



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламацин 15 дена.

Вторник, 10 февруари 1998
Скопје
Број 7

Аконтацијата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

125.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ

Се прогласува Законот за национална класификација на дејностите,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 февруари 1998 година.

Број 07-440/1 Претседател
3 февруари 1998 година на Република Македонија,
Скопје Кири Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ

Член 1

Со овој закон се уредува распределувањето на деловните субјекти според Националната класификација на дејностите (во натамошниот текст: Класификација), начинот на определувањето на претежната дејност, начинот и постапката на издавањето на документот за распределување и водењето на евиденција на правни субјекти за статистички потреби.

Член 2

Одделни термини употребени во овој закон го имаат следново значење:

Класификација претставува стандард усогласен со Европската класификација на дејности NACE. REV. 1 што се употребува за идентификување, групирање и дефинирање на дејностите по сектори, потсектори, дивизии, групи, класи и поткласи, според кој се врши распределувањето на сите деловни субјекти од Република Македонија.

Деловни субјекти се сите правни и физички лица што вршат дејност, со седиште на територијата на Република Македонија регистрирани од надлежен орган во согласност со закон, односно основани со закон и организационите единици на домашни и странски трговски друштва кои вршат дејност на територијата на Република Македонија.

Претежна дејност претставува дејноста во која, од сите регистрирани дејности, деловниот субјект остварува најголем дел од вкупниот приход, односно дејноста што ја регистрирал ако деловниот субјект регистрирал една дејност.

Евиденција на правни субјекти за статистички потреби (во натамошниот текст: Евиденција), претставува единствена збирка на податоци на сите деловни

субјекти во Република Македонија со и без својство на правно лице на кои им е определена претежна дејност.

Број на деловниот субјект е единствен и неповторлив број што се утврдува за секој деловен субјект во Евиденцијата при првиот упис.

Член 3

По дејност, според Класификацијата се распределуваат следниве деловни субјекти:

- трговец-поединец;
- трговски друштва;
- подружници на трговски друштва;
- стопанска интересна заедница;
- органи на државната власт;
- јавни претпријатија;
- органи на единиците на локалната самоуправа;
- општествени организации и здруженија на граѓани;
- политички партии;
- организациони единици на странски трговски друштва (подружници, претставништва, агенции и други) и дипломатско-конзуларни претставништва, претставништва на меѓународни организации и слично;
- други деловни субјекти основани врз основа на посебни закони (од областа на здравството, образованието, науката, социјалната заштита, културата, за други, верски заедници и религиозни групи и други);
- дуќани и мали трговци и
- лица кои се занимаваат со слободни занимања (адвокати, нотари, лекари, патентни инженери, архитекти, слободни уметници, сметководители, ревизори и слично).

Член 4

Класификацијата ја донесува Владата на Република Македонија.

Член 5

Распределувањето на деловните субјекти по дејности според Класификацијата го врши Заводот за статистика на Република Македонија (во натамошниот текст: Завод).

Член 6

Распределувањето по дејности на деловните субјекти од член 3 на овој закон се врши врз основа на пријава што деловниот субјект е должен да ја поднесе до Заводот во рок од 30 дена од денот на издавањето на актот за регистрација од надлежниот орган за регистрација, односно од денот на влегувањето во сила на Законот врз основа на кој се основаат деловните субјекти од член 3 alineja 5 и 7 на овој закон.

Заедно со пријавата од став 1 на овој член, деловниот субјект поднесува и решение за регистрација и дава предлог за утврдување на претежната дејност.

Образците за пријавата од став 1 на овој член ги пропишува директорот на Заводот.

Член 7

Распределувањето на деловниот субјект по претежна дејност се врши во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на пријавата, а за странско претставништво во рок од 30 дена.

За извршеното распределување, директорот на Заводот донесува решение.

Решението од став 2 на овој член содржи:

- назив на деловниот субјект;
- седиште (општина, населено место, улица и куќен број);
- сопственост (доколку се утврдува);
- број на деловниот субјект (БДС) и
- шифра и назив на претежната дејност.

Член 8

Против решението од член 7 став 2 на овој закон, деловниот субјект има право на жалба во рок од 15 дена до Комисијата на Владата на Република Македонија.

Член 9

Промената на било кој податок кај деловниот субјект што настанала по донесувањето на решението од член 7 став 2 на овој закон, деловниот субјект е должен да ја пријави кај Заводот во рок од 15 дена на пропишан образец или со автоматско преземање на податоците од надлежниот орган.

За секоја извршена промена на податоците во решението, директорот на Заводот издава решение во рок од осум дена од поднесувањето на барањето.

Член 10

Деловниот субјект може да бара промена на претежната дејност со поднесување на потребни докази и образложено барање.

Ако деловниот субјект врши повеќе дејности, при промената, како претежна дејност се утврдува една од регистрираните дејности преку која се создава најголем дел од вкупниот приход остварен во претходното полугодие.

Ако делот од вкупниот приход не може да се пресмета, претежната дејност ќе се утврди според бројот на вработените и бруто исплатените плати.

Промената на претежната дејност се врши со решение што го донесува директорот на Заводот.

Член 11

За деловните субјекти кои се распределени по дејност се води Евиденција на правни субјекти за статистички потреби.

Во евиденцијата од став 1 на овој член за секој деловен субјект се водат податоци што се содржани во решението од член 7 став 2 на овој закон и сите наредни промени на овие податоци, обликот на организирање, регистрираниот надворешно трговски промет, потеклото на капиталот и податоци за основачот и директорот (име, презиме и ЕМБГ, односно назив на деловниот субјект ако основачот е правно лице) и број на актот за основање издаден од надлежниот орган за регистрација.

За деловните субјекти од член 3, алинеи 12 и 13 на овој закон, Заводот го врши уписот во евиденцијата со преземање на податоците од надлежниот орган што го регистрирал во согласност со закон.

Евиденцијата од став 1 на овој член ја води Заводот.

Член 12

Начинот на водењето на Евиденцијата ги пропишува директорот на Заводот.

Евиденцијата се води автоматизирано.

Податоците од евиденцијата се чуваат трајно.

Член 13

Со парична казна од 20.000 до 150.000 денари за прекршок ќе се казни правното лице ако:

- во пропишаниот рок не достави пријава за определување на претежната дејност (член 6 став 1) и
- во пропишаниот рок не достави пријава за промените што настанале по последниот упис во Евиденцијата (член 9 став 1).

За прекршок од ставовите 1 и 2 на овој член ќе се казни и одговорното лице во правното лице со парична казна од 5.000 до 25.000 денари.

Член 14

Класификацијата од член 4 на овој закон ќе се донесе во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Актот за начинот на водење на евиденција ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Обрасците утврдени со овој закон ќе се пропишат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 15

Постојните деловни субјекти ќе бидат распределени според Класификацијата во рок од шест месеци од денот на нејзиното влегување во сила.

Член 16

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за Единствена класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“ број 6/76).

Одлуката на Единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“ број 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 72/86, 78/87, 63/88, 6/89, 29/90 и 47/90), ќе се применува до влегувањето во сила на класификацијата од член 4 на овој закон.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

126.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за платен промет, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 февруари 1998 година.

Број 07-435/1
3 февруари 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Член 1

Во Законот за платен промет („Службен весник на Република Македонија“ број 80/93, 9/94, 65/95 и 71/96), во членот 49 став 1 зборовите: „100 до 250 плати“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 300.000 денари“, а зборовите: „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекршок“.

Во ставовите 2 и 3 зборовите: „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекршок“, а зборовите: „осум до десет плати“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 50.000 денари“.

Во ставот 4 зборовите: „защитна мерка“ се заменуваат со зборовите: „мерка на безбедност“.

Член 2

Во членот 50 став 1 зборовите: „една до три плати“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 100.000 денари“.

Во ставот 2 зборовите: „защитна мерка“ се заменуваат со зборовите: „мерка на безбедност“.

Член 3

Во членот 51 став 1 зборовите: „четири до дваесет плати“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 300.000 денари“.

Во ставовите 2 и 3 зборовите: „една до три плати“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 50.000 денари“, а во ставот 4 зборовите: „една до три плати“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 100.000 денари“.

Член 4

Во членот 52 став 1 зборовите: „100 до 250 плати“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 300.000 денари“, а зборовите: „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекршок“.

Во ставот 2 зборовите: „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекршок“ а зборовите: „осум до десет плати“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 50.000 денари“.

Во ставот 3 зборовите: „защитна мерка“ се заменуваат со зборовите: „мерка на безбедност“.

Член 5

Во членот 53 став 1 зборовите: „четири до дваесет плати“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 300.000 денари“.

Во ставот 2 зборовите: „една до три плати“ се заменуваат со зборовите: „1.000 до 50.000 денари“.

Член 6

Во членот 61 годината „1998“ се заменува со годината „2000“.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а членот 6 на овој закон ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

127.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА- НУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ

Се прогласува Законот за престанување на важењето на Законот за фондовите за заеднички резерви, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 февруари 1998 година.

Број 07-436/1
3 февруари 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКО- НОТ ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ

Член 1

Законот за фондовите за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“ бр. 41/78, 10/85, 14/88, 18/89 и 7/90), престанува да важи.

Член 2

Здружените средства на резерви во општинските фондови и Републичкиот фонд за заеднички резерви, што се водат на посебна сметка во Заводот за платен промет, се пренесуваат во Буџетот на Републиката.

Пристигнатите ануитети по кредитите дадени според Законот за фондовите за заеднички резерви и неплатените средства според одредбите на овој закон, корисниците на кредитите се должни да ги уплатат во Буџетот на Републиката.

Член 3

Здружените средства според Законот за фондовите за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“ број 41/78, 10/85, 14/88, 18/89 и 7/90), искажани во билансите евиденции, ги враќа Републиката во рок кој не може да биде подолг од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон, со камата од 1% на износот на вратените средства, сразмерно на износот на средствата пренесени во Буџетот на Републиката по основа на здружување на средствата за заеднички резерви.

Член 4

Општинските фондови за заеднички резерви се должни, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, целокупната документација за обврската за враќањето на средствата на здружувачите и ненаплатените побарувања евидентирани во фондот, да ја достават до Министерството за финансии на подрачјето на седиштето на општинскиот фонд.

Документацијата од став 1 на овој член, Републичкиот фонд за заеднички резерви ја доставува до Министерството за финансии.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за средствата на резервите („Службен лист на СФРЈ“ број 62/77, 41/83, 10/84, 22/84, 71/84 и 83/89).

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

128.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АД- МИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за административните такси, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 февруари 1998 година

Бр. 07-437/1
3 февруари 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ

Член 1

Во Законот за административните такси („Службен весник на Република Македонија“ број 17/93 и 20/96), во член 18 точката 19) се менува и гласи:

„19) списи и дејства за добивање одобрение за сечење на дрвја во шума во приватна сопственост во времето определено за сечење“.

По точката 34) се додава нова точка 35) која гласи:

„35) списи и дејства во постапката по поднесеното барање за убиено или заклано животно, односно за уништен предмет заради спроведување на мерките за заштита на животните од заразни болести.“

Член 2

Во член 36 зборовите: „една петтина до три плати“ се заменуваат со зборовите: „2.000 до 20.000 денари“.

Член 3

1. Во член 37 во Тарифата на административните такси, тарифниот број 5 се менува и гласи:

	денари	долари
„1. За издавање одобрение за престој на странци во Република Македонија		30
2. За издавање одобрение за привремен престој на странец во Република Македонија до три месеци	5 долари, а за секое наредно одобрение од по три месеци по	10
3. За издавање на одобрение за привремен престој на странец во Република Македонија над три месеци		10“

2. Во тарифниот број 6 во точката 1. по потточката б) се додава нова потточка в) која гласи:

„в) за издавање на привремена колективна дозвола за движење и задржување на граничниот премин за секое лице по

50“

Во точката 2 во потточката а) зборовите: „за еден“ се заменуваат со зборовите: „или за“.

По потточката б) се додава нова потточка е) која гласи:

„е) за издавање на привремена колективна дозвола за движење и задржување на граничниот премин за секое лице по

80“

3. Во тарифниот број 7 во точка 2 потточките г), е), ж) и з) се бришат.

По потточката и) се додава нова потточка ј) која гласи:

„ј) за издавање и продолжување на лична карта на странец со привремен престој во Република Македонија

10“

4. По тарифниот број 29 се додаваат два нови тарифни броја 29-а и 29-б кои гласат:

„Тарифен број 29-а

За решение по барање за утврдување на условите за издавање на решение или за запишување во регистарот на:

1) производители на семенски и саден материјал

1.500

2) доработувачи на семенски материјал

1.500

3) Вршење на ДДД мерки

1.500

4) вршење на биолошки предиспитувања, биолошки и физичко-хемиски испитувања

1.500

5) испитување на семенски и саден материјал пред пуштање во промет

1.500

6) вршење на задолжителни здравствени и стручни прегледи на семенски посеви и објекти за производство на саден материјал

1.500

7) пуштање во промет на веснчаки гуврива на територијата на Република Македонија

1.500

8) за решение по барање за признавање на новостворени, односно одобрување за воведување во производство странски сорти земјоделски и шумски растенија, со кое се врши упис во Списокот на странски или домашни сорти и хибриди земјоделски растенија за кои е одобрено воведување во производство во Република Македонија

1.500“

Тарифен број 29-б

За одобрение на претпријатие, односно на друго правно лице за пуштање во промет на средства за заштита на растенијата на територијата на Република Македонија

1.000

За одобрение за увоз и извоз на определени земјоделски, прехранбени, шумски производи и семенски материјал

600

За одобрение за увоз на лекови кои се употребуваат во ветеринарната медицина

600“

5. По тарифниот број 31 се додава нов тарифен број 31-а кој гласи:

„Тарифен број 31-а

За решение со кое се дава согласност на посебната документација, што се однесува на заштитата при работа

800“

6. По тарифниот број 88 во точката 9, во насловот по зборот „производот“ се додаваат зборовите: „и топографија на интегрални кола“.

7. Во тарифниот број 89 уводната реченица се менува и гласи:

„За пријава со која се бара заштита на патент, модел и мостра, стоковен и услужен жиг и ознака за потеклото на производот и топографија на интегрални кола и тоа:“

Точката 5) се менува и гласи:

„5) за барање за признавање на правото на користење на ознака на потеклото на производот

600“

По точката 7) се додава нова точка 8) која гласи:

„8) за пријава за признавање на правото на топографија на интегрални кола 3.000“

8. Тарифниот број 91 се менува и гласи:

„За барање за продолжување на важењето на стоковен и услужен жиг и ознака за правото на користење на ознака за потеклото на производот 300“

9. Во тарифниот број 92 уводната реченица се менува и гласи:

„За одржување на важењето на модел, мостра, стоковен и услужен жиг, правото на користење на ознака на потекло на производот и топографија на интегрални кола, се плаќа такса и тоа:“

Во точката 4) по зборот „за“ се додаваат зборовите: „правото на“.

По точката 4) се додава нова точка 5) која гласи:

„5) за топографија на интегрални кола 8.000“

Во забелешката во точката 2, зборот „годишната“ се брише.

10. Тарифниот број 95 се менува и гласи:

„За потврди и уверенија за податоците во врска со пријавени или признаени права од индустриска сопственост 500“

11. Тарифниот број 97 се менува и гласи:

„За одлука по предлог за враќање во поранешна состојба за пријавени или признаени права од индустриска сопственост 1.000“

12. Тарифниот број 98 се менува и гласи:

„За барање за продолжување на рокот што се определува во текот на постапката по пријава за признавање на право од индустриска сопственост

1) за прво барање 500

2) за секое наредно барање 1.000“

13. Тарифниот број 99 се менува и гласи:

„За барање за престанување на важењето на патент и стоковен и услужен жиг во случај на некористење, за предлог за огласување на ништовно решение за признавање на право од индустриска сопственост 3.000

Забелешка:

Важи забелешката кон тарифниот број 89.“

14. Тарифниот број 100 се менува и гласи:

„За решение по барање за упис на пренос на право или лиценца за пријавен или признат патент, односно пријавен или одобрен модел, мостра или стоковен и услужен жиг или топографија на интегрални кола 500“

15. Тарифниот број 101 се менува и гласи:

„За барање за откажување од пријавено, односно признаено право од индустриска сопственост 100“

16. Тарифниот број 102 се менува и гласи:

„За решение по барање за упис на која и да е друга промена на пријавено или признаено право од индустриска сопственост 300“

17. Во тарифниот број 106 по зборот „продолжено“ се додаваат зборовите: „право на“.

18. Во тарифниот број 108 ставот 2 се менува и гласи:

„За дозвола за радиостаница која се издава на странско правно или физичко лице износот на таксата се зголемува за 50%.“

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„За одобрение на експериментална работа на телекомуникациски средства заради испитување на нивните својства 3.000“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

129.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 февруари 1998 година.

Број 07-438/1
3 февруари 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗА К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Член 1

Во Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96 и 36/97 година), во членот 2 во точка 3) заградата и зборовите: „ракии, вињак и други жестоки пијалаци“ се заменуваат со зборовите: „освен вино“.

Член 2

Во членот 5 ставот 2 се брише.

Член 3

Во членот 5-а ставот 2 по зборот „приходи“ се додаваат зборовите: „или со предавање на инструмент за обезбедување на плаќање што ќе го определи Министерството за финансии – Управата за јавни приходи“.

Член 4

Во членот 6 ставот 1 се менува и гласи:

„Обврзник на акцизата во прометот на алкохолни пијалаци е производителот, односно увозникот.“

По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:
„Обврзник на акцизата во прометот на луксузни производи е секој учесник во прометот“.

Член 5

По членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи:

„Член 6-а

Алкохолните пијалаци што се во промет на територијата на Република Македонија мораат да бидат означени со контролни маркици.

Обврзникот на акцизата ја плаќа акцизата со купувањето на контролните маркици од Министерството за финансии – Управа за јавни приходи или со предавање на инструмент за обезбедување на плаќање што ќе го определи Министерството за финансии – Управата за јавни приходи.

Обврзникот на акцизата е должен контролните маркици да ги залепи на соодветната опаковка на алкохолниот пијалак односно шишето, така што при отворањето контролната маркица мора да се опне.

Алкохолните пијалаци без контролни маркици се сметаат за производи на кои не е пресметана и платена акцизата.

Алкохолните пијалаци што се извезуваат во странство не мораат да бидат обележани со контролна маркица, меѓутоа на амбалажата или на посебна маркица треба да се втиснат зборовите: „за извоз“ – на македонски или на еден од странските јазици или друга ознака која ја бара земјата увозник на алкохолните пијалаци.

Формата, содржината и начинот на издавањето на контролните маркици од овој член ги пропишува министерот за финансии.“

Член 6

Во членот 8 ставот 2 зборовите: „и тутунски преработки“ се бришат.

Член 7

Во членот 11 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Основица за плаќање на акциза во прометот на преработки од тутун може да биде и количеството на преработки од тутун искажана во килограми“.

Ставот 2 станува став 3.

Член 8

Членот 12 се менува и гласи:

„Основица за плаќање на акциза во прометот на алкохолни пијалаци е % vol алкохол по литар.

Основица за плаќање на акциза во прометот на пиво е количеството во литри.

Основица за плаќање на акциза во прометот на кафе е количеството во килограми.

Основица за плаќање на акцизата во прометот на патнички автомобили и луксузни производи е продажната цена која во себе не содржи акциза.“

Член 9

Во членот 13 ставот 1 се менува и гласи:

„Основица за плаќање на акциза при увозот на алкохолни пијалаци е % vol алкохол по литар.“

По ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4 кои гласат:

„Основица за плаќање на акциза при увоз на пиво е количеството во литри.

Основица за плаќање на акциза при увоз на кафе е количеството во килограми.

Основица за плаќање на акцизата при увозот на луксузни производи е вредноста на увезениот производ утврдена според царинските прописи вклучувајќи ги царината и другите увозни давачки, а која во себе не ја содржи акцизата“.

Ставот 2 станува став 5.

Во ставот 3, кој станува став 6, на крајот се додава нова реченица која гласи: „Основица за плаќање на акциза при увоз на преработки од тутун може да биде и количествата на преработките од тутун искажана во килограми“.

Член 10

Во членот 14 точка 3 по зборот „пиво“ се става запирка и се додаваат зборовите: „алкохолни пијалаци“.

Член 11

Во членот 14-а ставот 1 зборовите: „преработки од тутун, алкохолни пијалаци“ се бришат.

По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4 кои гласат:

„Обврската за плаќање на акцизата при увоз на преработки од тутун и нејзиното плаќање настанува во моментот на купувањето на контролни маркици.

Обврската за плаќање на акцизата при увоз на алкохолни пијалаци и нејзиното плаќање настанува во моментот на купувањето на контролни маркици.“

Ставот 3 станува став 5.

Член 12

Во членот 14-б, во уводната реченица зборовите: „алкохолни пијалаци“ се бришат.

По став 1 се додаваат два нови става 2 и 3 кои гласат:
„Обврзникот на акцизата кој врши промет на тутунски преработки, акцизата ја плаќа со купувањето на контролните маркици.

Обврзникот на акцизата кој врши промет на алкохолни пијалаци, акцизата ја плаќа со купувањето на контролните маркици“.

Член 13

Во членот 14-в ставот 3 бројот „0,5%“ се заменува со бројот: „0,3%“.

Член 14

По член 14-в се додава нов член 14-г кој гласи:

„Член 14-г

За извршениот реекспорт на деривати на нафта, преработки од тутун, алкохолни пијалаци, пиво и кафе, за кои е добиено решение од надлежниот орган за надворешно трговското работење не се пресметува и не се плаќа акциза, за што царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање на акцизата.

Член 15

Во членот 17 ставот 1 зборовите: „од 100 до 250 плати“ се заменуваат со зборовите: „100.000 до 300.000 денари“, а зборовите: „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекршок“.

Точка 2) се менува и гласи:

„2) пушта во промет преработки од тутун и алкохолни пијалаци од странско производство без контролни маркици (член 5-а и член 6-а)“;

Точка 7) се менува и гласи:

„7) врши промет на преработки од тутун-цигари и алкохолни пијалаци без контролна маркица (член 5-а и член 6-а).“

Точка 8) се брише.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Покрај паричната казна за прекршокот од точките 2), 6) и 7) на овој член, ќе се изрече и мерка на безбедност забрана на вршење на дејност во траење од една до пет години.

Во ставот 3 зборовите: „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекршок“, а зборовите: „од 5 до 10 плати“ се заменуваат со зборовите: „од 10.000 до 50.000 денари“.

По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Покрај паричната казна од став 3 на овој член, на одговорното лице ќе му се изрече мерка на безбедност забрана на вршење на одговорни должности во трасење од три месеци до една година“.

Во ставот 4 кој станува став 5 зборовите „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекршок“, а зборовите „заштитна мерка“ се заменуваат со зборовите: „мерка на безбедност“.

По ставот 5 се додава нов став 6 кој гласи:

„За прекршоците од точките 2) и 7) од ставот 1 на овој член, се изрекува мерка на безбедност одземање на преработките од тутун, односно алкохолните пијалаци со кои што е сторен прекршокот“.

Член 16

Во членот 18 зборовите „странски цигари без пропишаната ознака“ се заменуваат со зборовите: „цигари и алкохолни пијалаци без контролни маркици“.

Член 17

Во членот 19 став 1 зборовите „од 50 до 250 плати“ се заменуваат со зборовите „100 000 до 300 000 денари“, а зборовите „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекршок“.

Во ставот 2 зборовите „стопански престап“ се заменува со зборот „прекршок“, а зборовите „од пет до десет плати“ се заменуваат со зборовите „од 10 000 до 50 000 денари“.

Член 18

Во членот 20 став 1 зборовите „од 50 до 250 плати“ се заменуваат со зборовите „100 000 до 300 000 денари“, а зборовите „стопански престап“ се заменуваат со зборот „прекршок“.

Во ставот 2 зборовите „стопански престап“ се заменува со зборот „прекршок“, а зборовите „од пет до десет плати“ се заменуваат со зборовите „од 10 000 до 50 000 денари“.

Член 19

Во членот 21 зборовите „од една до шест плати“ се заменуваат со зборовите „од 10 000 до 50 000 денари“.

Член 20

Во членот 22 став 1 зборовите „од една до шест плати“ се заменуваат со зборовите „10 000 до 50 000 денари“.

Во точка 7) зборовите „без ознака „М“, односно“ се заменуваат со зборовите „и алкохолни пијалаци“.

Во ставот 3 зборовите „заштитна мерка“ се заменуваат со зборовите „мерка на безбедност“.

По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„За прекршокот од точка 7) од ставот 1 на овој член се изрекува мерка на безбедност одземање на преработките од тутун, односно алкохолните пијалаци со кои е сторен прекршокот“.

Член 21

Членот 23 се менува и гласи:

„За кривично дело со затвор до пет години ќе се казни физичко лице ако пушта во промет тутунски преработки и алкохолни пијалаци без контролни маркици, односно цигари и алкохолни пијалаци илегално внесени во земјата“.

Член 22

Во член 23-а став 1 зборовите „од една десеттина до една половина од плата“, се заменуваат со зборовите „10 000 до 50 000 денари“.

Во ставот 2 зборовите „од една петтина од плата“ се заменуваат со зборовите „од 3 000 денари“.

Член 23

Алкохолните пијалаци што на денот на воведувањето на контролни маркици ќе се затекнат во прометот

на територијата на Република Македонија, можат да се продаваат без контролни маркици до 31 јули 1998 година.

Обврската за плаќање на акцизата при увоз на алкохолни пијалаци и нејзиното плаќање, за обврзниците на алкохолни пијалаци до денот на воведувањето на контролни маркици, настанува во моментот на настанувањето на обврската за плаќање на царината и другите увозни давачки.

Обврзникот на акцизата кој врши промет на алкохолни пијалаци до денот на воведувањето на контролни маркици аконтацните на акцизата за алкохолните пијалаци ги плаќа и тоа, малите претпријатија во рок од пет дена, средните претпријатија во рок од шест дена, а големите претпријатија во рок од седум дена, по истекот на секои 15 дена во месецот, односно по истекот на месецот.

Член 24

Во Тарифата на акцизите се вршат следниве измени и дополнувања:

1 Тарифниот број 2 се менува и гласи:

„На прометот на преработки од тутун се плаќа акциза и тоа:

1) на сите видови увозни цигари, режан тутун за лично витежање од сите видови и квалитети, цигарилоси, црни цигари, тутун за лулиња, тутун за цвакање и бурмут 1 250 денари по килограм и

2) на сите видови домашни цигари, режан тутун за лично витежање од сите видови и квалитети, цигарилоси, црни цигари, тутун за лулиња, тутун за цвакање и бурмут 35%“.

2 Тарифниот број 3 се менува и гласи:

„На прометот на алкохолни пијалаци и пиво се плаќа акциза и тоа:

1) алкохолни пијалаци ... 2 денари од % во алкохол по литар и

2) на пиво ... 15 денари по литар“.

Забелешки:

1 Под алкохолни пијалаци во смисла на овој тарифен број, се подразбираат пијалаци што содржат повеќе од 2% алкохол, освен вино.

2. Под пиво се подразбира алкохолен пијалак што се пушта во прометот како пиво, без оглед на содржината на алкохол.

3 Во забелешките кон Тарифниот број 4 во точката 1 зборот „ЈУС“ се заменува со зборот „МКС“.

По ставот 1 се додаваат два нови става кои гласат:

„Во стандардот МКС М. НО 010 сите видови на автомобили се поделени во две групи во однос на начинот на кој се разведува погонската моќ на тркалата (точка 1.2.2.3.):

а) автомобили со нормална проодност (кај кои бројот на погонските тркала е помал од вкупниот број тркала на кои се потпира возилото) и

б) автомобили со повишена проодност (кај кои сите тркала на кои се потпира возилото се погонски)“.

Под патнички автомобили во смисла на овој тарифен број се подразбираат и автомобилите (стандардот МКС М. НО 010 точка 1.2.2.3.) со повишена проодност (кај кои сите тркала на кои се потпира возилото се погонски), а меѓу кои спаѓаат и теренските моторни возила „ципови“.

Во точката 2, зборовите „Како теренско моторно возило се смета моторното возило со најмногу две погонски оски, односно со два диференцијали“ се бришат.

По точката 2 се додава нова точка 3 која гласи:

„3 Под автомобили за комбиниран превоз (комби) се подразбираат автомобили (изработени според стандард МКС М. НО 010-1.2.2.3.2.) кои по конструкција, уреди и опрема се оспособени за едновремен превоз на

лица и предмети, кои според потребата и без посебни преправки можат да се користат за превоз само на лица или само на предмети (товар) и чиј што вкупен транспортен капацитет одговара на маса од 17 патници вклучувајќи го возачот и седиштата. Вадењето и поставувањето на седиштата не се смета за преправка само ако конструкциски е обезбедена можност за лесно вградување на седиштата.“

Член 25

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, освен одредбите на член 6-а кои ќе се применуваат од 1 мај 1998 година.

130.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за продажба на становите во општествена сопственост, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 3 февруари 1998 година.

Број 07-439/1 Претседател
3 февруари 1998 година на Република Македонија,
Скопје Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Законот за продажба на становите во општествена сопственост („Службен весник на СРМ“ број 36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 62/92, во членот 7-а ставовите 2, 3 и 4 се бришат.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

131.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 февруари 1998 година, донесе

ДЕКЛАРАЦИЈА ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Собранието на Република Македонија ги осудува бомбанките напади во градовите на Република Македонија (Гостивар, Тетово, Прилеп, Куманово) и ги оценува како акти на тероризам насочени кон загрозување на мирот, сигурноста на животот, домот и имотот на граѓаните, како и загрозување на безбедноста и стабилноста на државата и нејзините институции.

2. Собранието ги повикува граѓаните на Република Македонија да ја задржат смиреноста, самодовербата и

својата доверба во државните институции. Исто така, да им дадат поддршка на органите надлежни за откривање, сузбивање и казнување на поттикнувачите, организаторите и извршителите на терористичките акти, а со цел да се сочува мирот, безбедноста и стабилноста на Република Македонија.

3. Со оглед на тоа што низа терористички акти, почнувајќи од атентатот врз претседателот на Републиката, убиства и други форми на тежок криминал кои останал нерасветлени во подолг период, Собранието на Република Македонија бара надлежните државни органи максимално да ги засилат своите активности и да ја зголемат својата ефикасност во откривањето на сторителите на актите и нивното изведување пред лицето на правдата.

4. Собранието на Република Македонија оценува дека претседателот на Републиката треба да ги преземе сите потребни мерки во рамките на своите надлежности во изградбата и зајакнувањето на државните органи надлежни во областа на безбедноста на државата.

Собранието на Република Македонија, исто така, смета дека е потребно Владата на Република Македонија, во рамките на своите надлежности, да преземе соодветни мерки за зголемување на ефикасноста на државните органи што работат на откривање и сузбивање на силите на тероризмот, а исто така на Собранието да му предложи донесување потребни акти со кои ќе се обезбедат подобри правни и други претпоставки за поефикасно дејствување на државните органи надлежни за откривање и сузбивање на тероризмот во Република Македонија. Во тие рамки се предлага во Министерството за внатрешни работи да се формира специјализиран сектор за сузбивање на тероризмот во Република Македонија.

5. Собранието на Република Македонија ги повикува политичките партии во Република Македонија да ја поддржат оваа декларација и со своето дејствување да придонесат за остварување на нејзините цели.

6. Оваа декларација влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-446/1 Претседател
3 февруари 1998 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Тито Петковски, с.р.

132.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 1998 година, донесе

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ОДНОСИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Тргувајќи од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија,

Изразувајќи ја цврстата определеност на Република Македонија да ја сподели заедничката европска иднина, заснована врз заедничките вредности и стремежи,

Потврдувајќи ја приврзаноста на Република Македонија кон принципите на пазарната економија и за изградба на демократско општество, засновано врз почитувањето на човековите права, како и готовноста за исполнување на критериумите за пристапување кон Унијата, утврдени од Европскиот совет во Копенхаген во 1993 година,

Поздравувајќи го влегувањето во сила на Спогодбата за соработка меѓу Република Македонија и Европската заедница, како значаен чекор во договорното ре-

гулирање на односите со Европската унија и нагласувајќи ја потребата од нејзино сфикасно оживотворување,

Собранието на Република Македонија

1. Истакнува дека членството во Европската унија е стратегиска цел на Република Македонија.

2. Ја истакнува подготвеноста за подигање на нивото на односите на Република Македонија со Европската унија, преку склучување Европска спогодба за придружно членство, врз основа на доследна имплементација на критериумите на Европскиот совет од Копенхаген од 1993 година и со индивидуален третман при валоризацијата на резултатите на Република Македонија во овој процес.

3. Ја потврдува определбата за унапредување на односите со соседните земји, преку дијалог, како суштински придонес за стабилноста во регионот и за унапредување на односите со Европската унија.

4. Ја истакнува определеноста за почитување на меѓународните и европските стандарди за човековите права, граѓанските слободи и националната рамноправност и во тие рамки – определбата за трајно сожителство на македонскиот народ со националностите кои живеат во Република Македонија.

5. Ја истакнува решеноста на Собранието на Република Македонија за динамизирање на процесот на усогласувањето на македонското законодавство со законодавството на Унијата.

6. Посебно се залага за јавност на процесот на одлучувањето за односите и натамошната соработка со Европската унија и поттикнувањето на јавното мислење и јавната свест за нив.

7. Го нагласува значењето на меѓусебното информирање на органите на законодавната и извршната власт на Република Македонија за процесот на приближување кон Унијата.

8. Ја истакнува готовноста на Собранието на Република Македонија за зајакнување на соработката со Европскиот парламент преку продолжување на меѓусебните средби на делегациите на двата парламента, формирање мешовит парламентарен комитет со Европскиот парламент и други облици на соработка.

9. Посебно ја нагласува потребата од континуирани напори на делегациите и претставниците на Собранието на Република Македонија, во меѓународната активност на Собранието за афирмирање на определбата за интегрирање во Европската унија.

10. Оценува дека постои потреба од основање на координативно работно тело за собраниските активности сврзани со процесите на евроатлантската интеграција.

11. Оваа декларација ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-460/1 Претседател
4 февруари 1998 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Тито Петковски, с.р.

133.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ број 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 1998 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД – ГЕВГЕЛИЈА

1. Се разрешува од функцијата судија на Основниот суд – Гевгелија
Тихомир Шуклев, по негово барање.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-473/1 Претседател
4 февруари 1998 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Тито Петковски, с.р.

134.

Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ број 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 1998 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на еден судија на Врховниот суд на Република Македонија.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во орган на државната управа, кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судиската функција, да е истакнат правен стручњак и да има работно искуство со потврдени резултати на правни работи над 12 години), пријавата со потребните документи да ја поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весникот „Нова Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-461/1 Претседател
4 февруари 1998 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Тито Петковски, с.р.

135.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97 – пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 1998 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОД ЗА НЕФРОЛОГИЈА – СТРУГА

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за нефрологија – Струга, се избираат:

Марјан Котлар, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Асим Муса, доктор на општа медицина с. Добовјане, д-р Ѓорѓи Масин, професор во пензија и
Ристе Милески, директор на А.Д. за осигурување и реосигурување „Македонија“ – Филијала Струга.

2. Со изборот на новите членови на Управниот одбор им престанува мандатот на досегашните членови.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-462/1 Претседател
4 февруари 1998 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Тито Петковски, с.р.

136.

Врз основа на членовите 247 и 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБРАНИЕТО И ВО СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

1. Во Одлуката за именување претставници на Републиката во Собранието и во Советот на Универзитетот „Свети Климент Охридски“ – Битола во точката 1 наместо „Александар Гештаковски“ треба да стои „Митко Ристевски“, а наместо „Слободан Најдовски“ треба да стои „Рубинчо Белчески“.
2. Во точката 2 наместо „Петар Бубаковски, градоначалник на општина Сопотница“ треба да стои „Слободан Најдовски, пратеник во Собранието на Република Македонија“.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-463/1
4 февруари 1998 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Тито Петковски, с.р.

137.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97 – пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР – ТЕТОВО

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Тетово, се избираат:
Алексеј Лосев, финансов директор во А.Д. „Тетекс – Тетово;
Целадин Мурати, пратеник во Собранието на Република Македонија;
Зефир Кадриу, пратеник во Собранието на Република Македонија, и
Мирко Трипуновски, пратеник во Собранието на Република Македонија.
2. Со изборот на новите членови на Управниот одбор им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-464/1
4 февруари 1998 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Тито Петковски, с.р.

138.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97 – пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА АПТЕКА „7 НОЕМВРИ“ – ГЕВГЕЛИЈА

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Аптека „7 Ноември“ – Гевгелија, се избираат:
Оливера Аврамова, дипл. економист, вработена во Водната заедница „Повардарис“ – Гевгелија,
Боро Шуклев, директор на Алатница „Емо-Охрид“ во Гевгелија,
Петко Смилков, директор на УЦ „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија и
Љуба Цилкова, доктор на медицина, вработена во Медицинскиот центар – Гевгелија.
2. Со изборот на новите членови на Управниот одбор им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-465/1
4 февруари 1998 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Тито Петковски, с.р.

139.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97 – пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА – ОХРИД

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Специјална детска болница – Охрид, се избираат:
прим. Томе Дуданов, специјалист интернист во Медицинскиот центар во Охрид,
д-р Оливера Муратовска, раководител на Одделението ОФ Клиника за детски болести при ЈЗО Клинички центар – Скопје,
проф. д-р Љубомир Јаковски, вработен во Градската општа болница – Институт за белодробни заболувања кај децата – Скопје и
Љубе Ставревски, директор на А.Д. „Емо“ – Охрид.
2. Со изборот на новите членови на Управниот одбор им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-466/1
4 февруари 1998 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Тито Петковски, с.р.

140.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97 – пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 1998 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – КУМАНОВО

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита – Куманово, се избираат:

Бранко Арсовски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Арсен Арсеновски, секретар на Црвениот крст – Куманово,

Александар Јакимовски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Персида Малинска, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Со изборот на новите членови на Управниот одбор им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-467/1
4 февруари 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

141.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97 – Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 1998 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР – СТРУГА

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Струга, се избираат:

Јусуф Војника, доктор на медицина специјалист – хирург во Медицинскиот центар – Дебар,

Стојан Ковачески, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Никола Размоски, доктор на медицина, директор на ЈЗО Специјална болница за ортопедија и трауматологија – Охрид и

Благоја Силјановски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Со изборот на новите членови на Управниот одбор, им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-468/1
4 февруари 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

142.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97 – Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 1998 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА АПТЕКА „9 НОЕМВРИ“ – ВЕЛЕС

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Аптека „9 Ноември“ – Велес, се избираат:

Горе Арсов, доктор на медицина, вработен во ЈЗО Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ – Велес,

Вера Ристова, доктор на медицина, вработена во Заводот за здравствена заштита – Велес,

Марјан Спасовски, доктор на медицина, вработен во Медицинскиот центар во Велес и

Кире Атанасовски, дипл. економист, раководител во „Палас-турист“.

2. Со изборот на новите членови на Управниот одбор, им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-469/1
4 февруари 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

143.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97 – Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 1998 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ДЕЛЧЕВО

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом „Гоце Делчев“ – Делчево, се избираат:

Ката Велиновска, раководител на Фондот за здравство – Подрачна служба – Делчево,

Кире Златановски, дипл. правник, правен референт во РОЦ „Саса“ – Македонска Каменица,

Славчо Атанасов, вработен во „ГОДЕЛ“ – Делчево и

Кире Коларски, комерцијален раководител во А.Д. „Фротирка“ – Делчево.

2. Со изборот на новите членови на Управниот одбор, им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-470/1
4 февруари 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

144.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97 – Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 1998 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ – КРУШЕВО**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Крушево, се избираат:

Лефкија Гажоска, дипл. инж. технолог,
Кочо Горѓоски, судија во Основниот суд – Крушево,

Сотир Христовски, професор во гимназија и
Јуца Тапули, економист.

2. Со изборот на новите членови на Управниот одбор, им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07 471/1 Претседател
4 февруари 1998 година на Собранието на Република
Македонија,
Скопје **Тито Петковски, с.р.**

145.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97 – Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 1998 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ГРАДСКАТА ОПШТА БОЛНИЦА „МОША ПИЈАДЕ“ – СКОПЈЕ – КЛИНИКА ЗА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ**

1. Во Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Градската општа болница „Моша Пијаде“ – Скопје – Клиника за хируршки болести („Службен весник на Република Македонија“ број 18/97) во точката 1 наместо „Анкица Синадинова, дипл. фармацевт, сопственик на приватната фирма „Авицина“ Д.О. дијагностика – Скопје“ треба да стои „Јордан Божиновски, пратеник во Собранието на Република Македонија“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-472/1 Претседател
4 февруари 1998 година на Собранието на Република
Македонија,
Скопје **Тито Петковски, с.р.**

146.

Врз основа на член 136 од Законот за здравствена заштита „Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 1998 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ – СВЕТИ НИКОЛЕ**

Се дава согласност на одредбите на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на

Јавната здравствена организација Здравствен дом – Свети Николе, што ја донесе Управниот одбор на Здравствениот дом, на седницата одржана на 11 јули 1997 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-490/1 Претседател
4 февруари 1998 година на Собранието на Република
Македонија,
Скопје **Тито Петковски, с.р.**

147.

Врз основа на член 16, точка 4, алинеја 13 од Законот за одбрана („Службен весник на РМ“ бр. 8/92 и 30/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 2.02.1998 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ПОВИКНИ ЗАРАДИ ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА****Член 1**

Во Уредбата за висината на надоместоците на граѓаните повикани заради извршување на правата и должностите од областа на одбраната („Сл. весник на РМ“, бр. 35/93, 36/94 и 2/97) во член 16, зборовите „стварните трошоци потврдени со фактури, признанија и други доставени докази“ се заменуваат со зборовите „пет просечни плати по работник во стопанството на Република Македонија, за последниот месец пред настапувањето на смртта“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-234/1
2 февруари 1998 година Претседател на Владата
на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски, с.р.**

148.

Согласно член 11 од Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Хрватска („Службен весник на РМ“ бр. 28/97) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.02.1998 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ЗА 1998 ГОДИНА СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА СЛОБОДНА ТРГОВИЈА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА****Член 1**

Оваа одлука ги уредува условите за увоз на стоки кои во 1998 година ќе се увезат во Република Македонија од Република Хрватска и се по потекло од таа земја.

Член 2

За стоката наведена во Прилогот 1, а во рамките на квотите утврдени во истиот не се плаќа царина. Прилогот 1 е составен дел на оваа одлука.

Член 3

Количините на стоки во рамките на поодделна квота од Прилогот 1 ги распределува Министерството за стопанство на предлог на Комисијата составена од двајца претставници на Министерството за стопанство и по еден претставник на Министерството за надворешни работи, на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство и на Министерството за финансии.

Комисијата ја води и ја свикнува претседателот на Комисијата кој од редовите на претставниците на Министерството за стопанство го именува министерот за стопанство.

Комисијата донесува критериуми за оформување на предлози за распределба на количините на стоки во рамките на квотите од Прилогот 1.

Член 4

Барањето за доделување на одредени количини на стоки во рамките на поедина квота утврдена во Прилогот 1 може да поднесе правен субјект со седиште во Република Македонија (во натамошниот текст: подносител). Барањето се поднесува во Министерството за стопанство најдоцна дваесеттиот (20) ден од влегувањето во сила на оваа одлука.

Барањето од претходниот став треба да ги содржи следните податоци:

- име на фирмата, матичниот број и комплетната адреса на подносителот и на корисникот на стока ако подносителот не е истовремено и корисник;
- тарифниот број за секоја стока (10 бројки);
- наменување на стока од комбинирана номенклатура на царинската тарифа;
- количина на стока за која се поднесува барањето, искажана во единица мерка, наведена во Прилогот 1;
- податоци за производните, односно продажните и магацинските капацитети;
- податоци за увоз на стока од истиот тарифен број во претходната година.

За доделување на одредени количини на стока во рамки на поедина квота, Министерството за стопанство на подносителот му издава решение во кое се утврдува и рокот во кој може подносителот да го увезе, а согласно член 1 од оваа одлука.

Министерството за стопанство може количините на стоки во рамки на поедина квота да ги распределува постапно, притоа водејќи сметка за условите на пазарот за таква стока, при што треба квотата за прво полугодие да се подели до крајот на февруари, а за второ полугодие до крајот на месец јуни.

Член 5

Царинската управа на Република Македонија ја следи реализацијата на увозот на стоки согласно донесените решенија од член 3 став 3 од оваа одлука и за тоа тримесечно го известува Министерството за стопанство.

Министерството за стопанство го објавува обемот на квотите од Прилогот 1 во јавните гласила.

Член 6

Царинскиот обврзник кој што сака да се здобие со преференцијален (повластен) царински третман при увозот на стоката од Прилог 1 од Република Хрватска во Република Македонија, мора на царинскиот орган, покрај деталните документи, да му поднесе и докази за потеклото на стоката кој го издава земјата, извозникот согласно со Протоколот за потеклото на стоката според Прилогот 1 од оваа одлука кој е нејзин составен дел.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со денот на донесувањето.

Бр. 23-293/1
2 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Прилог 1

ЛИСТА НА ЦАРИНСКИ КВОТИ НА СТОКИ КОИ СЕ УВЕЗУВААТ ОД РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1998 ГОДИНА

Тар. број	Наменување на стоката	Царин. квота за '98 г. тони	I полугодие	II полугодие
1	2	3	4	5
0207 12 00 00	Месо од домашни кокошки, не-исечено замрзнато	700	350	350
0207 14 00 00	Месо од домашни кокошки, парчиња, замрзнато	500	250	250
0210	Месо и јастиви месни и други класични производи, солени, во саламура, сушени или чадени	200	100	100
0302 69 00 10	Слатководни риби, свежи или разладени	250	150	100
0401 20 00 10	Млеко и павлака, со содржина на маснотија над 1% до 6% по маса	600	300	300
0401 30 00 10	Павлака со содржина на маснотија над 6% по маса	100	50	50
0402 21	Млеко во прав, без додатен шеќер или други шеќери за засладување	10	5	5
0403 10 91 00	Јогурт, ароматизиран или со додадено овошје, јатчесто овошје или какао, друго	150	75	75
0403 90	Маштеница, кисело млеко, павлака, кефир и др. ферментирано или закиселено млеко и павлака, друго	300	150	150
0405 10	Путер	50	25	25

1	2	3	4	5
0406 30 00 00	Сирење точно	150	75	75
0406 90 00 90	Друго сирење, друго	150	75	75
0701 90	Компир, свеж или разладен, друг	2500	–	2500
1601	Колбаси и сл. производи од месо, од други кланични производи за јадење или од крв	400	200	200
1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од други кланични производи или од крв	1000	500	500
1604	Приготвени или конзервирани риби, освен тар. бр. 1604 30 00 00 – кавијар	1500	750	750
1704 90	Производи од шеќер, без какао, друго	200	80	120
1806	Чоколада и др. прехранбени производи што содржат какао	500	200	300
1901 10 00 00	Производи за исхрана на деца, во пакувања за продажба на мало	120	60	60
1901 90	Друго, екстракти на слад	160	80	80
1905 30 00 00	Слатки бисквити, вафли и обланди	600	250	350
1905 90 00 00	Други пекарски производи	100	50	50
2007 90 00 00	Џемови, овошни желеа, мармалади, овошни пиреси и овошни пастии добиени со варење, друго	100	50	50
2009 19 00 00	Сок од портокали, друго	200	100	100
2009 30 00 00	Сок од други агруми	100	50	50
2009 90 00 00	Мешаници на сокови	300	150	150
2102 10 31 00	Квасец за мешање, друг	10	5	5
2103 30 00 90	Приготвен синап (сенф)	40	20	20
2103 90 00 90	Друго, мешани мирудии и мешани мирудиски средства, друго	150	75	75
2104 10 00 00	Супи и чорби и препарати за тие производи	400	200	200
2105 00 00 00	Сладолед и др. јастив мраз, со додаток или без додаток на какао	1000	200	800
2106	Прехранбени производи на друго место неспомнати или опфатени (храна за доенчиња и диететски производи)	500	250	250
2202 90 00 00	Други безалкохолни пијалаци, друго	300	150	150
2208 20 00 00	Алкохолни пијалаци добиени со дестилација на вино, на пулпа или комина, од грозје (вињак, коњак, армањак, бренди)	800	400	400
2209	Оцет и замена за оцет добиени од оцетна киселина	500	250	250
2401 10	Тутун, неоджилен	2500	1250	1250

149.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94) и член 6 од Спогодбата за трговија меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната влада на Сојузна Република Југославија („Службен весник на РМ“ бр. 56/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.02.1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КВАНТИТАТИВНИТЕ ОГРАНИЧУВАЊА ВО ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА СТОКИ ЗА 1998 ГОДИНА СОГЛАСНО СПОГОДБАТА ЗА ТРГОВИЈА МЕЃУ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СОЈУЗНАТА ВЛАДА НА СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

За стоките наведени во Прилогот 1 и Прилогот 2, а во рамките на квантитативните ограничувања утврдени

во истите не се плаќа царина. Прилозите 1 и 2 се составен дел на оваа одлука.

Во случај кога пред истекнувањето на календарската година се искористени квантитативните ограничувања на извозот и увозот на стоки со потекло од спогодбените страни, а наведени во Прилозите 1 и 2, се преминува на редовен надворешно-трговски и царински систем.

Член 2

Количините на стоки во рамките на квантитативните ограничувања од Прилогот 1 и 2 ги распределува Министерството за стопанство на предлог на Комисијата составена од двајца претставници на Министерството за стопанство и по еден претставник на Министерството за надворешни работи, на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство и на Министерството за финансии.

Комисијата ја води и ја свикува претседателот на Комисијата кој од редовите на претставниците на Ми-

нистерството за стопанство го именува министерот за стопанство.

Комисијата донесува критериуми за оформување на предлози за распределба на количините на стоки во рамките на квантитативните ограничувања од Прилогот 1 и 2.

Член 3

Баране за доделување на одредени количини на стоки во рамките на квантитативните ограничувања утврдени во Прилогот 1 и 2 може да поднесе правен субјект со седиште во Република Македонија (во натамошниот текст: подносител).

Барането се поднесува во Министерството за стопанство најдоцна 20-тиот (дваесеттиот) ден од влегувањето во сила на оваа одлука.

Барането од претходниот став треба да ги содржи следните податоци:

- име на фирмата, матичниот број и комплетната адреса на подносителот и на корисникот на стока ако подносителот не е истовремено и корисник;
- тарифниот број за секоја стока (10 бројки);
- наменување на стока од комбинирањата номенклатура на царинската тарифа;
- количина на стока за која се поднесува барањето исказана во единица мерка наведена во Прилогот 1 и 2;
- податоци за производните односно продажните и магацинските капацитети;
- податоци за увоз односно извоз на стока од истиот тарифен број во претходната година.

За доследување на одредена количина на стока во рамки на посидно квантитативно ограничување, Министерството за стопанство на подносителот му издава решение во кое се утврдува и рокот во кој може подносителот да го увезе, односно да го извезе, а согласно член 1 на оваа одлука.

Министерството за стопанство може количините на стоки во рамки на поедино квантитативно ограничување да ги распределува постапно, притоа водејќи сметка за условите на пазарот за таква стока, при што треба квантитативното ограничување целосно да го поделат најмалку два (2) месеци пред истекот на годината.

ТРИЦОУ

ИЗВОЗ НА СТОКИ ПО ПОТРЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА КОИ СЕ НА КВАЛИФИКАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ЗА 1998
ГОДИНА

[illegible]

УВОЗ НА СТОКИ ПО ПОТЕКЛО ОД СОЛУЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОИ СЕ НА КВАНТИТАТИВНО ОГРАНИЧУВАЊЕ ЗА 1998
ГОДИНА

Р.Македонија (Тар.биз)	Трговско договорување на страните	Коефициентно определување за 1996 год. во тунис	I полугод.	II полугод.
0203	Свинско месо	2 000	800	1 200
0210	Месо сушено или чадено	300	120	180
0401	Млеко и павлака	1 500	600	900
0406	Сирење и урда	300	120	180
1001 90 00 30 1001 99 00 40 1001 90 00 90	Пченица и наполица	50 000 ^{II}	20 000	30 000
1101 00 00 00	Брашно од пченица или наполица	5 000	2 000	3 000
1512 19 00 00	Рафинирано масло од сончоглед	2 000 ^{II}	800	1 200
1601	Сувомеснати производи	1 500	600	900
1701 99 10 00	Рафинирани шеќер од репа	1 600 ^{II}	650	950
2402 20 00 00	Цигари	250	100	150
Индустриски производи				
2710 00 00 11 20	Погонска горива	0 ^{II}		
2711 12 00 10 2711 13 00 10	Мешавина на пропан и бутан	0 ^{II}		
4012 10 90 00	Протектирани ауто гуми	0		
4012 20 90 00	Употребувани ауто гуми	0		
4104 10 00 10 4104 21 00 10 4104 22 00 10 4104 29 00 10 4104 39 00 10	Крупна плуспеработена кожа	750 ^{II}	300	450
7208 36 00 00 7208 37	TBT, 6<600мм, 6>10мм TBT, 6<600мм 4 75<6<10мм	60 000	30 000	30 000
7208 38	TBT, 6<600мм, 3<6<4 75мм			
7208 39	TBT, 6<600мм, 6<3мм			
7211 14 7211 19	TBT, 6<600мм, 6<4 75мм TBT, 6<600мм, 6<4 75мм	0		
7208 51 7208 52 7208 53 7208 54	TBL, 8>10мм TBL, 4 75<6<10мм TBL, 3<6<4, 75мм TBL, 6<3мм	0		
7209 15 00 00 7209 16 00 00 7209 17 00 00 7209 18 00 00 7209 25 00 00 7209 26 00 00	LBT, 6<600мм, 8> 3мм LBT, 6<600мм, 1<6 < 3мм LBT, 6<600мм, 0 5 < 6 < 3мм LBT, 6<600мм 8 < 0 5мм LBL 6<600мм 8 > 3мм	0 400 400 0 0 400	160 160	240 240
7209 27 00 00 7209 28 00 00	LBT, 6<600мм 1<6< 3мм LBT, 6<600мм 1<5< 6< 3мм	400 0	160	240
7210 41 7210 42	Полупроводници од силициум Полупроводници од германиум	0 400	160	240
7211 29 00 00	LBT и LBL 6<600мм	0		
7211 23 00 00	LBT и LBL 6<600мм и до 1 25%	0		
7212 40	Полупроводници	0		
7305	Термостати	2 000	800	1 200
7306	Термостатски и диференцијални	2 000	800	1 200
8418 19 8418 20 8418 50	Фрижидери и замрзувачи	5 200 000 € ALES	2 200 000 € ALES	3 000 000 € ALES

[illegible]

²³ H. A. G. J. VAN DER LINDEN, H. J. A. M. DE VRIES, J. T. DE VRIES, *Chem. Ber.* **114**, 3583 (1981); J. T. DE VRIES, H. A. G. J. VAN DER LINDEN, H. J. A. M. DE VRIES, *Chem. Ber.* **114**, 3591 (1981).

Член 4

Царинската управа на Република Македонија ја следи реализацијата на увозот односно на извозот на стоки согласно донесените репенсија од член 3 став 3 од оваа одлука и за тоа тримесечно го известува Министерството за стопанство.

Министерството за стопанство го објавува обемот на квантитативните ограничувања од Прилогот 1 и 2 во јавните гласила.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-296/1
2 февруари 1998 година
Скопје

**Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.**

150.

Врз основа на член 24, став 2 од Законот за трговија („Службен весник на РМ“ бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 2.02.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА БРАШНОТО И ЛЕБОТ

Како највисока производна цена на брашното тип „500“ се определува 19,29 ден./кгр.

Цената на брашното од став 1 на оваа точка важи како највисока продажна цена на производителите франко натоварени во вагон или камион на најблиската натоварна станица на производителот.

На цената од став 1 на оваа точка можат да се пресметуваат и трошоците на амбалажата.

2. Како највисока цена на брашното во прометот се определува и тоа:

– брашно тип „500“ – 1/1 кгр. на големо 20,50 ден./кгр.;

– брашно тип „500“ – 1/1 кгр. на мало 23,00 ден./кгр.;

3. Како највисока малопродажна цена на лебот тип „500“ од 600 грама се определува 23,00 денари по парче.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-272/1
2 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

151.

Врз основа на член 24, став 1 од Законот за трговија („Службен весник на РМ“ бр. 23/95, 30/95 и 43/95) и член 45, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 2.02.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОСИГУРУ- ВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Цените на услугите за задолжително осигурување на моторни возила, кои се формирани и применети според постојните прописи можат да се зголемат и тоа за:

– товарни моторни возила и автобуси до 5%, и
– други моторни возила до 9,5%.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-266/1
2 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

152.

Врз основа на член 73 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на РМ“ бр. 19/95 и 55/97) и член 16, точка 5, алинеја 6 од Законот за одбрана („Службен весник на РМ“ бр. 8/92), Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ- ЛУВАЊЕ НА ЛИЧНОСТИТЕ И ОБЈЕКТИТЕ ШТО СЕ ЗАШТИТУВААТ

1. Во Одлуката за определување на личностите и објектите што се заштитируваат („Службен весник на

Република Македонија – Посебен службен весник“ бр. 1/96 и 7/96) во Прегледот на објекти што се заштитируваат од Министерството за внатрешни работи, што е составен дел на оваа одлука, во точката 3 „Други органи, организации и правни лица“ по алинејата „Универзитетска библиотека „Климент Охридски“ се додава нова алинеја, која гласи: – „Клуб на републички органи и организации.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2621/2
2 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

153.

Врз основа на членовите 9 и 10 од Законот за уредување на односите меѓу новите единици на локалната самоуправа и единиците на локалната самоуправа од кои произлегуваат („Службен весник на РМ“ бр. 59/96), членот 40 од Законот за комунални дејности („Службен весник на РМ“ бр. 45/97) и членот 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.01.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ВРШЕЊЕТО НА КОМУНАЛ- НИТЕ ДЕЈНОСТИ ВО ОПШТИНИТЕ КИЧЕВО И ДРУГОВО

Член 1

Со оваа одлука, Владата на Република Македонија ја презема грижата за вршење на комуналните дејности:

– 100310 – производство и дистрибуција на вода, за општините Кичево и Другово

Член 2

Со донесувањето на оваа одлука, Владата на Република Македонија ќе преземе активности за именување и разрешување на органите на управување и раководење на Јавното претпријатие „Комуналец“ – Кичево.

Член 3

Вршењето на комуналните дејности од член 1 на оваа одлука, Владата на Република Македонија ќе ги врши на товар на средствата на Буџетот на општината.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-205/1
26 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

154.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 02.02.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА ИН- ФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА – МФИ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Статутот на Јавното претпријатие Македонска

информативна агенција – МИА, донесен од Управниот одбор на МИА, на седницата одржана на 27 јануари 1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-327/1
2 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвевковски, с.р.

155.

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јануари 1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА БЕРЗАНСКО РА- БОТЕЊЕ „АГРО – БЕРЗА“ – СО П.О. – СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Статутот на Јавното претпријатие за берзанско работење „Агро – Берза“ со П.О. – Скопје, донесен од Управниот одбор на Јавното претпријатие на седницата одржана на 8 декември 1997 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-327/20-97
19 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвевковски, с.р.

156.

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за јавното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/97 и 3/98) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 февруари 1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се огласува именување на тројца заменици на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјата: Битола, Гостивар и Тетово.

2. Се огласува повторно имсновање на еден заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Скопје.

3. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 18 од Законот за јавното правобранителство, пријавите со потребните документи да ги поднесат до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневниот печат.

Бр. 23-268/1
2 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвевковски, с.р.

157.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за финансии тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:

8471 80

Други единици од машините за автоматска обработка на податоци:

8471 80 10 00

--Периферни единици
а) Периферни единици – адаптери (Surge processotrs Patton)
б) Терминал Сервер 3COM CS/2500

66 парчиња

1 парче

8517

Електрични апарати за жична телефонија или жична телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати со безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја или дигитални линиски системи; видеофони:

8517 50

Други апарати, за жичани системи со носечка струја или за дигитални линиски системи:

8517 50 90 00

--Други
а) Апарати за жични системи (модеми RAD ASM1 31)

62 парчиња

б) модеми RAD FOM-40

40 парчиња

в) модеми Motorola Codex 3265 Fast

4 парчиња

8524

Плочи, ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични феномени, вклучувајќи матрици и галвански отпечатоци за производство на плочи, освен производите од Глава 37:

8524 91

--За репродукција на појави освен на звук или слика:

1	2	3	4
---	---	---	---

8544	8524 91 10 00	---Со снимени податоци или програми, од вид кои се употребуваат со машини за автоматска обработка на податоци а) Програми (софтвер) Изолирана жица (вклучувајќи смајлирана или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без спроводници, кабли од оптички влакна, комбинирани или не со електрични спроводници, со или без конектори --Со конектори 8544 41 8544 41 10 00	1 парче 41 парче
------	---------------	---	---------------------

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-200/1
2 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

158.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Заводот за статистика на Република Македонија и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци и носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место; -Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште;	
8471 60			

1	2	3	4
---	---	---	---

9009	8471 60 40 00	--- Печатари а) Ласерски печатар Апарати за фотокопирање со вграден оптички систем, апарати за контактено копирање и апарати за термичко копирање; 9009 11 00 00	3 парчиња
		--За репродукција на оригинал директно на копија (директна постапка) а) Фотокопирен апарат	3 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-282/1
2 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

159.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Собранието на Република Македонија и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:

8471 50

- дигитални централни единици освен оние од тар. подброеви 8471 41 и 8471 49, кои содржат или не содржат во исто куќиште една или две од следниве единици: мемориски единици, влезни единици, излезни единици;

8471 50 90 00

--Друго

8471 60

а) централни единици
- Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто куќиште;

8471 60 40 00

--- Печатари

1	2	3	4
---	---	---	---

	а) ласерски печатар	5 парчиња
8471 60 50 00	--- Тастатури	10 парчиња
8471 70	- Мемориски единици	
8471 70 51 00	----- Оптички, вклучувајќи и магнетно-оптички	
8473	а) 24 брзински це-де ром драјв	10 парчиња
	Други делови и прибор (освен прскривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. број 8469 до 8472:	
8473 30	- Делови и прибор на машините од тар. број 8471:	
8473 30 10 00	-- Електронски	
8528	а) звучна картица	10 парчиња
	Приемни апарати за телевизија, со или без вграден приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео-монитор и видео-просектори:	
	- Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика:	
8528 21 00 00	- Во боја	
8544	а) колор монитор	10 парчиња
	Изолирана жица (вклучувајќи смајлирана или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори; кабли од оптички влакна, изработени од посдинечно оплаштени влакна, комбинирани или не со електрични спроводници, со или без конектори:	
8544 51 00 00	-- Со конектори	
	а) цс-кит	10 парчиња

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број. 23-278/1
2 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

160.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1 Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се

увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за сообраќај и врски – Дирекција за цивилна воздушна пловидба и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

4901		Печатени книги, брошури, летоци и слични печатени материјали, вклучувајќи и слободни листови:	
4901 10 00 00		- Во слободни листови, не-пресвиткани или пресвиткани	
		а) Documentation for AIX 4.1	5 парчиња
8471		Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на податоци, неспомнати или неопфатени на друго место;	
8471 50		-Дигитални централни единици освен оние од тар. подброеви 8471 41 и 8471 49, кои содржат во исто кукините една или две од следниве единици; мемориски единици, влезни единици, излезни единици	
8471 50 90 00		-- Друго	
		а) IBM PC Server 330 OPTOEUK	1 парче
		б) IBM PC Server 325 9 PTWEUK	4 парчиња
		в) IBM PC 300 GL 82830UK	50 парчиња
		г) HP PC Kayak XA D4796N	2 парчиња
8471 60		-Влезни или излезни единици, што содржат или не содржат мемориски единици во исто кукините:	
8471 60 40 00		--- Печатари	
		а) PRINTER EPSONLO-570 ESCP2	4 парчиња
		б) FAX-PRINTER	1 парче
		в) PRINTER HP 5L	5 парчиња
		г) PRINTER HP 4V	1 парче
		д) PRINTER HP 870 cxi	6 парчиња
8471 60 90 00		--- Друго	
		а) SCANNER HP 5P	2 парчиња
		б) PLOTTER HP DESIGN JET 750 PLUS with PS Card	1 парче
8471 70		- мемориски единици:	
8471 70 51 00		----- Оптички, вклучувајќи и магнетно-оптички	
		а) CDROM IDE CHANGER	2 парчиња
		б) CDROM IBM 24XIDE intr.	8 парчиња
		в) CDROM 4X write extr. Parallel HP Super Store 6020 cр	
		г) CDROM 4x SCSIliner. WriteHP Super Store 6020i	1 парче
8471 70 53 00		----- Хард диск (hard disk	

1	2	3	4	1	2	3	4
		drives)				6) MODEM ZyXel OMNI 288	3 парчиња
	8471 70 60 00	a) Hard Disk Drive	5 парчиња	8524		Плочки, ленти и други снимени подлоги со звучни или други слични снимени феномени, вклучувајќи матрици и гилјански отпечатоци за производство на плочки, освен производите од Глава 37;	
		---- Мемориски единици со магнетни ленти				-- За репродукција на појава освен на звук или слика:	
	8471 90 00 00	a) DAT ExternalHP Super Store 5000EU 4GB	1 парче		8524 91	--- со снимени подлоги или програми, од вид кои се употребуваат со машини за автоматска обработка на податоци	
		- Друго			8524 91 10 00	a) NOVELL NETWARE 3.12 for 5 users	1 парче
		a) IBM Nways Ethernet Workgroup Hub 8222-008	1 парче			б) IBM AIX 4.1 OPERATING SYSTEM AIX UPGRADE	3 парчиња
		б) IBM Nways Ethernet Workgroup Hub 8222-016	2 парчиња			в) IBM HACMP	2 парчиња
		в) IBM Nways Multiprotocol Router 2210-12E	2 парчиња			г) IBM COMMUNICATION SERVER	1 парче
		г) РОУТЕР ЦИСЦО 2509+810	1 парче			д) INFORMIX Online Workgroup Server v7.x 5 users	1 парче
		д) Adv. Stack 10BaseT Hub 8J3128A	1 парче			е) Multisoft Datentechnik GmbH FLAGSHIP PROfor AIX 4.	1 парче
		е) NWAYS ATM WORKGROUP SWITCH	2 парчиња			ф) Firewall SW for Cisco 2509	1 парче
8473		Делови и прибор (освен прекривачи, куфери за машини и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. број 8469 до 8472;				г) Back Office Server 2.5. English Intl CD	1 парче
	8473 30	- Делови и прибор на машини од тар. број 8471:				ж) Windows NT Server 4.0 English Intl CD 5 Client	1 парче
	8473 30 10 00	-- Електронски				з) Office 97 for 32-Bit Win BritEng EE Only CD Com	1 парче
		a) Motherboard Pentium	9 парчиња			и) MS Proxy Server 2.0 English Intl C/V Upg. CD	1 парче
		б) 32 MB DIMM 94G6473	4 парчиња			Предаватели за радиотелефонија, радиотелеграфија, радиодифузија или телевизија, вклучувајќи и со вграден приемник или апарат за снимање или репродукција на звук; телевизиски камери; видео камери со можност за задржување на слика и други видео камера рекордери:	
		в) Post Script CardHP 6P	1 парче			- Видео камери со можност за задржување на слика и други видео камера рекордери	
		г) RAM MEMORY 8 MB 72 PIN	40 парчиња			-- Видео камери со можност за задржување на слика	
		д) NET CARDS PCI ethernet 10/100 MB Base-T	30 парчиња			а) Digital Camera Kodak DC 25	1 парче
		е) ISA ENTHERNET 10 MB with 10 Base-T and 10 Base-2	16 парчиња			Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео-монитори и видео-проектори:	
		е) MCI ENTHERNET 10MB with 10Base-T and 10Base-2	1 парче			- Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање	
		ж) MULTI I/O ports for RISC 7013	2 парчиња	8525			
		з) GRAPHIC CARD+CAPABLE for RISC 7013	1 парче				
		д) 64 MB SRAM	4 парчиња				
		и) INTERHASE 155 MBPS ATM PCI UTP/STP ADAPTER	2 парчиња				
		и) TURBOWAYS 155 ATM ADAPTER FOR rs/6000	2 парчиња				
	8473 30 90 00	-- Други			8525 40		
8517		а) FILTERS for 15 monitor	100 парчиња				
		Електрични апарати за жична телефонија или жична телеграфија, вклучувајќи жични телефонски апарати со безжична слушалка и телекомуникациски апарати за жични системи со носечка струја или дигитални линиски системи: видеофони:				8525 40 10 00	
	8517 50	- Други апарати, за жични системи со носечка струја или за дигитални линиски системи:				-- Видео камери со можност за задржување на слика	
	8517 50 10 00	-- За жични линиски системи со носечка струја				а) Digital Camera Kodak DC 25	1 парче
		а) MODEM V. 35/G 703 64 KB	6 парчиња	8528		Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање	

1	2	3	4
---	---	---	---

	или репродукција на звук или слика:		
8528 21 00 00	-- Во боја		
	а) MONITOR 14for RISC 7013	1 парче	
	б) MONITOR 21 HP ERGO	2 парчиња	
8536	в) IBM G52 15 Color monitor 6546-01N	55 парчиња	
	Електрични апарати за вклучување или за заштита на електрични струјни кола или за одстранување на приклучување за или во електрични струјни кола (на пример, прскинувачи, релси, осигурувачи, бранови со висока фреквенција вклучици и птекери, сијалични грла и разводни кутии), за напони до 1000В:		
8536 90	- Други апарати:		
8536 90 10 00	-- конектори и контактни елементи за жици и кабли		
	а) ETHERNET Connectors 10 Base-T	200 парчиња	
	б) ETHERNET LEAD 10 Base-2	30 парчиња	
	в) TOKEN RINGCONNECTOR	30 парчиња	
8544	г) TOKEN RINGLEAD	30 парчиња	
	Изолирана жица (вклучувајќи смајлирана или анодизирана жица), кабли (вклучувајќи и коаксијални кабли) и други изолирани електрични спроводници, со или без конектори: кабли од оптички влакна, изработени од поединечно оплаштени влакна, комбинирани или не со електрични спроводници, со или без конектори:		
	- Жица за намотки		
8544 41	-- Со конектори		
8544 41 90 00	--- Други		
	а) ENETHERNET CABLE KLAS 5(m)	2000 м	
	б) ENETHERNET THIN CO AXIAL (m)	200м	
	в) TOKEN RINGCABLE-TYPE I(m)	1000м	

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-277/1
2 февруари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

161.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 26.01.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за култура односно за Музејот на Македонија, како и за Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата и т.н.:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703

Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“ „комби“ итн.) и автомобили за трки:

8703 23

-- Со зафатнина на цилиндрите над 1500 cm^3 до 3000 cm^3 :

--- Нови:

--- Со зафатнина на цилиндрите над 1500 cm^3 до 2000 cm^3 :

---- Патнички автомобили, составени:

8703 23 10 12

----- Други

а) теренско возило – тип лада „Нива“

1 парче

8703 32

-- со зафатнина на цилиндрите над 1500 cm^3 до 2000 cm^3 :

--- Нови:

--- со зафатнина на цилиндрите над 1500 cm^3 до 2000 cm^3

8703 32 10 11

----- Патнички автомобили составени

а) Патничко возило „Ровер“ 620 СДИ

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-167/1

26 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

162.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управа („Службен весник на РМ“ бр. 40/90) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 02.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРА- РАЗУЗНАВАЊЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Се разрешува Добри Величковски од должноста директор на Дирекцијата за безбедност и контраразуз-

навање при Министерството за внатрешни работи поради остварување на правото на пензија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-270/1 Претседател на Владата
на Република Македонија,
2 февруари 1998 година **Бранко Црвенковски, с.р.**
Скопје

163.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управа („Службен весник на РМ“ бр. 40/90) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 02.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Се разрешува д-р Зоран Верушевски од должноста помошник на министерот за внатрешни работи, поради преземање на нова должноста.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-271/1 Претседател на Владата
на Република Македонија,
2 февруари 1998 година **Бранко Црвенковски, с.р.**
Скопје

164.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управа („Службен весник на РМ“ бр. 40/90) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 02.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Се разрешува Диме Ѓурев од должноста потсекретар во Министерството за внатрешни работи поради распоредување на друга должноста.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-272/1 Претседател на Владата
на Република Македонија,
2 февруари 1998 година **Бранко Црвенковски, с.р.**
Скопје

165.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управа („Службен весник на РМ“ бр. 40/90) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 02.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУНАВАЊЕ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. За директор на Дирекцијата за безбедност и контраразунавање при Министерството за внатрешни работи се назначува д-р Зоран Верушевски, досегашен помошник на министерот за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-273/1 Претседател на Владата
на Република Македонија,
2 февруари 1998 година **Бранко Црвенковски, с.р.**
Скопје

166.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управа („Службен весник на РМ“ бр. 40/90) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 02.02.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. За потсекретар во Министерството за внатрешни работи се назначува Љубомир Михајловски, досегашен началник на Управата за внатрешни работи на Охрид.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-274/1 Претседател на Владата
на Република Македонија,
2 февруари 1998 година **Бранко Црвенковски, с.р.**
Скопје

167.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за уредување на односите меѓу новите единици на локалната самоуправа и единиците на локалната самоуправа од кои произлегуваат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/96) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јануари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДЕЛБЕН БИЛАНС НА ИМОТОТ МЕЃУ НОВООСНОВАНИТЕ ОПШТИНИ И ОПШТИНИТЕ ОД КОИ СЕ ИЗДВОИЛЕ

1. За член на Комисијата за спроведување на делбен биланс на имотот меѓу новооснованите општини и општините од кои се издвоиле, од општина Македонска Каменица се именува Здравко Стојковски, дипл. рударски инженер, вработен во рудниците Саса – АД – Македонска Каменица.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-478/3-97 Претседател на Владата
на Република Македонија,
19 јануари 1998 година **Бранко Црвенковски, с.р.**
Скопје

168.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на РМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јануари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА

1. Се разрешува Никола Ермановски од должноста советник на директорот на Републичкиот завод за судски вештачења, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2957/2-97
10 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

169.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јануари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА

1. Се разрешува Жарко Турновалиев од должноста советник на директорот на Републичкиот завод за судски вештачења, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2957/3-97
19 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

170.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јануари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА

1. За советник на директорот на Републичкиот завод за судски вештачења се назначува Владимир Горчески, вешто лице во Отсекот за вештачења во областа на финансиско – материјалното работење во Републичкиот завод за судски вештачења.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2958/2-97
19 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

171.

Врз основа на член 142 став 3 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 јануари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА

1. За заменик на директорот на Републичкиот завод за судски вештачења се назначува Есад Тафил, досега-

шен советник на директорот на Републичкиот завод за судски вештачења.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2959/2-97
19 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

172.

Врз основа на член 23 став 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За директор на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија се именува м-р Марко Гугуловски, редовен професор на Градежниот факултет во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-231/1
26 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

173.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

1. Се разрешува Драган Ристески од должноста директор на Фондот за заштита и унапредување на животната средина и природата, во состав на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-216/2
26 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

174.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

1. За директор на Фондот за заштита и унапредување на животната средина и природата во состав на

Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина, се именува Лупчо Аврамовски, началник на Одделението за комунални работи во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-216/3
26 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

175.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

1. Се разрешува Никола Србиновски од должноста советник на министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-216/4
26 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

176.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

1. За советник на министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина се назначува Ленче Курчиева, шеф на Кабинетот на министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-216/5
26 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

177.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

1. Се разрешува Богдан Каранфиловски од должноста советник на министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-216/6
26 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

178.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јануари 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

1. За советник на министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина се назначува Јегени Улбер, самостоен советник во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-216/7
26 јануари 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

179.

Врз основа на член 41 од Законот за Републичкиот судски совет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/92), Републичкиот судски совет, на седницата одржана на 13.01.1998 година, донесе

ПРАВЛНИК ЗА ПОСТАПКАТА НА ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА СУДИИТЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се уредува постапката за утврдување дисциплинска одговорност на судија за извршена потешка дисциплинска повреда.

Член 2

Републичкиот судски совет (во натамошниот текст: Советот) поведува постапка за дисциплинска одговорност против судија кога постои основано сомнение дека извршил потешка дисциплинска повреда пропишана со закон што го прави недостоен за вршење на судиската функција.

Член 3

Постапката за утврдување дисциплинска одговорност, Советот ја води ажурно, праведно и законито, водејќи сметка да не се повредат честа, достоинството и угледот на судијата.

II. ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА

Член 4

Советот поведува постапка за утврдување дисциплинска одговорност на судија за сторена потешка дисциплинска повреда, врз основа на предлог од овластен предлагач кој мора да биде образложен.

Член 5

Советот ќе побара од судијата писмено да се изјасни за наводите од предлогот за поведување постапка во рок од 8 дена од денот на добивањето на предлогот.

По добивањето на изјаснувањето од судијата, Советот може да овласти член на Советот да прибере дополнителни податоци за основаноста на предлогот за поведување на постапката.

За сознанијата до кои ќе дојде членот на Советот го известува Советот.

Член 6

По добивањето на изјаснувањето на судијата и извештањето од членот на Советот, во смисла на член 5 од овој правилник, Советот оценува дали постои основано сомнение за извршена потешка дисциплинска повреда пропишана со закон што судијата го прави недостоеен за извршување на судиската функција.

Кога Советот ќе оцени дека не постои основано сомнение за сторена потешка дисциплинска повреда, ќе донесе заклучок за запирање на постапката.

Судијата против кого е поднесен предлогот за дисциплинска одговорност и подносителот на предлогот се запознаваат со заклучокот за запирање на постапката.

Член 7

Ако Советот оцени дека постои основано сомнение за извршена потешка дисциплинска повреда, ќе донесе одлука за поведување постапка за утврдување дисциплинска одговорност на судијата.

Одлуката за поведување постапка, Советот ја доставува на судијата на кого таа се однесува и на подносителот на предлогот, а предметот со сите списи за натамошна постапка, се предава на Комисијата за утврдување на дисциплинска одговорност на судијата (во натамошниот текст: Комисијата).

Член 8

По донесување на одлуката за поведување на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност, Советот може да иницира постапка за оддалечување на судијата од вршење на судиската функција.

Член 9

Комисијата ја утврдува состојбата во врска со дисциплинската одговорност на судијата на расправа и со преземање на други дејствија.

На расправата се поканува судијата и подносителот на предлогот за поведување на постапка за утврдување дисциплинска одговорност на судијата, кој во постапката го застапува предлогот за нејзино поведување.

Со поканата за расправа на судијата му се доставува и предлогот за поведување постапка.

Комисијата го распрашува судијата, ги прибавува потребните списи, врши увид и спроведува други испитувања заради утврдување на фактите и околностите во врска со дисциплинската одговорност на судијата.

Член 10

Комисијата може од судовите и другите органи да бара потребни списи и други акти, што се од интерес за утврдување на состојбата во врска со дисциплинската одговорност на судијата.

Член 11

Комисијата е должна извештајот за утврдената состојба да му го достави на Советот во рок од 30 дена по

донесувањето на одлуката за поведување на постапка за утврдување на дисциплинска одговорност на судијата.

Извештајот треба да ги содржи сите списи и акти што во текот на постапката Комисијата ги имала на располагање, изјаснувањето на судијата, опис на спроведените дејствија, како и образложен предлог за одлучување на Советот.

Член 12

Комисијата го усвојува извештајот со мнозинство гласови на членовите на Комисијата.

Секој член на Комисијата има право да го издвои своето мислење во писмена форма со образложение на причините поради кои не се согласува со оценката за утврдената состојба, или со предлогот на Комисијата за одговорноста на судијата и да го приложи кон извештајот.

Член 13

Комисијата работи во полн состав. Во случај на отсутност на член на Комисијата во работата на Комисијата полноправно учествува неговиот заменик.

За работата на Комисијата се води записник. Записникот го води секретарот на Советот или лице што ќе го определи Советот.

Записникот содржи: датум, место и време на одржување на расправата, присутни на расправата, изјаснувањата на членовите на Комисијата, актите и извидните дејствија што биле предмет на расправата, предлогот на Комисијата во врска со одговорноста на судијата, завршувањето на расправата и потпис на претседателот и членовите на Комисијата и лицето што го води записникот.

III. ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКА ЗА ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ

Член 14

Извештајот на Комисијата за утврдената состојба, Советот го разгледува на седница.

Член 15

Кога Советот ќе утврди дека не е сторена потешка дисциплинска повреда ќе донесе одлука за запирање на постапката.

Одлуката од став 1 на овој член им се доставува на судијата, на подносителот на предлогот и на претседателот на судот.

Член 16

Кога Советот ќе оцени дека постои дисциплинска одговорност на судијата, ќе донесе одлука со која се утврдува дисциплинската одговорност на судијата со образложение на сите релевантни факти врз кои се заснова одлуката.

Одлуката се изготвува во писмена форма и во рок од 8 дена од денот на донесувањето му се доставува на судијата, со поука за правото на жалба.

Примерок од одлуката се доставува и на подносителот на предлогот.

Член 17

Против одлуката на Советот, судијата може да изјави жалба за преиспитување на одлуката од страна на Советот во рок од 8 дена од приемот на одлуката.

Примерок од жалбата Советот му доставува и на подносителот на предлогот.

Член 18

По приемот на жалбата, претседателот на Советот определува известител од редот на членовите на Советот.

За известител не може да биде определен член на Советот кој учествувал во работата на Комисијата.

Известителот ги разгледува жалбените наводи и за тоа го известува Советот.

Член 19

При разгледувањето на жалбата на седницата на Советот, подносителот на предлогот и судијата можат да дадат дополнителни појаснувања.

Советот одлучува по жалбата со двотретинско мнозинство на гласови од вкупниот број членови на Советот.

Член 20

Советот ќе донесе одлука со која ќе ја отфрли жалбата ако таа е доставена по истекот на рокот за поднесување или ако е поднесена од неовластено лице.

Советот ќе донесе одлука со која ќе ја одбие жалбата, ако таа е неоснована.

Одлуката од став 1 и 2 на овој член му се доставува на судијата.

Член 21

Доколку жалбата е основана, Советот ќе донесе одлука за запирање на постапката.

Со одлуката се запознава судијата, подносителот на предлогот и претседателот на судот.

Член 22

По правосилноста на одлуката со која се утврдува дисциплинска одговорност на судијата за извршена потешка дисциплинска повреда пропишана со закон што го прави недостоен за вршење на судиската функција, Советот закажува седница за утврдување предлог за разрешување на судијата.

На седницата на Советот кога се утврдува предлогот за разрешување на судијата, свое мислење даваат министерот за правда и претседателот на Врховниот суд на Република Македонија.

Член 23

Предлогот за разрешување на судијата поради сторена потешка дисциплинска повреда пропишана со закон што го прави недостоен за вршење на судиската функција, се доставува на Собранието на Република Македонија во рок од 8 дена од денот на утврдувањето.

IV. ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ

Член 24

Изменувањето и дополнувањето на овој правилник се врши на начин и во постапка што важи за негово донесување.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 25

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-14/98
13 јануари 1998 година
Скопје

Претседател

на Републичкиот судски совет,
Мугбил Бејзат, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред овој суд се води извршна постапка за принудно исполнување од стан во Скопје, по предлог на доверителот Крум Младеновски од Скопје, против должникот Ана Гариќ од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 13/30.

Согласно член 84 став 2 точка 4 од ЗПП, во врска со член 14 од ЗПП, судот донесе решение со кое за привремен застапник на должникот Ана Гариќ и е поставен адвокатот Драган Димишков од Скопје, бул. "Кочо Рацин" брт. 74, кој ќе го застапува должникот во постапката се додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот. Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, И.бр.2915/97.

(2090)

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, поднесена е тужба за развод на брак од тужителот Славица Родиќ од Скопје, ул. "Илинденска" бр. 81/8, против тужениот Драгољуб Родиќ од Скопје, ул. "Ернест Герман" бр. 6/а.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса на живеење, од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје на тужениот му е поставен привремен старател Ана Василевска, адвокат од Скопје, ул. "Пајко Мано" бб, која ќе ги застапува интересите на тужениот се до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XII П.бр. 200/97.

(2087)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Шаип Бајрамов, против тужената Надире Бајрамова која се наоѓа во Италија со непозната адреса.

Се повикува тужената во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот, или со поднесок да го извести за живеалиштето и адресата. Вспротивно, судот ќе и постави привремен старател од редот на адвокатите кој ќе ги заштитува нејзините интереси до завршувањето на спорот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIII П.бр. 3554/97.

(2153)

Пред овој суд во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Насер Јакупи против тужената Ферикан Јакупи.

Се повикува тужената во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во овој суд и во истиот рок да ја достави својата сегашна точна адреса на живеење. Вспротивно, ќе и биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси до правосилно окончување на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, V.П. бр. 305/98.

(2157)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд е покрената постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Сами Демировски од Куманово, ул. "Ристо Романовски" бр. 32, на привремена работа во Република Германија, чиј полномошник е адвокатот Звонимир Тодоровиќ од Куманово, против тужената Ренате Сибила Демировска, родена Хохојзер од Германија со непознато престојувалиште. Вредност на спорот 40.000 денари.

Се повикува тужената во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во судот таа или

нејзин полномошник, а во спротивно во постапката и се назначува за привремен застапник Савре Спасовски, стручен соработник при Основниот суд во Куманово, кој ќе ја застапува во постапката се додека тужената или нејзин полномошник не се јават пред судот.

Од Основниот суд во Куманово, IV П.бр.2367/97.
(2154)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред овој суд се води постапка за изменување на одлуката за чување и воспитување на децата по тужбата на тужителката Соња Димитриевиќ од Струмица, ул. "Стив Наумов" бр. 70, против тужениот Драгиша Димитриевиќ, ул. "Пролетарска бригада" бр.12, с. Крњево, општина Велика Плана, СР. Југославија, а сега со непозната адреса. Вредност на спорот 10.000,00 денари.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса се повикува да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот. Дококу истиот не се јави во определниот рок ќе му биде поставен привремен застапник.

Од Основниот суд во Струмица. П.бр.211/96.
(2130)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Синадиновски Тодор од с. Доброште, против Синадиновски Велко и др. од Скопје. Вредност на спорот 60.000 денари.

Тужените Синадиновски Софре Петре и Синадиновски Софре Јордан од с. Доброште, а сега со непозната адреса во САД, се повикуваат во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јават во Основниот суд во Тетово, или, одредат свој полномошник.

Во спротивно, судот ќе им одреди полномошник, кој ќе се грижи за нивните права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1348/97. (2059)

Пред овој суд се води спор за исполнување на договор по тужбата на тужителката Атанасовска Менка од с. Непроштено, против Галовска Стојна од с. Отуње. Вредност на спорот 10.000 денари.

Бидејќи тужената е со непозната адреса во Р.Србија во Војводина, се повикува во рок од 30 дена да се јави во Основниот суд во Тетово.

Доколку во тој рок не се јави и не одреди свој полномошник судот ќе и постави привремен старател.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.1528/97. (2060)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Гајур Усеини од с. Желино, против тужената Мирјана Грњеч од с. Желино, а сега со непозната адреса во Данска.

Се повикува тужената да се јави во судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе ја застапува во постапката до нејзиното окончување. Во спротивно, по истекот на 30 дена судот преку Центарот за социјална работа во Тетово на тужената ќе и достави привремен застапник,

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.145/98. (2129)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Рег. бр. 45, го запиша во судскиот регистар следното: Се утврдува престанок на Политичката партија Албански демократски сојуз – Либерална партија со седиште во Скопје, ул. „Павле Илиќ“ бр. 15/1/4, заради намалениот број на членови од законски определениот минимум за нејзино основање.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2216)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението ПП 1/98, го запиша во судскиот регистар следното:

I. Во судскиот регистар на политичките партии под Рег. бр. 84 се запишува политичката партија „Лига на демократија“ со седиште во Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 14/7, која ја застапува нејзиниот претседател Александар Тортевски.

II. Политичката партија стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 5.02.1998 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2217)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 6177/97, на регистарска влошка бр. 1-2810-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на Претпријатието за производство, промет, инженеринг и застапување „ИДНИНАПРОМ“ д.о.о. Скопје, ул. „Едвард Кардељ“ бр. 9 лок. 7, со следните податоци: Новото седиште на фирмата е бул. „Свети Климент Охридски“ бр. 20/6, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2273)

Окружниот Стопански суд – Скопје, со решението Срег. бр. 6777/97, со регистарска влошка бр. 1-48135-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на името на фирмата, и дополнување на дејности на субјектот.

Приватно Трговско Претпријатие извоз-увоз „ЛАМИНЕТА-КОМЕРЦ“ Ц.О. Скопје, Булевар АСНОМ 16/4-29.

Се менува името на фирмата и ќе гласи: „ЛАМИНЕТА“ претпријатие за изведување на градежни-градежно занатски работи, за извоз-увоз и трговија на големо и мало Ц.О. Скопје, Булевар АСНОМ 16/4-29.

Дополнување на дејности на субјектот:

050100-високоградба

05030 – инсталациони градежни завршни работи во градежништво

050301 – поставување и поправка на градежни инсталации

050302 – завршни занатски работи во градежништво

110401 – просторно урбанистичко планирање и проектирање

110402 – проектирање на градежни објекти

110403 – останато проектирање

110404 – инженеринг

080201 – туристички агенции

080202 – туристички бироа

090201 – берберски, фризерски, козметичарски и сл. услуги

090209 – други лични услуги на домаќинството.

Од Окружниот стопански суд – Скопје, Срег. бр. 6777/97. (171)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 5561/97 на регистарска влошка 1-14941-0-0-0 ја запиша промената на основач и лице на претпријатие за трговија услуги „ЛЕНДИ-КОМ“ ДОО извоз ул.

Јане Сандански бр. 103/2-4, Скопје.

Кон претпријатието пристапува: Груби Фатон а истапува: Груби Лендита. Се разрешува: Груби Лендита а се именува: Груби Дритон како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5561/97. (195)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 5445/97 на регистарска влошка 1-5224-0-0-0 го запиша во судскиот регистар пристапување на оснивач на претпријатие за промет на големо и мало, производство и разни услуги, „ВЕКО ЕНТЕРПРАЈЗ“ експорт импорт д.о.о., ул. „Петар Ацев“ бр. 19-а, Скопје.

Кон претпријатието пристапува лицето Претпријатие за трговија и производство и услуги „МИШИШ“ експорт импорт д.о.о. П.О.ул. Атанас Бабата бр. 7, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5445/97. (196)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 6776/97 на регистарска влошка 1-32377-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на претпријатие за трговија, услуги и транспорт „КАРГОПЕПИК“ ДОО увоз извоз, ул. АСНОМ 38/1-26, Скопје.

Истапува од Претпријатието Неџат Пслиќ.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6776/97. (197)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 7176/97 на регистарска влошка 1-7179-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице во претпријатие за промет на големо и мало, туристичко посредување и услуги „ФОРМА“ експорт-импорт д.о.о. ул. „Партение Зографски“ 9-а, Скопје.

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР и тоа: да се брине Билјана Шареска директор без ограничување, да се запише Милан Шарески – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7176/97. (198)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 7223/97 на регистарска влошка 1-26013-0-0-0 го запиша во судскиот регистар примена на претпријатие за трговија на големо и мало „ДА-СА-ШО“ Д.О.О. извоз-увоз, ул. Волгоградска бр. 10 I/14, Скопје.

Се врши промена на фирмата и седиштето на претпријатието па во иднина ќе гласи:

Претпријатие за трговија на големо и мало „ГАЛЕБ-ТОН“ Д.О.О. извоз-увоз, ул. Ангел Василевски бр. 8-а, Скопје.

Од 1.11.1997 година од претпријатието како основач истапува лицето Јанкуловски Сашо а пристапува Стевковска Драгица од Скопје.

Дејноста на претпријатието во внатрешен трговски промет се проширува со: 120350 – Радио и Телевизија.

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР и тоа:

Да се брине Јанкуловски Сашо директор без ограничување, а да се запише Стевковска Драгица директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7223/97. (199)

Основниот суд Скопје I, со решението Срег. бр. 5886/97, на регистарска влошка бр. 1-30272-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за услуги и застапување „СИБА-ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО Скопје бул. Црвена Армија бр. 8.

Претпријатие за услуги и застапување „СИБА-ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ДОО Скопје ул. Скупи 66 се брише досегашниот директор Меновиќ Небојша, се запишува Младеновски Славко.

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 5886/97 (173)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6932/97, на регистарска влошка бр. 1-67240-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за промет, услуги и застапување „ТЕХНО-БОБ“ ДОО увоз-извоз Скопје ул. Даме Груев бр. 7.

Истапува од претпријатието: Ново Гонески од Скопје пристапува кон претпријатието: Анка Гонеска од Скопје.

Дејноста се проширува со: 090123, 090110, 090123, 090133, 050301, 050302, 050100, 110402, 110404.

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 6932/97 (174)

Основниот суд Скопје I, со решението Срег. бр. 4422/97, на регистарска влошка бр. 1-2762-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачот и директорот во Претпријатието за производство и трговија на големо и мало југ ц.о. Скопје ул. Шеснаесетта Македонска Ударна Бригада бр. 10 влез 1 стан 3 нас. Авто Команда општ. Гази Баба.

Од претпријатието истапува лицето Тодорова Лилјана.

Се брише Тодоров Константин се запишува Тодорова Лилјана како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I, Срег. бр. 4422/97 (172)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6676/97, на регистарска влошка бр. 1-11568-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата, седиштето, основач и директор на Претпријатието за радио-телевизиска програма, маркетинг и услуги „КАНАЛ 7“ ц.о. ул. „Дебарца“ бр. 46, Скопје.

Новото седиште на фирмата е на ул. „Дебарца“ бр. 46, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Валентина Хаци-Кимова од Скопје.

Се брише Љупчо Јаневски, а се запишува Олутојин Гбадамоси, како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6676/97. (200)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6769/97, на регистарска влошка бр. 1-47049-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за книговодствено финансиски услуги и трговија „СЛАНГО“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Никола Тесла“ бр. 18-1/24, Скопје.

Истапува Горан Кузмановски, а пристапува Богоевски Сашо од Скопје.

Дејности: 110304, 110303, 080201, 080202, 090132, 060501, 060.

Се брише Горан Кузмановски, директор, а се запишува Светлана Гурчиновска-Богоевска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6769/97. (201)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7049/97, на регистарска влошка бр. 1-51261-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице на Претпријатието за промет и услуги „ПОЛАРИС“ д.о.о. ул. „Градините“ бр. 14, лок. 35, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Агим Јонуз, а истапува Ерол Хасан.

Се брише Ерол Хасан, како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7049/97. (202)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7004/97, на регистарска влошка бр. 1-8973-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачкиот влог и проширување на дејноста на Претпријатието за трговија на големо и мало и производство „КОКО“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Сремски фронт“ 8-б, Кавадарци.

Дејности: 013072, 013073, 013074, 013060, 013030, 013022, 013010, 013121, 013122, 013200, 060501, 060502.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7004/97. (203)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 109/97, на регистарска влошка бр. 6-02000493-000-01, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиштето на ТП „ЛЕЈДИ КЕТИ“ штанд за промет со непрехранбени производи Балева Бранко Кети, ул. „Благој Горев“ бр. 62, Велес.

Новото седиште гласи: Булевар „АСНОМ“ 32/3-16, Скопје.

Се брише досегашното седиште ул. „Благој Горев“ бр. 62, Велес, а се запишува новото седиште Булевар „АСНОМ“ 32/3-16, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 109/97. (204)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7030/97, на регистарска влошка бр. 1-32336-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за промет на големо и мало „ДРЕНУШКА“ д.о.о. увоз-извоз Тетово, ул. „В. Вардарска“ бр. 18.

Производно трговско услужно претпријатие „ИНТЕР-МОЗАИК“ д.о.о. експорт-импорт с. М. Речица, Тетово.

Дејности: 011315, 011941, 012202, 012321, 013121, 050100, 050301, 080129, 080190, 090181, 110109.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7030/97. (205)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5650/97, на регистарска влошка бр. 1-14430-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за производство, трговија на мало и големо, експорт-импорт „БАТА-КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „19 Ноември“ бр. 1, Тетово.

Од претпријатието истапува Зоран Угриновски.

Се брише Митана Матовска, а се запишува Душица Угриновска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5650/97. (206)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7009/97, на регистарска влошка бр. 1-16547-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на „ТЕГОТ“ д.о.о. претпријатие за трговија на големо и мало, ул. „Видое Смилевски Бато“ 66, Тетово.

Дејности: 013310, 020110, 020201.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7009/97. (207)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7098/97, на регистарска влошка бр. 1-67057-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за трговија на големо и мало, увоз-извоз, застапништво и останати услуги „УНИВЕРЗАЛ-С“ ул. „Маршал Тито“ бр. 66, Крива Паланка.

Дејности: 020140, 060502, 020302, 120190.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7098/97. (208)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6468/97, на регистарска влошка бр. 1-31497-0-

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Производно, трговско, услужно претпријатие „ДАНТОН“ ц.о. увоз извоз, ул. „Маршал Тито“, бр. 151/32, Крива Паланка.

Се брише Стевка Цветковска, а се запишува Стоимен Цветковски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6468/97. (209)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6431/97, на регистарска влошка бр. 1-13456-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за промет и услуги „У-КРАС“ експорт импорт, ул. „Драган Стопаревик“ бр. 40, Куманово.

Дејности: 011010, 011092, 011219, 011311, 011312, 011313, 011314, 011390, 012001, 012101, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012421, 012522, 012611, 012612, 012613, 012614, 012621, 012622, 012624, 012699, 012810, 012820, 012830, 013041, 013050, 013113, 020140, 020121, 060501, 090131, 090132, 090140, 090172, 090201, 090209, 110903.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6431/97. (210)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6440/97, на регистарска влошка бр. 1-28795-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „СТИВИ“ п.о. увоз увоз, ул. „Никшичка“ бр. 1/1-7, Куманово.

Се брише Дарка Петрушевска, а се запишува Трајчо Петрушевски, како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6440/97. (211)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6448/97, на регистарска влошка бр. 1-17352-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Трговското претпријатие „ДАБИ“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Жикица Ј. Шпанац“ бр. 1/19, Куманово.

Трговското претпријатие „ШИК-ШИК“ ц.о. увоз-извоз ул. „Владимир Назор“ бр. 12, Куманово.

Од претпријатието истапува Ивановска Марија од Куманово.

Се брише Ивановска Марија, а се запишува Маре Салиевска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6448/97. (212)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7158/97, на регистарска влошка бр. 1-28110-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија, производство и услуги „ЕМАР“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Димитар Благоев“ бр. 11-б.

Се брише Ѓуревиќ Благоја, а се запишува Георѓевиќ Марјан, како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7158/97. (213)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7123/97, на регистарска влошка бр. 1-63081-0-0-0, го запиша во судскиот регистар истапувањето на основачот на Претпријатието за производство, промет и услуги „КРИСТИ ДКБ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Мито Хаџи Василев Јасмин“ бр. 40/44, Скопје.

Од претпријатието како основач истапува лицето Ивановска Мери од Скопје, ул. „Пехчевска“ бр. 3/7, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7123/97. (214)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6982/97, на регистарска влошка бр. 1-51687-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата, седиштето, основач и проширувањето на дејност и промет на лица на Новинско издавачкото претпријатие со трговија „ДОЛИНА“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Финска“ бр. 186, Скопје.

Новата промена на фирмата и седиштето гласи: Претпријатие за производство, трговија и услуги „КОМПАНИЈА ВЕЛКОСКИ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Вера Радосављевиќ“ бр. 10, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Верка Велковска, а истапува Зоран Стојановски.

Дејности: 012421, 012429.

Се брине Зоран Стојановски, а се запишува Верка Велковска, како директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6982/97. (215)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4988/97, на регистарска влошка бр. 1-32179-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Млакара „МЕРИМИ“ д.о.о. експорт-импорт, с. Ропалце, Куманово.

Се брине Мевледин Јусуфи, а се запишува Неџат Јусуфи, како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4988/97. (216)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7061/97, на регистарска влошка бр. 1-5938-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејности на Претпријатието за угостителство и промет на големо и мало со увоз извоз „ГОЛДИНГПРОМ“ ц.о. ул. „519“ бр. 100, Скопје.

Дејности: 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012723, 012691, 012699.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7061/97. (217)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7186/97, на регистарска влошка бр. 1-67443-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, промет и услуги „МАРАС-22“ д.о.о. ул. „Женевска“ бр. 7-а, Скопје.

Се брине Оливера Бешковска, а се запишува Славољуб Лазаров, како директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7186/97. (218)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6697/97, на регистарска влошка бр. 1-31912-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата на Претпријатието за промет „Б.Т.М.М“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 179, Скопје.

Новиот назив на фирмата е Претпријатие за трговија на големо и мало и такси услужни дејности „МЕРЦЕДЕС ЕКСПРЕС“ д.о.о. увоз извоз, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 179, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6697/97. (219)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7136/97, на регистарска влошка бр. 1-4754-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало, посредување, застапување, туризам, услуги и надворешен промет „СИКО“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Алжирска“ бр. 28, Скопје.

Се брине Смиљановски Илија, а се запишува Александар Биљана, како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7136/97. (220)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6170/97, на регистарска влошка бр. 1-68347-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на ТП „МОНДО БАЗАР“ Сабахета Мухарем Цоговиќ, ДТЦ „Мавровска“ локал 28, сутерен, Скопје.

Престанок на работење на трговец поединец на ТП „МОНДО БАЗАР“ Сабахета Мухарем Цоговиќ, ДТЦ Мавровска, локал 28, сутерен, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6170/97. (221)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7102/97, на регистарска влошка бр. 1-14022-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Производно трговското услужно претпријатие „ИТД-КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Крсто Асенов“ бр. 16/2/12, Скопје.

Дејности: 050301, 050302.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7101/97. (222)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1841/97, на регистарска влошка бр. 1-17046-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својство на лице овластено за застапување на Основното училиште „ТОШО ВЕЛКОВ – ПЕПЕТО“ ц.о. Кавадарци.

Се запишува промена на својство на лице овластено за застапување со следните податоци:

Се брине досегашниот директор Горев Венко, без ограничување, а се запишува новиот застапник Димитров Благој, директор, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1841/97. (224)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6994/97, на регистарска влошка бр. 1-47091-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет на Претпријатието за промет и услуги на големо и мало „ДИСАГОН 97“ ц.о. експорт-импорт, Градски трговски центар I кат 6б, Скопје.

Се врши промена на лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет и тоа:

Се брине Стефановски Димитар, директор без ограничување, а се запишува Стефановски Горан, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6994/97. (225)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6283/97, на регистарска влошка бр. 1-37148-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач, проширување на дејноста и промена на лице овластено за застапување на Угостителското, услужно производно трговско претпријатие „МА-ПЕ“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Гоце Делчев“ бр. 33, Неготино.

Истапува Петар Киров.

Дејности: 080190, 060602, 110903.

Се брине Петар Киров, а се запишува Светлана Кирова-Стефановиќ.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6283/97. (226)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7177/97, на регистарска влошка бр. 1-8285-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиш-

тето на Претпријатието за услуги во градежништвото, производството, промет и култура „ДЕМ-КО“ д.о.о. импорт-експорт, ул. „Социјалистичка зора“ број 80/2-10, Скопје.

Новото седиште на фирмата е на ул. „Мајски манифест“ број 22, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7177/97. (227)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5817/97, на регистарска влошка бр. 1-18734-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето, основач и промена на директор на Производно транспортното и трговско претпријатие „ДИВАС“ д.о.о. увоз извоз, с. Миравци.

Новото седиште на фирмата е Производно транспортно и трговско претпријатие „ДИВАС“ увоз-извоз, с. Миравци.

Кон претпријатието пристапува Динев Борис, с. Миравци

Се брише Камилев Миле, а се запишува Динев Борис, како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5817/97 (228)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7024/97, на регистарска влошка бр. 1-42101-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето, основач и проширувањето на дејноста на Производното претпријатие „ФАТИНА“ п.о. увоз извоз, ул. „Ресенска“ бр. 1, Скопје.

Новата промена на седиштето на претпријатието гласи: Производно претпријатие „ФАТИНА“ п.о. увоз-извоз, ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 69, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Митревски Марјан, а истапува Митрески Јован.

Дејности: 090209, 110902, 110903, 110904

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7024/97 (229)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7168/97, на регистарска влошка бр. 1-8791-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за трговија на големо и мало „АРМОНД“ д.о.о. експорт-импорт, с. Арачиново, Скопје

Дејности: 011313, 011314, 011315, 011919, 012201, 012322, 012429, 013042, 013121, 013122, 020140, 050100, 050301, 050302, 09012, 090183, 110302, 10903, 110909

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7168/97 (230)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6996/97, на регистарска влошка бр. 1-43123-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето и проширување на дејност во внатрешен трговски промет на Претпријатието за промет на големо и мало и услуги увоз-извоз „ЛАВ“ ц.о. Скопје, ул. „Триглавска“ бр. 23 Скопје.

Се врши промена на седиштето на претпријатието па во иднина седиштето на претпријатието ќе биде на Булевар „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 19 локал 58.

Дејноста на претпријатието во внатрешен трговски промет се проширува со:

090209 – Други лични услуги и услуги на домаќинство – услуги на фотографии, фотографирање, развивање филмови и изработка на фотографии, фотокопирање на копир апарати.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6996/97 (231)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7095/97, на регистарска влошка бр. 1-21444-0-

0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на Претпријатието за надворешен и внатрешен трговски промет „МРИЈА КОРПОРЕЈШН“ ДОО експорт импорт, ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 9-2/4 Скопје.

Новата промена на седиштето гласи: Претпријатие за надворешен и внатрешен трговски промет „МРИЈА КОРПОРЕЈШН“ ДОО експорт импорт бул. „АВНОЈ“ бр. 8-3/2 Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7095/97 (232)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7074/97, на регистарска влошка бр. 1-47300-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на „Макбул“ д.о.о. за трговија, транспорт и услуги, експорт импорт, Скопје, ул. „Горѓи Поприетов“ бр. 6/5-17.

Се брише Радониќ Татјана се запишува Чичевски Никола како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7074/97 (233)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5825/97, на регистарска влошка бр. 1-44443-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на Претпријатието за инженеринг, проектирање и извоз-увоз „ИНТЕРНЕТ“ ц.о. Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 60/1-4

Претпријатие за инженеринг, проектирање и извоз увоз „ИНТЕРНЕТ“ Ц.О. Скопје, ул. Васил Горгов бр. 37-в.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5825/97 (234)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5214/97, на регистарска влошка бр. 1-18677-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за производство, промет и услуги „РУМЕТ“ ДОО Скопје, ул. Првوماјска бр. 21

Претпријатие за производство, промет и услуги „ДУГО ПРОМЕТ“ ДОО Скопје бул. Србија 66

Пристапува кон претпријатието: Марија Арсова. Истапува Иван Георгиевски од Скопје

Нови дејности се: 080129, 080190.

Да се запиши бришење на Иван Георгиевски директор

Да се запиши Марија Арсова директор без ограничување

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5214/97 (235)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6913/97, на регистарска влошка бр. 1-64870-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за трговија на големо и мало „СРМА КОМПАНИ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „7 Јули“ бр. 32.

Се врши промена на основачот од 29.11.1997 год. како основач пристапува лицето Снежана Гоѓовска од Скопје

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6913/97 (236)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7107/97, на регистарска влошка бр. 1-55323-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Трговското претпријатие „ФЛОК-КОМЕРЦ“ увоз-извоз доо Скопје, ул. Михаил Чаков бр. 7а-1/20 Скопје

Пољо-турс доо Претпријатие за трговија и услуги, експорт-импорт.

Истапува Тодоровски Александар пристапува Немази Адеми.

Се брише од директор Тодоровски Александар.
Се запишува како директор Рушид Рамадани.
Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7107/
97 (237)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6940/97, на регистарска влошка бр. 1-39003-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за трговија, транспорт и услуги „ДИН-ТРАНС“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Дон Ке-неди“ бр. 25.

Од 3.12.1997 година како основачи на претпријатието пристапуваат „ППТ Едис Комерц А.Ф.“ п.о. Скопје, ул. „Варшавска“ 5/2-3 и ПТПУТ „Кајзер Трејд“ п.о. од Скопје ул. „Македонска Косовска Бригада“ бр. 5/4.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6940/
97 (238)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5484/97 на регистарска влошка бр. 1-45358-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и промена на лице на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „АГРО-ТУРНОВО“ експорт-импорт доо Скопје бул. „Видое Смилевски Бато“ бр.37/1-11.

Кон претпријатието пристапува Љупка Петкова и Сашка Петкова, а истапува Васа Петкова.

Се брише Васа Петкова, а се запишува Љупка Петкова како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5484/97. (239)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6057/97 на регистарска влошка бр. 1-24613-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач, проширување на дејност во внатрешен промет на Претпријатието за трговија на големо и мало, увоз-извоз „СЕДЛАРЕВО – КОМЕРЦ“ доо Скопје, ул. „Прохор Пчински“ 47.

Истапува Исмани Цафер, а пристапува Стојмановиќ Жаклина.

Дејности: 011212, 011219, 011220, 011231, 011232, 011291, 011299, 011820, 011831, 011832, 011920, 022930, 011949, 011990, 110402, 110403, 110404, 110903, 110905, 110909, 110109, 050301, 050302, 070131, 070132, 013021, 013072, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202.

Се брише Исмани Цафер директор без ограничување, а се запишува Стојмановиќ Жаклина директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6057/97. (240)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6562/97 на регистарска влошка бр. 1-42669-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач и промена на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР на Претпријатието за производство, внатрешен и надворешен промет со стоки и услуги „ЛЕСКИ“ комерц доо извоз-увоз Кратово ул. „Скопска“ бр.34.

Се врши промена на фирмата и седиштето па во иднина ќе гласи:

Претпријатие за производство, внатрешен и надворешен промет со стоки и услуги „АН НЕ“ доо извоз-увоз с. Приковци Кратово.

Од 20.10.1997 год. од претпријатието како основач истапува лицето Јовановски Лазе од Кратово, а пристапува Анева Сузана од с. Приковци – Кратово.

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР и тоа:

Се брише Јовановски Лазе без ограничување – директор.

Се запишува Анева Сузана – директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6562/97. (241)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6935/97 на регистарска влошка бр. 1-41897-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за услуги и внатрешен и надворешен промет на големо и мало „МСМ ИНТЕРНЕТ“ доо Скопје ул. „Мраморец“ бр.44-6 Скопје.

Новото седиште на фирмата е на ул. „Железничка“ бр.35, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6935/97. (242)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6936/97 на регистарска влошка бр. 1-633335-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за инвестиции и маркетинг „ГРАНД ИНВЕСТ ИНЖИНИРИНГ“ експорт-импорт ц.о. Скопје ул. „Мраморец“ бр.44-6 Скопје.

Новото седиште на фирмата е на ул. „Железничка“ бр.35, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6936/97. (243)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6494/97 на регистарска влошка бр. 1-45853-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за промет на големо и мало на стоки и услуги „СА – НА“ експорт-импорт доо Куманово с. Черкези.

Претпријатие за производство, промет на големо и мало на стоки и услуги „КВАЛИТЕТ – 97“ експорт-импорт доо Куманово ул. „Октомвриска“ бр.64/3-6 Куманово.

Истапува од претпријатието Сами Исџами, а пристапува Драгиша Алексовски.

Дејности: 011314, 011320, 011390, 01310, 014041, 013050, 013074, 013091, 013099, 090201, 090137.

Се брише Сами Исџами, директор без ограничување.

Се запишува Драгиша Алексовски, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6494/97. (244)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6979/97 на регистарска влошка бр. 1-26670-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, зголемување на основачки влог и проширување на дејност на Претпријатието за производство и промет „ХИМОПРОДУКТ“ експорт-импорт ц.о. Скопје, ул. „Ленинова“ 16-а/12.

Новата промена на седиштето гласи: „ХЕМИПРОДУКТ“ Претпријатие за промет, експорт-импорт ц.о. Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр.50.

Дејности: 050302, 110302.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6979/97. (245)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6864/97, на регистарска влошка бр. 1-49654-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „БС-АВТОТРЕЈД“ увоз-извоз, д.о.о., ул. „Цветан Димов“ бр.114, Скопје.

Истапува од претпријатието Љупчо Бајевски од Скопје.

Се брише Наташа Кипријановска, а се запишува како директор Жарко Солевски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6864/97. (246)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 7131/97, на регистарска влошка бр. 1-51636-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Авто школата „ЦОВАНИ“ д.о.о., ул. „Славеј Планина“ бр. 57, Скопје.

Се врши промена на седиште: Авто школа „ЦОВАНИ“ д.о.о., ул. „Орце Николов“ бр. 79, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7131/97. (247)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 7219/97, на регистарска влошка бр. 1-19818-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за производство, трговија и туризам „ДЕЛФО-КОМЕРЦ“ д.о.о., експорт-импорт, с.Палатица, Тетово.

Дејноста се проширува со: 050100, 050209, 050201, 050302.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7219/97. (248)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 7031/97, на регистарска влошка бр. 1-50911-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Производното, трговско услужно претпријатие на големо и мало „ФАТИ КОМЕРЦ - 94“ увоз-извоз, д.о.о., с.Воговиње, Тетово.

Дејноста се проширува со: 070114 - трговија на мало со разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7031/97. (249)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 6297/97, на регистарска влошка бр. 1-27387-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за производство, сервисирање, ремонт и монтажа на лифтови „СЕЗАЛ ПЛУС“ д.о.о., ул. „Вера Циривири“ бр. 25, Скопје.

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 050301.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6297/97. (250)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 7050/97, на регистарска влошка бр. 1-11627-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и зголемување на основачки влог на Претпријатието во приватна сопственост за трговија и увоз-извоз „ДАК ТЕРИ“ д.о.о., Градски трговски центар II кат, секција 2, локал 19, Скопје.

Кон претпријатието пристапува: Кацарски Димитар, Кацарски Кристина, Ирена Кацарски и Александар Кацарски.

Се брише Ирена Кацарски, а се запишува како нов директор без ограничување Кристина Кацарски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7050/97. (251)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 7224/97, на регистарска влошка бр. 1-67129-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на на-

зив, седиште, зголемување на основачки влог и промена на лице на ДОО за производство, промет, посредување и услуги „ИТАЛ-КАЛЦЕ“ експорт-импорт, ул. „7 Јули“ бр. 10, Скопје.

Новата промена на назив на претпријатието гласи: ДОО за производство, промет и посредување и услуги „ИТАЛ-СТИЛ“ експорт-импорт, ул. „Јани Лукаревски“ бр. 5/2 лок. 8.

Се брише Еркин Ајдин, а се запишува Младенова Марјана како директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7224/97. (252)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 7156/97, на регистарска влошка бр. 1-8494-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Претпријатието за инженеринг, внатрешен и надворешен промет „СПРИНГ“ увоз-извоз, д.о.о., ул. „Огњан Прица“ бр. 23, Скопје.

Истапува Билјана Трајковска, а пристапува Лена Трајковска.

Се брише Билјана Трајковска, а се запишува Лена Трајковска како нов застапник во внатрешниот и надворешниот трговски промет, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 7156/97. (253)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2558/97, на регистарска влошка бр. 3-02001130-000-01, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието, Трговско друштво „ХРОНОМЕРКУР“ - Робев и др., д.о.о., експорт-импорт, ул. „Курчиска“ бр. 21, Скопје.

Содружници Вангел Робев од Скопје и Димитар Благоев Бенишев од Софија.

Вангел Робев - управител без ограничување.

Дејности: 011941, 011949, 012421, 012429, 060311, 060401, 060501, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090212, 090129, 110109, 110202, 110301, 110302, 110303, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување на странски фирми, консигнациона продажба, реекспорт, меѓународна шпедиција.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2558/97. (254)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 6782/97, на регистарска влошка бр. 1-51597-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за производство, промет, услуги и експорт-импорт „ЧЕЉА-ПРОМ“ д.о.о., ул. „Вojдан Чернoдpински“ бр. 8, Скопје.

Претпријатие за трговија и услуги „ДОР МАК“ д.о.о., експорт-импорт, с. Студеничани, Скопје.

Се брише Ибрахим Халил Мехметоглу, а се запишува Медит Имери - директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 6782/97. (255)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 6298/97, на регистарска влошка бр. 1-19531-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешниот и надворешниот промет и промената на директор на „СВЕТЛОСТ“ - Претпријатие за професионално оспособување и вработување на

глуви, наглуви и други инвалидни лица „СТОЛАРА“ д.о.о., ул. „Романија“ бр. 25, Скопје.

Дејноста во внатрешниот промет се проширува со: 01101, 01109, 011091, 011099, 011112, 011211, 011212, 011219, 011311, 011313, 011315, 01171, 01172, 011729, 011741, 011742, 011799, 011941, 012111, 02201, 02202, 012203, 012321, 012323, 012324, 012421, 012429, 012514, 012615, 012623, 012624, 012599, 013901, 013090, 050201, 050209, 060103, 060105, 060503, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070129, 070131, 070132, 070211, 070212, 070221, 070222, 070223, 070224, 070113, 080119, 080122, 080201, 080202, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090133, 090139, 090160, 090181, 090183, 090189, 090202, 090209, 100101, 100103, 100102, 100351, 100352, 100392, 100399, 110304, 110620, 110901, 110903, 110909, 070310, 070320, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, консигнација и реекспорт, малограничен промет со Албанија, Грција и Бугарија.

Се брише Димовски Мирко, а се запишува Коруновски Драган – како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6298/97. (256)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7094/97, на регистарска влошка бр. 1-60598-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за транспорт и промет на големо и мало „РИДО-ТРАНС“ д.о.о., ул. „Томе Арсов“ бр. 46, Скопје.

Кон претпријатието пристапува: Претпријатието „РАГОШ ТРАНС“ од Скопје и Зекирија Мустафа од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7094/97. (257)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6992/97, на регистарска влошка бр. 1-52824-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на основач на Претпријатието за производство, трговија и услуги „КЛИМЕКС“ експорт-импорт, д.о.о., ул. „Ленинова“ бр. 53-2, Скопје.

Кон претпријатието пристапува Мешкова Катерина.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6992/97. (258)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7012/97, на регистарска влошка бр. 1-5206-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност и промена на лице на Претпријатието за промет, производство, извоз-увоз во приватна сопственост „АДИАТ“ д.о.о., ул. „Дон Кенеди“ бр. Б-8/6, Скопје.

Дејности: 011129, 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011319, 011810, 011832, 011920, 011941, 011949, 012321, 012429, 012611, 012612, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012624, 012820, 012830, 012699, 013021, 013022, 013030, 013042, 013043, 013050, 013071, 013072, 013073, 013099, 013111, 013112, 013113, 013114, 013115, 013121, 013122, 013400, 013903, 013909, 020110, 020121, 020140, 050100, 050209, 050301, 050302, 060502, 060503, откуп на земјоделски производи и шумски плодови, откуп на кожа, откуп на сировини и отпадни материјали, 080111, 080112, 080113, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090131, 090132, 090132, 090139, 090140, 090201, 090202, 090209, 100101, 100109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110401, 110402, 110403, 110404, 110903, 110909, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет, услуги на меѓународен тран-

спорт и шпедиција, услуги на меѓународно туристичко посредување, меѓународен промет на стоки и услуги наменети за трговија со нафтени деривати, консигнационо работење, комисионо работење, реекспорт и малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ.

Се брише Кахил Аднан, директор без ограничување, а се запишува Кахил Атилџа – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7012/97. (259)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7201/97, на регистарска влошка бр. 1-36146-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги „ФИОЛ“ д.о.о., увоз-извоз, ул. „1558“ бр. 46-а, Скопје.

Дејноста се проширува со: 090209, 120363.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7201/97. (260)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2012/97, на регистарска влошка бр. 3-02000980-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство и промет „ИРИЛ“ Ироукиџ, експорт-импорт, д.о.о., ул. „Индустриска“ бб, Гевгелија.

Дејноста се проширува: 013030, 020110, 020121, 020129, 020201, 070112, 070113, 070121, 070123, 070124, 070125, 070126, 070129, 070170, 070211, 070212, 070213, 070221, 070224, 070226, 070227, 070230, 070250, 070260, 110302, 110303, 110309, 110905, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со Р. Грција, Р. Бугарија, Р. Албанија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица трговското друштво настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговското друштво одговара со свои средства.

Витоми Илин – управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2012/97. (261)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2553/97, на регистарска влошка бр. 6-02001004-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговец поединец Аница Љубен Арсовска, ТП, цвекара „СОЛЕЈ“, ул. „Питу Гули“ бр. 19, Кратово.

Дејности: 070126, 070129.

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка и одговара лично, со целиот свој имот.

Овластен потписник е Аница Арсовска ул. „Браќа Миладиновци“ бр. 17, Кратово.

Основач е Аница Арсовска од Кратово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2553/97. (262)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2572/97, на регистарска влошка бр. 6-020001043-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговец поединец, Авто такси ТП „АНЕ“, Жарко Цоне Ристоски ул. „Мајски манифест“ бр. 28, Скопје.

Дејности: 060602 – превоз на патници со такси автомобили.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со целиот свој имот.

Жарко Ристоски – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2572/97. (263)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2424/97, на регистарска влошка бр. 6-02000919-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговецот поединец Омер Алија Ризвановиќ, Такси превозник „АМКО“, општина Кисела Вода, с. Љубош, ул. „8“ бр. 2, Скопје.

Основач: Омер Алија Ризвановиќ од Скопје.

Дејности: 060602.

Во правниот промет со трети лица, трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на трговецот поединец е Омер А. Ризвановиќ – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2424/97. (264)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2411/97, на регистарска влошка бр. 6-02001136-000-09, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговецот поединец Стеван Мирко Грујоски за угостителство – сендвичара „СВОН-ШТЕФ“ ТП, ул. „Маршал Тито“ бр. 77, с. Брвеница, општина Брвеница.

Основач: Стеван Мирко Грујоски од с. Брвеница.

Дејности: 080190 – други угостителски услуги – сендвичара.

Во правниот промет со трети лица, трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2411/97. (265)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2515/97, на регистарска влошка бр. 6-02001063-000-06, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец Ферат Далип Мустафи, автотакси ТП „РЕСА“ нас. Фазанерија II бб, Гости-вар.

Дејности: 060602 – превоз на патници со такси автомобили.

Во правниот промет со трети лица, трговецот поединец настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Ферат Мустафи – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2515/97. (266)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2251/97, на регистарска влошка бр. 3-02001100-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за промет и услуги „ОЛИМПИК МГ“ Марија и др., д.о.о., бул. „Јане Сандански“ бр. 70, Скопје.

Содружници на друштвото се Маневска Марија од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 29/20 и Камберис Евангелос од Р. Грција.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 060502, 080129, 080190, 070310, 070320, посред-

дување и застапување во надворешен трговски промет, меѓународен транспорт на стока, консигнација, услуги на меѓународна шпедиција, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Управител на друштвото е Саво Трајчев со ограничени овластувања за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет. За секое дејствие кое претставува располагање со неподвижниот и подвижниот имот на друштвото, управителот го презема со претходна согласност од страна на содружниците.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2251/97. (267)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1987/97, на регистарска влошка бр. 8-020000930-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија со прехранбени производи и услуги „ТЕВА ПРЕХРАНА“, Технометал-Вардар, д.о.о.е.л., увоз-извоз, ул. „12 Ударна бригада“ бр. 76, Скопје.

Содружник: Технометал-Вардар“ увоз-извоз, АД за надворешен и внатрешен промет, ул. „Велько Влаховиќ“ бр. 11, Скопје.

Скратен назив на фирмата гласи: „ТВ Прехрана“, ДООЕЛ Технометал-Вардар извоз-увоз, Скопје.

Основната главнина на Друштвото изнесува 310.000,00 денари.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070229, 070111, 070112, 070113, 070114, 070129, 110301, 110303, 110309, 070310, 070320, консигнациони работи, комисиони работи.

Управител на друштвото е Филип Костовски со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 1987/97. (268)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2670/97, на регистарска влошка бр. 6-02001138-000-09, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговецот поединец Кимовска Милан Лила, ТП, „КОПИ ГРАФ“, лок. „Стар Мерак“, 11 Октомври, лок. 13, зона I, Куманово.

Основач: Лила Кимовска од Куманово.

Дејности: 070128, 110909.

Управител е Лила Милан Кимовска.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2670/97. (269)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1293/97, на регистарска влошка бр. 8-02001131-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на Производното друштво „ГЕЦКО“ Димески ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје ул. „Мице Козар“ бр. 17, 91000 Скопје.

Друштвото е основано со Изјава за основање од 12.06.1997 год. од основачот г-дин Методија Димески од Прилеп, Република Македонија.

Дејност: 011527, 070230, 070250, 070320.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува со свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот свој имот.

Друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет ќе го застапува управителот г-дин Методија Димески без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1293/97. (271)

Основниот стопански суд Скопје – Скопје, со решението Срег. бр. 9119/95, на регистарска влошка бр. 1-67601-0-0-0, ја запиша промената на ПРИВАТНОТО ТРГОВСКО УСЛУЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ на ГОЛЕМО И МАЛО „ПЕПО-ЕКСПОРТИМПОРТ“ УВОЗ-ИЗВОЗ Д.О.О. – Ул. „Владимир Назор“ бр. 17 – Т. Велес.

ФИРМА: ПРИВАТНО ТРГОВСКО УСЛУЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ на ГОЛЕМО И МАЛО „ПЕПО-ЕКСПОРТИМПОРТ“ УВОЗ-ИЗВОЗ Д.О.О. – Т. Велес.

Дејности: 060501; 060502; 060503; 060601; 060602; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 080111; 080112; 080114; 080119; 080121; 080122; 080123; 080129; 080190; 080201; 080202; 090209; 110301; 010302; 110303; 110304; 110309; 110902; 110903; 110905; 110909.

Надворешно трговски дејности – 070310; 070320.

Консигнациона продажба, Угостителски и туристички услуги, Реекспорт, Меѓународна шпедиција, Агенциски услуги во областа на транспортот, Посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, Лизинг работи, Меѓународен транспорт на стоки и патници.

ЦЕЛОСНА ОДГОВОРНОСТ – НЕОГРАНИЧЕНИ ОВЛАСТУВАЊА:

МИЛЕНКОВ ПЕТАР – В.Д. ДИРЕКТОР НЕОГРАНИЧЕНИ ОВЛАСТУВАЊА.

Од Основниот стопански суд Скопје – Скопје, Срег. бр. 9119/95. (272)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2223/97, на регистарска влошка број 6-0200762-000-06, го запиша уписот на ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ ТАКСИСТ – ТП Младен Ангелко Сарџовски „МЛАДЕН“ Скопје бул. „III Македонска Бригада“ бр. 33-3/2.

Дејност: 060602 – Превоз на патници со такси автомобил.

Управител: МЛАДЕН САРЏОВСКИ – управител со неограничени овластувања.

Основач: Младен Сарџовски од Скопје, бул. „III Македонска бригада“ 33-2/3 л.к. 1358042 ГУВР Скопје, м.б. 2203973450013 одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2223/97. (278)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1460/97, на регистарска влошка број 6-02001103-000-09, го запиша основањето на ТП ОЛИВЕР ИЛИЈА АЦИЕВСКИ, ПИЦЕРИЈА „АВАНТИ“ СКОПЈЕ, ул. „Горче Петров“ бр. 60/4.

ТП-Трговец поединец е лицето Оливер Ациевски од Скопје, од татко Илија, со л.к. бр. 1273291 – ГУВР Скопје и МБ 0209962450136, кој во вид на занимање ќе ја обавува дејноста со шифра 080190 – други угостителски услуги – пицерија.

ТП во правниот промет ќе истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски ќе одговара со сите свои средства.

За обврските на ТП Оливер Илија Ациевски – Пицерија „Аванти“ Скопје, ќе одговара Оливер Ациевски од Скопје, со целиот свој личен имот.

Управител на ТП Оливер Илија Ациевски „АВАНТИ“ Скопје е лицето Оливер Ациевски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1460/97. (279)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2421/97, на регистарска влошка број 8-02001078-000-01, го запиша основањето на трговско

друштво на Друштвото за производство, трговија и услуги „ВИЗУС“ Стојан Ивановски увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, ул. „Московска“ бр. 5, Скопје.

Основач: Стојан Ивановски од Скопје.

Дејности: 011729, 012429, 012820, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 090182, 090189, 070310 – надворешна трговија со прехранбени производи, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и Србија, 070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, застапување на странски фирми, примање и користење информации и знаење во стопанството и науката, соработка со домашни и странски кооперанти и производители, продажба на странска стока на консигнациони складишта.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Стојан Ивановски – управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2421/97. (280)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2465/97, на регистарска влошка број 6-02001109-000-01, го запиша уписот на трговец поединец на ТП ВАСКА СПАСЕ ИЦОВСКА СУЛЕЈМАНИ, ДРАГСТОР „S ЈУНИОР“ СКОПЈЕ, Бул. Партизански одреди бр. 29.

Трговец поединец – Васка Ицовска Сулејмани од Скопје, татко Спасе, со л.к. бр. 1337350 – ГУВР Скопје и МБ 1501970455011, во вид на занимање ќе ја обавува дејноста со шифра 070111 – леб, печиво, млеко и млечни производи, 070112 – зеленчук, овошје и преработки, 070113 – месни преработки, живина и риба и 070114 – разни животни продукти, алкохолни пијалоци и производи за домашни потреби, 070129.

ТП Васка Спасе Ицовска Сулејмани „S ЈУНИОР“ Скопје, во правниот промет ќе истапува со свое име и за своја сметка, а за преземените обврски ќе одговара со целиот свој имот.

За обврските на ТП „S-Јуниор“ Скопје, лицето Васка Ицовска Сулејмани ќе одговара со целиот свој личен имот.

Управител на ТП Васка Спасе Ицовска Сулејмани – Драгстор „S ЈУНИОР“ Скопје, е Васка Ицовска Сулејмани, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 2465/97. (281)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2190/97, на регистарска влошка број 3-02001152-000-09, го запиша основањето на трговското друштво, Друштво за издаваштво, новинско издаваштво и информативни дејности ФОРУМ Гунер Исмаил и партнери ДОО Скопје, ул. „Ферид Бајрам“ бр. 39, Скопје.

120311, 120190, 120312, 120349, 120362, 120363, 120361, 120364, 011113, 011231, 011313, 011390, 011430, 011527, 011710, 011721, 011722, 011729, 011741, 011742, 011743, 011749, 011791, 012310, 012201, 012202, 012321, 012323, 012324, 012421, 012439, 012622, 012901, 013400, 013500, 013909, 050100, 050201, 050202, 050203, 050302, 060101, 060102, 060103, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 060802, 070111, 070112, 070113, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070223, 070225, 070226,

070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080111, 080112, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202, 080121, 090201, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110905, 110909, 110404, 013400,

070310, 070320, реекспорт, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, меѓународен транспорт и шпедиција, застапување и посредување во надворешно трговскиот промет, туристички работи со странство.

Друштвото во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото има целосна одговорност. Гунер Исмаил – управител без ограничувања.

Основачи на друштвото се Гунер Исмаил од Скопје, Сашо Орданоски од Скопје и Ванчо Орданоски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (282)

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. бр. 5162/97, на регистарска влошка 1-20535, ја запиша во судскиот регистар промената на називот на Претпријатието за трговија на големо и мало „ИСКРА-ЖИК“ д.о.о. експорт-импорт Скопје Бул. АСНОМ бр. 64/3.

Да се брише називот Претпријатие за трговија на големо и мало „ИСКРА-ЖИК“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, а да се запише називот: Претпријатие за услуги, трговија на големо и мало „ИСКРА-ЖИК“ д.о.о. експорт-импорт Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5162/97. (326)

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. бр. 6786/97, на регистарска влошка 1-23912-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, основач, проширување на дејност во надворешен трговски промет и промена на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и надворешно трговско работење на Трговското производно-услужно претпријатие „ПЛОШТАНЕ“ д.о.о. експорт-импорт с. Голема Речица – Тетово.

Се врши промена на фирмата па во иднина ќе гласи: Транспортно услужно трговско претпријатие „ЕСО ТРАНС“ д.о.о. експорт-импорт с. Г. Речица – Тетово.

Од 24.11.1997 год. од претпријатието како основач истапува Алију Адем од с. Голема Речица – Тетово.

Дејноста во надворешен трговски промет се порширува со: превоз на стоки во меѓународен сообраќај, повторен извоз на привремено увезените стоки, посредување во надворешен трговски промет и купување на стока во странство и продажба на странство.

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен трговски промет и надворешно трговско работење.

Да се брише Алију Адем директор без ограничување, а да се запише Ибраими Есат директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6786/97. (327)

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. бр. 7139/97, на регистарска влошка 1-30316-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на основач на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „КОЛАН-ТРЕИД“ ц.о. увоз-извоз Кратово ул. „Исе Еминов“ бр. 40.

Со одлука на претпријатието пристапува нов основач на претпријатието Веса Коцева од Кратово ул. „Исе Еминов“ бр. 40, и тоа од 11.12.1997 година од кога досегашниот основач Драги Коцев од Кратово истапува од основач на претпријатието.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7139/97. (328)

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. бр. 7132/97, на регистарска влошка 1-5593-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за угостителство трговија и услуга „ДАФИ“ експорт-импорт ц.о. Тетово ул. „Цветан Димов“ бр. 15-а.

Претпријатието за градежништво, угостителство, трговија и услуги „ДАФИ“ ц.о. експорт-импорт Тетово ул. „Тито“ бр. 17/2 бр. 54-А.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7132/97. (329)

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. бр. 6160/97, на регистарска влошка 1-64401-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на фирма, правен облик, основач, седиште, проширување на дејност во внатрешен трговски промет и надворешно трговско работење и промена на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и надворешно трговско работење.

Се врши промена на фирма, правен облик и седиште. Претпријатието за производство услуги и трговија „М.С. – Лубник“ п.о. Куманово с. Доброѓане – Куманово.

Од 5.10.1997 година од претпријатието како основач истапува лицето Горѓи Симоновски од Скопје, а пристапува Петар Николовски.

Дејности: 011941, 011949, 012310, 012322, 012323, 012421, 012429, 012701, 012703, 012810, 012820, 012830, 012909, 013010, 013021, 013022, 013030, 010350, 013121, 020110, 020121, 020140, 050302, 070111, 070112, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070240, 070250, 090160, 110301, 110309, 110404, 110903, 110909, 070310.

Се брише досегашниот директор Нермин Радончиќ, а се запишува Петар Николовски – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6160/97. (331)

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. бр. 6861/97, на регистарска влошка 1-63385-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на основач, проширување на дејност во внатрешен трговски промет и промена на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и надворешно трговско работење.

Од 26.11.1997 година од претпријатието како основач истапува Евица Јовановска с. Радишани а пристапува Евантија Цветковска од Скопје.

Дејности: 012612, 012613, 012614, 012621, 012622, 012623, 012624, 012699, 012820, 012830, 060502, 070227, 090150, 090160, 110301, 110302, 110901.

Се врши промена на лице овластено за застапување во внатрешниот трговски промет и надворешно трговско работење.

Да се брише Евица Јовановска директор со неограничени овластувања, а да се запише Евантија Цветковска – директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6861/97. (332)

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. бр. 6166/97, на регистарска влошка 1-14009-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на фирма и проширување на дејност на Претпријатието за производство, промет и услуги „БС пулс“ д.о.о. експорт импорт ул. „Кузман Шапкаров“ бр. 36 Скопје.

Новиот назив на фирмата е Претпријатието за производство промет и услуги „БС пулс“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Кузман Шапкаров“ бр. 36 Скопје.

Дејности: 012421, 012429, 120311.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6166/97. (333)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2721/97, на регистарска влошка бр. 6-02001176-000-06, го запиша во трговскиот регистар основањето на Таксист „ЗИКИ“ ТП Зилијан Ајдин Рамадани, ул. „Горче Петров“: бр. 157 Скопје.

Дејност: 060602 – превоз на патници со такси автомобил.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка а за обврските одговара со целиот свој имот.

Овластено лице за застапување на трговец поединец е Зилијан Рамадани – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2721/97. (397)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2418/97, на регистарска влошка бр. 6-02001170-000-06, го запиша во трговскиот регистар трговецот поединец Автотакси ТП „МАЛБОРО – S“ трговец поединец Фадби Баки Бафкари Гостивар, с. Равен.

Дејност: 060602 – превоз на патници со такси автомобил.

Во правниот промет со трети лица, трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени према трети лица, трговецот поединец, одговара лично со целиот свој имот.

Управител без ограничување Фадби Бафкари од Гостивар с. Равен.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2418/97. (399)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2694/97, на регистарска влошка бр. 3-02001156-000-03, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво за производство, трговија и услуги „ИСЕН – КОМЕРЦ“ Шеху и др. д.о.о. експорт-импорт Дебар, ул. „204“ Венец 2 кула 14.

Друштвото се основа со договор од 17.12.1997 година, а негови основачи се ППТУ „ИМИ КОМЕРЦ“ од Дебар, Иссин Шеху и Мунир Папранику од Дебар.

Дејности: 012201, 012202, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 012521, 012522, 012524, 012611, 012611, 012613, 012614, 012616, 012621, 012622, 012623, 012624, 012691, 012699, 012701, 012702, 012703, 012810, 012820, 012830, 013010, 013021, 012201, 012203, 012310, 012321, 012322, 012521, 0122222324, 013022, 013030, 013041, 013042, 013043, 013050, 013072, 013073, 013080, 013099, 013121, 013122, 013400, 013500, 013903, 011341, 030003, 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070211, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070221, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, откуп на земјоделски производи, стока, сточарски производи, шумски плодови, водоземци и влекачи, 080114, 080119, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 0900140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090209, 110109, 110302, 110303, 110309, 110403, 110404, 110620, 110902, 110905, 110909 и НТП 070310, 070320, застапување на странски лица, туристичко агенциски услуги со странство, продажба на странски стоки од консигнационен склад, посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со Бугарија, Албанија, СР Југославија, Грција, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешен и во надворешен промет е Иссин Шеху управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2694/97. (400)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2563/97, на регистарска влошка бр. 8-02001161-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство, трговија и услуги „ТОП“ Гагарин дооел, увоз-извоз Скопје, ул. „Дон Кенеди“ бр. 25/1 Скопје.

Дејности: 011832, 011920, 011930, 011941, 011949, 012421, 012429, 013021, 013022, 013030, 013042, 013050, 013099, 013121, 013133, 013400, 013500, 020110, 020121, 020131, 020140, 030003, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080119, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202, 090121, 090171, 090172, 090279, 090181, 090183, 090189, 090201, 090209, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110611, 110620, 110901, 110901, 110902, 110903, 110905, 110909 и надворешна трговија: 070310 – надворешна трговија со прехранбени производи, 070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во промет со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и превоз на патници и малограничен промет со сите соседни земји.

Друштвото во првниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет е Доневски Гагарин – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2563/97. (401)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2677/97, на регистарска влошка бр. 6-02001173-000-09, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП „ИВА“ – сендвичара Ванче Јаким Арсов, ул. „Св. Ѓорѓи Кратовски“ бр. 18 Кратово.

Основач е Ванче Арсов ул. „Гуро Салај“ бр. 18 Кратово

Фирма и седиште: ТП „ИВА“ – сендвичара Ванче Јаким Арсов, ул. „Св. Ѓорѓи Кратовски“ бр. 18 Кратово.

Дејност: 080190.

Трговец поединец одговара за своите обврски лично, со целиот свој имот, а во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување е Ванче Арсов – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2677/97. (402)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2344/97, на регистарска влошка бр. 8-02001004-000-03, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштво како дооел Друштво за производство, трговија и услуги „ЈОЛИХЕМ“ дооел, експорт-импорт, ул. „Скупи За“ бр. 5 Скопје.

Дејности: 011010, 011091, 011092, 011093, 011099, 011311, 011314, 011315, 011316, 011319, 011430, 011741, 011742, 011810, 011832, 011920, 011930, 011941, 011990, 012421, 012429, 013400, 013500, 013901, 070111, 07011, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 08011, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119,

080121, 080112, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090111, 090129, 110109, 110201, 110303, 110309, 110903, 110909, 120311, 120321, 120350, 120420 и надворешна трговија 070310, 070320.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2344/97. (403)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5637/97, на регистарска влошка бр. 1-33266-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за трговија и услуги „ФАМИЛИЈА РАМИ“ увоз-извоз, с. Черкези, Куманово.

Претпријатието за трговија и услуги „БАЛО – КОМРЕЦ“ цо, увоз-извоз Куманово, ул. „Перо Илиевски“ бр. 6.

Од претпријатието истапува Рами Азем од Куманово.

Нови дејности се: 050100, 050201, 050209, 10101, 100399, 110909.

Се брише од директор Рами Азем, а се запишува за директор Матиџи Бајрам.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5637/97. (389)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7281/97, на регистарска влошка бр. 1-35190-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатието за производство, трговија и услуга на големо и мало „БЕЛО ЗЛАТО“ извоз-увоз цо, Куманово, ул. „Народна Револуција“ бр. 141.

Кон претпријатието пристапува Тони Николиќ од Куманово.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7281/97. (390)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6636/97, на регистарска влошка бр. 1-36466-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште, основач, промена на лице на „ВИ – БО“ п.о. производно трговско и услужно претпријатие Куманово, ул. „Наум Охридски“ бр. 10.

Новото седиште на претпријатието гласи: „ВИ – БО“ п.о. производно трговско и услужно претпријатие Куманово ул. „Вера Которска“ бр. 19-а.

Кон претпријатието пристапуваат: Поповска Бранкица и Поповски Теодос, а истапуваат Бојковски Бобан, Бојковски Вилијам и Бојковска Снежана.

Се брише Бојковски Бобан, а се запишува Поповска Бранкица како директор на претпријатието без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6636/97. (391)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7145/97, на регистарска влошка бр. 1-2813-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Трговско претпријатие „ПЛОДОПРОМЕТ“ д.о.о. експорт-импорт Куманово, ул. „Вараждинска“ бр. 30.

Се брише Јовица Станковски се запишува Марија Станковска како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7145/97. (392)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6995/97, на регистарска влошка бр. 2-2030-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице во Земјоделска задруга „МАНАСТИРКА“ ц.о. с. Манастирец, Кавадарци.

Лицето Петков Димитар в.д. директор на задруга, без ограничување се разрешува од функцијата врз основа на Решението Ст. бр. 82/95 од 29.05.1995 г.

Со Решение Ст. бр. 82/95 од 29.05.1995 г. за стечаен управител се именува лицето Грков Киро од Кавадарци.

Со Решението Ст. бр. 125/96 од 27.10.1997 г. за в.д. директор на правното лице се именува Илчо Кимов од Кавадарци без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6995/97. (393)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2646/97, на регистарска влошка бр. 6-02001120-000-06, го запиша во трговскиот регистар улисот на Трговец поединец ТП „МОНИ“ – такси, Драгорад Будимир Урошевиќ, ул. „Емин Дураку“ 3/2-20 Скопје.

Основач и управител без ограничување: Драгорад Будимир Урошевиќ од Скопје, ул. „Емин Дураку“ 3/2-20 Скопје.

Дејности: 060602 – превоз на патници со такси автомобили, 060501 – превоз на патници во друмскиот сообраќај.

Трговец поединец во првниот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2646/97. (394)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2051/97, на регистарска влошка бр. 6-02001067-000-09, го запиша во трговскиот регистар трговецот поединец бурекарница-слаткарница „МАКАРЕНА“ т.п. Ракипи Неџмедија Атиџа, бул. „АСНОМ“ бр. 68/3 Кисела Вода, Скопје.

Трговец поединец Ракипи Атиџа од Прилеп, ул. „Моша Пијаде“ бр. 163.

Трговецот поединец ќе ги објавува следниве дејности 013021 – производство на леб и печиво (производство на печиво, бурекар, крофни, пити и сл. пекарски производи), 070111 – трговија на мало со леб, печиво, млеко и млечни производи (бурек, бели печива, јогурт), 070114 – трговија на мало со разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби (безалкохолни пијалаци), 080129 – други услуги на храна (услуги на слаткарници).

Во правниот промет со трети лица трговецот поединец истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За превземените обврски трговецот поединец одговара лично со целокупниот имот.

Со деловниот потфат на трговецот поединец ќе управува како прв управител лицето Ракипи Атиџа лично.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2051/97. (395)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 2644/97, на регистарска влошка бр. 8-02001190-000-01, го запиша во трговскиот регистар основачето на трговско друштво Друштво за производство, трговија и услуги „ДАНА“ доел – увоз-извоз Скопје, ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 4.

Се основа со Изјава за основање 1/97 од 01.12.1997 г. Друштво за производство, трговија и услуги „ДАНА“ доел, увоз-извоз Даница – Скопје, основач Милошеска Даница од Скопје, ул. „Бул. Црвена Армија“ бр. 10-11/9, со основни средства во износ од 10.500 ДЕМ, или 325.500,00 ден. во денарска противвредност, со следните дејности:

070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 07211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225,

070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 013021, 013022, 013121, 013122, 013500, 020302, 060503, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090171, 090172, 090179, 090183, 090189, 090201, 090202, 090209, 110109, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, консигнација, посредување и застапување, малограничен промет со соседните земји, услуги во надворешен промет, услуги во врска со меѓународниот транспорт.

Во правниот промет со трети лица, друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за превземените обврски во правниот промет друштвото одговара со својот имот и средства.

Даница Милошеска од Скопје, управител без ограничување во рамките на внатрешен и надворешен промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 2644/97. (396)

Окружниот стопански суд Скопје, со решението Срег. бр. 5181/97, на регистарска влошка бр. 1-28925-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената-пристапување на оснивач на претпријатието за производство, промет и услуги „СКАЈ-ТРЕЈД“ експорт-импорт ц.о. Скопје ул. „Јане Сандански“ бр. 15/1-16.

На ден 29.07.1997 год. во претпријатието пристапува Сузана Иванова, се брише Игор Мавревски, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Сузана Иванова.

Од Окружниот стопански суд Скопје, Срег. бр. 5181/97. (381)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7032/97, на регистарска влошка бр. 1-26480-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основачот и промената на лицето овластено за застапување во внатрешен трговски промет и надворешен трговски промет на трговското претпријатие „ШАБО-КО-МЕРЦ“ увоз-извоз ц.о. село Желино бб – Тетово.

Од 25.11.1997 година како основач од претпријатието истапува Љимани Шабан од с. Желино а пристапува Алим Агим од Тетово.

Се врши промсна на лицето овластено за застапување во внатрешен трговски промет и НТР и тоа:

Да се брише Љимани Шабан директор со неограничено овластување, а да се запише Алим Агим – директор со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7032/97. (382)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6295/97, на регистарска влошка бр. 1-30819-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за трговија и услуги „БЕНО-КОМЕРЦ“ увоз-извоз, ц.о. Крива Паланка, улица „Македонска“ бр. 8а.

Истапува од претпријатие: Крстевски Раде.

Се брише: Крстевски Раде директор, а се запишува Крстевска Тана.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6295/97. (383)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7221/97, на регистарска влошка бр. 1-56439-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директорот во Претпријатието за угостителство, туризам и трговија „Јан компани /94“ експорт-импорт д.о.о. с. Маврово Гостивар.

Се брише Јанко Спасевски се запишува Ангелина Спасевска како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7221/97. (384)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7018/97, на регистарска влошка бр. 1-31993-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената во Претпријатието за производство трговија и услуги „АЗ-КО-МЕРЦ“ цо увоз-извоз Кратово ул. „Гоце Делчев“ бр. 66/16.

Претпријатие за производство, трговија и услуги „НИКИ-ВИКИ“ цо увоз-извоз Куманово нас. Ајлучка Чешма бр. 118 Куманово. Истапува од претпријатие Звонко Павловски од Кратово пристапува Стаменовски Борче.

Се брише: Милка Павловска директор без ограничување,

Се запишува како директор Стамбеновски Борче директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7018/97. (386)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6526/97, на регистарска влошка бр. 1-35211-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената во Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало „УЗОР-93“ извоз-увоз ц.о. Куманово ул. „Доне Божинов бр. 44.

Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало „ПРО-АРТ“ извоз-увоз цо Куманово и истапува од претпријатието Тредафиловиќ Раде, пристапува кон претпријатието Наѓ Негован.

Дејноста се проширува со: 012421, 013400, 070320, 110302, 120311, 120362, 110905.

Да се брише: Тредафиловиќ Раде како директор

Да се запише: Додиќ Гроан директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6526/97. (387)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5178/97, на регистарска влошка бр. 1-43985-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на нтр.

Претпријатие за проектирање, трговија и услуги „ЕКА“ д.о.о. Гостивар, „Гоце Делчев“ 12.

Се брише досегашниот директор на претпријатието Наца Апостолоска, без ограничување во овластувањата, а се запишува дип. маш. инг. Заре Апостолоски. Се брише досегашниот извршител на надворешен промет Наца Апостолоска, без ограничување во овластувањата, а се запишува дип. инж. маш. Заре Апостолоски, без ограничување во овластувањата.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5178/97. (385)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7071/97, на регистарска влошка бр. 1-63025-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста.

Претпријатие за производство, угостителство, туризам внатрешна и надворешна трговија и услуги „ДОО-ДО“ експорт-импорт, Куманово ул. „Веселин Маслеша“ бр. 6.

Претпријатието ја проширува својата дејност за: 060103, 012310, 012321, 012322, 013021, 013121, 080190, 090140, 090209, 110301, 110901, 090181, 090183, 090160, 012001, 013041, 011219, 060602, 090150, 013099, 012614, 011743.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7071/97. (388)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5834/97, на регистарската влошка бр. 1-66347-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и директор на Производното трговско угостителско и услужно претпријатие „САП – ПРОМ“ д.о.о. извоз-увоз, ул. „Киро Спанцов“ бб, Кавадарци.

Кон претпријатието пристапува Александар Сапунчиев од Квадарци.

Се брише Благоја Сапунчиев, се запишува Александар Сапунчиев, како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5834/97. (319)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6989/97, на регистарската влошка бр. 1-67999-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач, проширување на дејност и промена на директор на Претпријатието за трговија, посредување и застапување „ИНТЕРНАЦИОНАЛ МАК БНТ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Димитар Влахов“ бр. 7, Велес.

Од претпријатието истапува Зоран Аризанов, а пристапува Каролина Арсова од Велес.

Дејности: 011420, 011522, 011524, 011527, 01181, 011820, 011930, 011990, 020110, 020121, 020129, 020131, 020201, 090121.

Се брише Зоран Аризанов, а се запишува Каролина Арсова како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6989/97. (320)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6970/97, на регистарската влошка бр. 1-14719-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало „МАГОРТА“ ц.о. ул. „Андон Шурков“ бр. 3, Велес.

Се брише Маја Талеска, директор, а се запишува Горѓи Талески, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6970/97. (321)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6597/97, на регистарската влошка бр. 1-62970-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач, пристапување во Претпријатието за транспорт и шпедиција „АВИСШПЕД“ д.о.о. ул. „Лазар Поп Трајков“ бр. 22, Скопје.

Кон претпријатието пристапува: Производното услужно угостителско прометно претпријатие „АЛЕКС – КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Вера Јоциќ“ бр. 3, с. Стајковци, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6597/97. (322)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7138/97, на регистарската влошка бр. 1-28283-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за промет и услуги „ИТИНЗ“ д.о.о. ул. „Дурмиторска“ бр. 23-б, Скопје.

Се брише Ибраим Турхан, се запишува Златко Нелковски како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7138/97. (323)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6981/97, на регистарската влошка бр. 1-3848-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за трговија на големо и мало „ЛЕБАК КОМЕРЦ“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 90/2-5, Скопје.

Се брише Владимир Лабачевски се запишува Тодор Лабачевски како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6981/97. (324)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5920/97, на регистарската влошка бр. 1-10588-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за производство, меѓународна трговија и застапување „ГУДА“ ц.о. експорт-импорт ул. „Горѓи Пулевски“ бр. 18, Скопје.

Дејности: 070227, 070150, 070240, 110109.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5920/97. (315)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7083/97, на регистарската влошка бр. 1-52213-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешен трговски промет и промена на лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и надворешно трговски промет на Трговското услужно претпријатие „РАКИДА“ д.о.о. ул. „Алексо Демниевски“ бр. 9/25, Скопје.

Дејности: 050100, 050201, 050202, 050203, 050209, 050301, 050302, 012322, 012201, 012130, 012142, 060502, 080190, 080201, 100101, 110109, 110301, 110303, 110309, 110402, 110403, 110404, 110406, 110901, 110902, 110905, 110909.

Со одлука изврши бришење на досегашниот директор Милојко Василевски од Скопје, а се запишува Стрјанчо Трпески како нов директор без ограничување во рамките на регистрираните дејности во внатрешен и надворешен промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7083/97. (316)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 4275/97, на регистарската влошка бр. 1-64866-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за промет, производство и услуги „РЕКОРД РС“ д.о.о. увоз-извоз ул. „Видое Смилевски Бато“ бр. 31/1-18, Скопје.

Се брише Димитар Чичов од Скопје, а се запишува Александар Столевски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4275/97. (317)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7080/97, на регистарската влошка бр. 1-64084-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ОЛБО“ ц.о. увоз-извоз ул. „Божидар Мицковиќ“ бр. 2, Куманово.

Се брише Анита Јоцевска, директор со неограничени овластувања, а се запишува Милка Јоцевска, директор со неограничени овластувања во внатрешен и надворешен трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7080/97. (318)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 7330/97, на регистарската влошка 1-13053-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за трговија „АВИЦЕНА“ д.о.о. увоз-извоз Скопје ул. „Ленинова“ бр. 38.

Се брише Горѓи Нацка директор без ограничување, се запишува Анкица Синадинова директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7330/97. (373)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 7104/97, на регистарската влошка 1-50020-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Транспортното трговско услужно претпријатие „ТЕРАПРОМ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје ул. „Методи Митевски“ бр. 8/4-2.

Се брише од директор Андрески Александар, се запишува за директор Ристовски Слободан.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7104/97. (374)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 6338/97, на регистарска влошка 1-24140-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на „ДИНЕРС КЛУБ ИНТЕРНАЦИОНАЛ – МАК“ д.о.о. Претпријатието за пружање на финансиски и други услуги Скопје ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 59-2А.

Од 14.10.1997 година како основач од претпријатието истапува Трговското претпријатие „СЕТКОМ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 59-2А.

Од 14.10.1997 година како основач пристапуваат „Травелинг Инвестмент“ п.о. БОХ 116 Род Тови – Тортола Британски Девствени Острови, и

Претпријатието за промет и увоз-извоз „АКОР“ д.о.о. Скопје ул. „Васил Главинов“ бр. 2/16-17.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6338/97. (375)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 7089/97, на регистарска влошка 1-58404-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар опомена на основач на Претпријатието за производство трговија и услуги ЗО-ДЖАК-КОМ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје ул. „Милан Милковски“ 46-а.

Од 11.12.1997 година како основач кон претпријатието пристапува лице Рубин Башов од Смолјан Н. Република Бугарија.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7089/97. (376)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 7195/97, на регистарска влошка 1-33072-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на ДОО Калифорнија-Комерц“ за производство, промет и услуги експорт-импорт Скопје бул. „Партизански одреди – 6. бр. 1 Скопје.

Претпријатието за услуги и трговија „НУНИ“ ДОО ул. „7“ бр. 12 Долно Нерези Скопје.

Истапува од претпријатието Бесник Рушити, а пристапува Рушити Зејнула од Скопје.

Дејности: 060601, 060602, 110109.

Се брише Бесник Рушити директор без ограничување, се запишува Рушитов Зејнула директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7195/97. (377)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 7307/97, на регистарска влошка 1-58359-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Здравствена организација – ординација по општа медицина и специјалистичка ординација по педијатрија „Д-р Сајковски“ ц.о. Скопје ул. „Горче Петров“ бр. 128.

Се брише Сајковски Д-р Миодраг а се запишува Марина Петрушевска како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7307/97. (378)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 7084/97, на регистарска влошка 1-21958-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за приватна сопственост „ГО-ДА“ експорт-импорт д.о.о. Скопје ул. „Апостол Густларот“ бр. 25 Скопје.

Претпријатието во приватна сопственост „ГО-ДА“ експорт-импорт“ д.о.о. Скопје ул. „Алберт Станиќ“ бр. 46 Скопје.

Истапува Гордана Нешиќ, а пристапува Нусретула Каљиси.

Се брише Гордана Нешиќ директор, се запишува Нусретула Каљиси директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7084/97. (379)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 4552/97, на регистарска влошка 1-3363-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и промена на „МИКРОВАТ – КОМЕРЦ“ Претпријатие за завршни работи во градежништво и инженеринг д.о.о. Скопје ул. „Бојмија“ бр. 6/34 Скопје општина Кисела Вода.

Кон претпријатието пристапува: Јовановска Слободанка и Јовановски Бранко.

Да се брише Јовановски Живко, а да се запише Јовановска Слободанка како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4552/97. (380)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 7246/97, на регистарска влошка бр. 1-10984-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за промет на големо и мало „ДУНАВ-КОМЕРЦ“ извоз-увоз п.о. Скопје ул. „Момин Поток“ 66 Скопје.

Специјализирано претпријатие за производство и промет на големо и мало со конопни, јутени полиетиленски и полипропиленски производи „ДУНАВ-КОМЕРЦ“ извоз-увоз п.о. Скопје ул. „Момин Поток“ 66 Скопје.

Дејности: 012410, 012421, 012512, 012521, 012523, 012615, 012699, 012624.

Од Основниот суд Скопје – I – Скопје, Срег. бр. 7246/97. (366)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 6262/97, на регистарска влошка бр. 1-61502-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач, име, седиште и лице овластено за застапување на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „МА-ЗО ТРЕЈД“ увоз-извоз, д.о.о. ул. „Даме Груев“ бр. 1 Скопје.

Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „МА-ЗО ТРЕЈД“ увоз-извоз д.о.о. Скопје ул. „Даме Груев“ бр. 1 Скопје.

Пристапува Холдинг Компанија „БС“ д.о.о. Скопје и Зоран Додевски.

Истапува Бети Марковска.

Се брише од директор Бети Марковска, а се запишува како директор Зоран Додевски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6262/97. (367)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 7110/97, на регистарска влошка бр. 1-24041-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и промена на лице на Претпријатието за внатрешен и надворешен промет и услуги „САНИ-КОМЕРЦ“ ц.о. ул. „Душко Поповиќ“ бр. 35/5 Скопје.

Кон претпријатието пристапува Александар Стрезовски, а истапува Снежана Стрезоска.

Да се брише Снежана Стрезоска, а се запишува Александар Стрезоски како директор со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7110/97. (368)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 7101/97, на регистарска влошка бр. 1-56887-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и промена на лице на Претпријатието за трговија промет и услуги „СЕНТЕ – КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „3 Македонска бригада“ 66.

Кон претпријатието пристапува Котевски Петре и Талевски Томе, а истапува Диме Терзијоски.

Да се брише Терзијоски Диме, а да се запише Котевски Петре како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7101/97. (369)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 3378/97, на регистарска влошка бр. 1-65220-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ДАЦА-КОМ“ увоз извоз д.о.о. Скопје Бул. „Јане Сандански“ бр. 9/1-1.

Досегашниот назив на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ДАЦА-КОМ“ увоз-извоз д.о.о. Скопје Бул. „Јане Сандански“ бр. 9-1/1 Скопје во иднина се менува и ќе гласи:

Претпријатие за производство, трговија, услуги и образование „ДАЦА-КОМ“ увоз-извоз д.о.о. Скопје Бул. „Јане Сандански“ бр. 9/1-1.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 3378/97. (370)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 7258/97, на регистарска влошка бр. 1-65534-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатие за производство, промет и услуги „БИ-СТРАКОМ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје ул. „Лов-кеиска“ 1 бр. 8 Скопје.

Кон претпријатието пристапува лицето Радомир Дојчиновски, а истапува Снежана Дојчиновска од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7258/97. (371)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 6623/97, на регистарска влошка бр. 1-40-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот за Економско-правно училиште „Васил Антевски-Дрен“ Скопје ул. „Божидар Аџија“ бр. 5.

Усогласување на Економско-правно училиште „Васил Антевски-Дрен“ ц.о. Скопје ул. „Божидар Аџија“ бр. 5 во Државно средно економско-правно училиште „Васил Антевски-Дрен“ Скопје улица „Вера Јоџиќ“ 66, согласно Законот за средно образование:

Назив: Државно средно економско правно училиште „ВАСИЛ АНТЕВСКИ-ДРЕН“ Скопје ул. „Вера Јоџиќ“ 66.

Основач: Влада на Р. Македонија.

Дејност: 120122 – Средно образование, воспитно образовна дејност за остварување на планови и програми од економска струка, профил економски техничар, правна струка профил правен техничар и специјалистичко образование.

Одговорност: Неограничено овластување – целосна одговорност односно со средствата со кој располага. Снежана Петровска – директор со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6623/97. (372)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 277/97, на регистарска влошка 1-7818-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на фирма, седиште, основач и лице овластено за застапување на Претпријатието за промет и услуги „ДЕВЕТ КРИЖИ“ ц.о. експорт-импорт Скопје, с. Сарај ул. „22“ бр. 97-а.

Се менува називот на претпријатието и седиштето и во иднина ќе гласи:

Претпријатие за промет и услуги „АЛБА-ГИПС“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 4/46 с. Сарај.

Од претпријатието истапува основачот Исмани Азис од Скопје со одлука од 15.01.1997 година, а пристапува

Исмани Хајим од с. Сарај со одлука од 15.01.1997 година.

Се брише досегашниот основач Исмани Азис директор, а се запишува Исмани Хајим директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 277/97. (359)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 7022/97, на регистарска влошка 1-47892-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице на Претпријатие за производство промет на големо и услуги „ДАСЕКО“ извоз-увоз ц.о. Скопје, ул. „Сирма Војвода“ бр. 1-а.

Да се брише Пешева Снежана, а да се запише Пешев Димитар како директор на претпријатието без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7022/97. (360)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 6079/97, на регистарска влошка 1-13033-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на опис пристапување на основач и проширување на дејност на Претпријатието за трговија и услуги „МАКБИНИ“ увоз-извоз ц.о. ул. „Гуро Гоновиќ“ 131 Скопје.

Кон претпријатието „МАКБИНИ“ ц.о. Скопје, пристапува нов основач кое е физичко лице и тоа: Ацо Кеќеновски ул. „дабница“ бр. 5 Скопје со оснивачки влог од 1.910.000,00 денари. Оснивачот Макрешански Сретко го зголемува оснивачкиот влог за уште 810.000,00 денари и заедно со стариот влог од 300 денари е вкупно 810.300,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6079/97. (361)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 6900/97, на регистарска влошка 1-195-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проширување на дејност во внатрешен трговски промет на Тутунски комбинат „Благоја Деспотовски – Шовел“ Акционерско друштво ц.о. Скопје ул. „11 Октомври“ бр. 125 Скопје.

Дејноста на претпријатието во внатрешен трговски промет се проширува со: 050100, 050302, 110402, 110403.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6900/97. (362)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 7205/97, на регистарска влошка 1-57585-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на лице овластено за застапување на Претпријатие за производство, трговија и услуги „ИЛКА“ д.о.о. експорт-импорт Скопје ул. „Варшавска“ бр. 1.

Претпријатие за производство, трговија и услуги „ИЛКА“ д.о.о. експорт-импорт Скопје ул. „Варшавска“ бр. 1.

Се брише досегашниот директор на претпријатието Камчева Кристина, се запишува Симоновска Христина – Директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7205/97. (363)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 7218/97, на регистарска влошка 1-16818-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на фирма, седиште, основач проширување на дејност и промена на лице на Претпријатие за производство, трговија и услуги „ШУ-МА“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Сава Михајлов“ бр. 2/4 и. Сингелиќ Скопје.

Новата промена на фирма, седиште на претпријатието гласи: Претпријатие за производство, трговија и услуги „ПАСТОР КОМПАНИ – КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Македонско косовска бригада“ 66

Скопје. Кон претпријатието пристапува: Ангеловски Горан, а истапува Шумански Горан.

Дејноста се проширува со: 110339, 080129, 080190. Да се брише Шумански Горан, а да се запише Ангеловски Горан како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7218/97. (364)

Окружниот стопански суд Скопје со решението Срег. бр. 6030/97, на регистарска влошка 1-47982-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на Претпријатието за производство, трговија и услуги „КА – ЕМ ЕКСПОРТ“ експорт-импорт ц.о. Скопје ул. „Радишанска“ 19/2-10.

Претпријатие за производство трговија и услуги „КА-ЕМ“ експорт импорт ц.о. Скопје ул. „Радишанска“ бр. 19/2-10.

Пристапува Кирил Нацевски.

Дејности: 011810, 011820, 011930, 011990, 013080, 013200, 100391.

Се брише Спирковски Сашо, се запишува Кирил Нацевски.

Од Окружниот стопански суд Скопје, Срег. бр. 6030/97. (365)

Окружниот стопански суд Скопје со решението Срег. бр. 6503/96, на регистарска влошка 1-38913-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и основачки влог на Претпријатието за производство, трговија и услуги „НН-КОМПАНИ“ д.о.о. Скопје, ул. „Никола Русински“ бр. 8/1 – 25.

Истапува основачот на Претпријатието за сообраќај шпедиција трговија и услуги „БОТО ТРАНС“ експорт-импорт д.о.о. Скопје.

Од Окружниот стопански суд Скопје Срег.бр. 6503/96. (335)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 6950/97, на регистарска влошка 1-68176-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието „ПРОКСИМА 4“ Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 50 Скопје.

Да се брише Сурлевска Билјана – ВД Директор, а да се запише Сурлевска Билјана како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6950/97. (336)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 7180/97, на регистарска влошка 1-16783-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието за производство, трговија и услуги „Млеко пром“ експорт-импорт д.о.о. Скопје ул. „Крсте Асенов“ бр. 14/II – 5.

Се брише Драгиша Младеновиќ се запишува Изабела Цоневска како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7180/97. (338)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 4795/97, на регистарска влошка 1-21949-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштвото со ограничена одговорност за производство и промет „МС-КОРПОРЕЈШН“ со П.О. Скопје ул. „Љубљанска“ бб – Скопје.

Друштвото со ограничена одговорност за производство и промет „МС-КОРПОРЕЈШН“ со П.О. Скопје, Љубљанска бб, ја проширува дејноста со:

Дејности: 090123 – изработка на разноврсни метални производи.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 4795/97. (339)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 7157/97, на регистарска влошка 1-20614-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за транспорт и трговија „ИНТЕГРАЛ-КОМПАНИ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Товарник“ бр. 8-б.

Претпријатието за транспорт и трговија „ИНТЕГРАЛ-КОМПАНИ“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Товарник“ бр. 8-б, врши промена на директор.

Одлука за бришење и наменување со кој се брише Зекировиќ Кенан од Скопје, а се наменува за директор на претпријатието Зекировиќ Зекир од Скопје, за директор без ограничување во рамките на регистрираните дејности во внатрешен и надворешен промет.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7157/97. (341)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 6586/97, на регистарска влошка 1-52063-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за производство, трговија и услуги експорт-импорт „ФРАГЕР“ д.о.о. Скопје ул. „147“ бр. 3.

Претпријатието за производство, трговија услуги транспорт и шпедиција експорт-импорт „ФРАГЕР“ д.о.о. ул. „147“ бр. 3 Скопје.

Истапува од претпријатието: Бедри Ајдари од Скопје пристапува ПО ИМИЦ д.о.о. Битола.

Дејности: 113060, 01371, 013082, 013073, 014091, 014099.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6586/97. (342)

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. бр. 6876/97, на регистарска влошка 1-65920-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз „ДЕМПЕКС“ д.о.о. Скопје ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 19-3/9.

Нови дејности: 090210 – козметичарски и слични услуги.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6876/97. (344)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. бр. 7129/97, на регистарска влошка 1-44625-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице овластено за застапување во внатрешен трговски промет и надворешно трговско работење на Трговското услужно претпријатие „ДАН-ДАР“ ц.о. увоз-извоз Скопје ул. „Маџари“ бр. 8/7.

Од 11.12.1997 година од претпријатието истапува лицето Благоица Данева од Скопје ул. „Маџари“ бр. 8/7, а пристапува Благое Данев од Скопје ул. „Маџари“ бр. 8/7.

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешен трговски промет и надворешно трговско работење и тоа:

Да се брише Благоица Данева директор без ограничување, да се запише Благое Данев директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7129/97. (345)

Основниот суд Скопје I Скопје со решението Срег. бр. 6611/97, на регистарска влошка 1-18824-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промена на основач на Претпријатието за производство, промет и услуги „КАНДЕЛА“ експорт-импорт Куманово, ул. „Моша Пијаде“ бр. 208-а.

Кон претпријатието стапува Смиљковиќ Петко и Христијан Мицевски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6611/97. (334)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6759/97, на регистарска вложка бр. 1-8257-0-0-0 ги запиша во судскиот регистар промената на основач, проширување на дејност во внатрешен трговски промет и НТР на Претпријатието за промет на мало и големо „ДЕКОС-ИМПОРТ“, Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 26, Градски сид кула 8 влез I кат I, со следните податоци: Се врши промена на основачот, од 19.11.1997 година пристапува Приватното претпријатие за транспорт, трговија и услуги „ЕКСПРЕС-ЛСД“ ДОО, Скопје, ул. „Народни херои“ бр. 23.

Дејноста во внатрешен и надворешен трговски промет се проширува со: 060502, 060101, 060501, 060502, 060503 и 060602 меѓународна шпедиција, посредување во областа на прометот, меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај, меѓународен превоз на патници во друмскиот сообраќај, меѓународни услуги во друмскиот сообраќај.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6759/97.

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр.255/96 од 22.IV.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “Босфор” од Кавадарци, ул. “Ѓуро Ѓаковик” бр.60.

За стечаен судија е одреден Милан Николов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Никола Попов, ул. “Браќа Хаџи-Теофи” бр. 7, телефон 75-152 и 410-092.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 04.III.1998 година, во 11 часот, во соба број 27 во овој суд.

Од Основниот суд во Кавадарци. (2095)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III.Ст.бр.720/96 од 24.IX.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот “Санико - 95” од Скопје, ул. “АСНОМ” бр.40-1-74.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Кузман Кузманов од Скопје, ул. “Никола Русински”, телефон 364-113.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 18.III.1998 година, во 11,35 часот, во барака број 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2016)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.961/96 од 17.XI.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “АН МАРИ-КО” експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. “АВНОЈ” бр.4/1 и жиро сметка бр.40100-601-73879.

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-Ѓорѓиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мирко Петровски од Скопје, ул. “АВНОЈ” бр. 68/4, телефон 417-418.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 18.II.1998 година, во 11,50 часот, во барака број 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2018)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.2553/97 од 19.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “Јухор Комерц-Ас” д.о.о. од Скопје, ул. “Јане Сандански” бр. 94/4-6 со жиро сметка бр. 40100-601-265847.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Алексиќ Ружица од Скопје, ул. “Никола К. Мајски” бр. 44/11, телефон 511-946.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 23.III.1998 година, во 10,00 часот, во барака број 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2045)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Ст.бр.967/96 од 10.IX.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ТП “АДА” увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. “Сава Ковачевик” бр. 47/1-30 со жиро сметка бр. 40100-601-87332.

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-Ѓорѓиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Алексиќ Ружица од Скопје, ул. “Никола К. Мајски” бр. 44/11, телефон 511-946.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 23.III.1998 година, во 10,10 часот, во барака број 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2046)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Ст.бр.382/97 од 11.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над ПТУ “Еж-пром” од Гостивар

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Василије Василески од Гостивар, ул. “Седек Костоски” бр. 25.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 09.III.1998 година, во 8,00 часот, во соба број 54 во овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (2061)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 110/96 од 27.I.1998 година заклучена е стечајната постапка над должникот ПТУ “Дунетјт комерц” ДОО увоз-извоз од Врлчиште.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при Регистарското одделение на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Гостивар. (2062)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Ст.бр.208/97 од 11.IX.1997 година е отворена стечајна постапка над Претпријатие за трговија на големо и мало “Емре комерц” од Гостивар.

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Јане Бибоски, дипломиран правник од Гостивар, ул.“Бранко Станковиќ” бр.6.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 09.III.1998 година, во 10,30 часот, во соба број 54 во овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (2064)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Ст.бр.200/97 од 28.X.1997 година е отворена стечајна постапка над Претпријатието за трговија на големо и мало, производство и услуги “Дабарца” од Гостивар.

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, судија при овој суд.

За стечаен управник се определува Јане Бибоски, дипломиран правник од Гостивар, ул.“Бранко Станковиќ” бр. 6.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 09.III.1998 година, во 9,00 часот, во соба број 54 во овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (2065)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.411/97 од 29.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУП “Јоко Трејд” од с. Милетино.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Азис Селами од с. Горно Седларце.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 07.III.1998 година, во 10,00 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (2066)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.354/97 од 29.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ППТ “Звон Комерц” од с. Брвеница.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Кироски Душко од ул.“Ј.Б. Пиш” бр. 66.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 07.III.1998 година, во 9,30 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (2067)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.384/97 од 29.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “Саго Комерц” од Тетово, ул. Занатски центар “Базар” бр. 12.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Душко Кироски од Тетово, ул.“Љубо Божиноски Пиш” бр.66.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 07.III.1998 година, во 9,45 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (2070)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.412/97 од 29.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ “Симон Комерц” од Тетово, ул.“К.Р.Дриц” бр. 4/10.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Срејко Матески од Тетово, ул.“Б.Стефаноски” бр.8.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”

до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 04.III.1998 година, во 12,00 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (2071)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.32/96 од 29.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП “Милерид Компани” од с. Пирок.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Етем Исени од с. Горно Седларце.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 06.III.1998 година, во 11,30 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (2072)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решението Ст.бр.143/97 од 25.IX.1997 година е отворена стечајна постапка над АД “Селена” од Штип.

За стечаен судија е одреден Николчо Лазаров, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Ванчо Ефтимов, дипломиран правник од Штип, ул. “Борис Кидрич” бр.11.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 05.III.1998 година, во 10,00 часот, во соба број 3 во овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (2076)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр.2712/97 од 29.I.1998 година заклучена е стечајната постапка на стечајниот должник Претпријатие за производство, промет и услуги “Унипротект” експорт-импорт ДОО - Скопје, со седиште на ул. “Перо Наков” бб, со жиро сметка број 40110-601-262497.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2079)

Основниот суд во Велес, објавува дека со решението Ст.бр.24/96 од 16.X.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП “Перман” од Велес, ул. “Првوماјска” бр. 27.

За стечаен судија е одреден Сашо Лазаров, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Милка Начарова,

дипломиран економист од Велес, ул. “Ордан Цинот” бр.7, телефон 20-913.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 04.XII.1997 година, во 11,00 часот, во соба број 5-II во овој суд.

Од Основниот суд во Велес. (2080)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III.Ст.бр.1257/97 од 28.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот “Голдиг” од Скопје, ул. “Банско” бр.4.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Киро Јакимовски од Скопје, ул. “Бахар Мојс” бр. 1-а, телефон 366-087.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 18.III.1998 година, во 11,25 часот, во барака број 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2128)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решението Ст.бр.82/97 од 15.I.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот “Стандард-Трејд 95” Претпријатие за производство, трговија и услуги од Куманово, ул. “III МУБ” бр.166.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Љубомир Димитриевски од Куманово, вработена во “КПК”.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 04.III.1998 година, во 9,00 часот, во соба број 7/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово. (2104)

Основниот суд во Струмица со решението Ст.бр. 46/97 од 19.I.1998 година објавува дека се отвара постапка за присилно порамнување во стечај над стечајниот должник ДИ “Интер Услуга” АД - Струмица со седиште на ул. “Климент Охридски” бр.180 со жиро сметка 41300-601-19665 со неговите доверители.

Предлогот за присилно порамнување е плаќање на долговите од страна на стечајниот должник према доверителите со 60% од утврдените побарувања во рок од две години сметано од денот на одобреното присилно порамнување.

Се закажува рочиште за склучување и одобрување на присилното порамнување со доверителите над

стечајниот должник и гласање по предлогот за присилно порамнување на ден 09.III.1998 година во 11,00 часот, соба бр. 34 при Основниот суд во Струмица.

Се повикуваат доверителите да ги поднесат своите пријави - докази за утврдените побарувања до Основниот суд Струмица или кај стечајниот должник.

Од Основниот суд во Струмица. (2138)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решението на Стечајниот совет Ст.бр. 276/97 од 24.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над ПТПП "Дени МВ" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведе поради немање на имот на должникот и истата се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (2139)

Стечајниот совет при Основниот суд во Кочани објавува дека со решението Ст.бр. 454/97 од 21.I.1998 година е отворена стечајна постапка над Стоковна кука "ТИПО-ДЕ" - ДОО Делчево.

За стечаен судија е одреден Трајковски Васил, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Ванчо Димитровски, дипломиран правник од Делчево, ул."Солунска" бр. 19.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до стечајниот совет со пријава и докази во два примероци и уплатница на износ од 600 денари, на име судска такса. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.III.1998 година во 12 часот во соба бр. 49 во овој суд.

Огласот е истакнат на судската табла на ден 23.I.1998 година.

Од Основниот суд во Кочани. (2140)

Стечајниот совет при Основниот суд во Кочани објавува дека со решението Ст.бр. 456/97 од 21.I.1998 година е отворена стечајна постапка над Претпријатие за модна конфекција "Вера Јоциќ" - Македонска Каменица.

За стечаен судија е одреден Стефанов Кирил, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Стојче Гоцевски, дипломиран економист од Македонска Каменица, ул."Рударска" бр. 2/II-18.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до стечајниот совет со пријава и докази во два примероци и уплатница на износ од 600 денари, на име

судска такса. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.III.1998 година во 10,30 часот во соба бр. 49 во овој суд.

Огласот е истакнат на судската табла на ден 23.I.1998 година.

Од Основниот суд во Кочани. (2141)

Стечајниот совет при Основниот суд во Кочани објавува дека со решението Ст.бр. 455/97 од 21.I.1998 година е отворена стечајна постапка над Општествено претпријатие "Спектар" - Македонска Каменица.

За стечаен судија е одреден Трајковски Васил, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Душан Гошев, дипломиран електро инженер од Македонска Каменица.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до стечајниот совет со пријава и докази во два примероци и уплатница на износ од 600 денари, на име судска такса. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.III.1998 година во 9 часот во соба бр. 49 во овој суд.

Огласот е истакнат на судската табла на ден 23.I.1998 година.

Од Основниот суд во Кочани. (2142)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решението Ст.бр.345/97 од 24.XI.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУП "Монди" од Тетово, ул."Маршал Тито" бр. 102/10.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Атанас Настоски од Тетово, ул."Маршал Тито" бр. 90/7.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 04.III.1998 година, во 12,00 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (2143)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението II.Ст.бр.671/97 од 02.X.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот "Перфект Интернационал" Претпријатие за производство, промет од Скопје, ул. "Мара Мажуречка" бр.9а, со жиро сметка бр. 40100-601-241750.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мерџановски Никола од Скопје, ул."Даме Груев" бр. 1-4/III, телефон 234-792.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 04.III.1998 година, во 11,00 часот, во барака број 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2131)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.238/97 од 28.I.1998 година над ПП “Абигел” - Битола, ул. “Ружа Делчева” бр. 12/9, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (2132)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 241/97 од 20.I.1998 година, према должникот “Јавор” Стоковна кука “Корзо” ДОО, во, мешовита сопственост П.О. - Битола, ул. “Маршал Тито” бб, со жиро сметка 40300-601-32821, при ЗПП Филијала - Битола, отвори стечајна постапка, при што за стечаен судија го определи Симеон Цветановски, судија при овој суд, а за стечаен управител го определи Томислав Петровски од Битола, ул. “Прилепска” бр. 68/6, телефон 223-421.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријави таксирани со 600 денариу судски такси во 2 примероци со докази, а должниците во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот.

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи на ден 30.III.1998 година во 12 часот, судница бр. 7 во Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Битола. (2133)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.550/97 од 28.I.1998 година над ПП “Еза” - Битола, ул. “Пецо Божиновски” бр. 43, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (2134)

Управниот одбор на ОП за превоз и патници во земјата и странство “Пелагонија транс” ДОО ПО изготви и достави Програма за финансиска и сопственичка трансформација на ДОО “Пелагонија транс” - Прилеп, согласно чл.81 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал бр.03-406/1 од 19.II.1997 година.

Стечајниот совет на Основниот суд во Прилеп свикува рочиште за изјаснување и гласање на доверителите во Програмата за финансиска и сопственичка трансформација на ДОО “Пелагонија транс” - Прилеп за 12.III.1998 година во 13,00 часот во судница бр. 7 при Основниот суд во Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп. (2135)

Основниот суд во Прилеп отвори стечајни постапки но истите не ги спроведе туку заклучи и тоа: со решението Ст.бр. 230/97, од 19.I.1998 година над ПП “Форсет” - Прилеп, ул. “Македонска” бр. 11, над ПП “Пупка” - Прилеп, кеј “1-ви Мај” бб, со решение Ст.бр. 179/97 од 19.I.1998 година и со решение Ст.бр. 257/97

од 28.I.1998 година над ТУЗ “Камнико” - Прилеп, ул. “Кирил Пејчиновиќ” бр. 3-1/7.

Од Основниот суд во Прилеп. (2136)

Основниот суд во Прилеп отвори стечајни постапки но истите не ги спроведе туку ги заклучи и тоа со решението Ст.бр. 231/97 од 28.I.1998 година над ПП “УТ-гара ком-пром” - Прилеп, ул. “Торги Димитров” бр. 70 со решение Ст.бр. 267/97 над ППУ “Шило” - Прилеп, ул. “Б. Медарот” бр. 19 и со решение Ст.бр. 100/97 од 26.I.1998 година над ПП “Ди-лауна”, с. Вогани.

Од Основниот суд во Прилеп. (2137)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр.352/96 од 28.I.1998 година заклучена е стечајната постапка на стечајниот должник Претпријатие за надворешна и внатрешна трговија “Европром-К 94” - Скопје со седиште на ул. “Иван Козаров” бр. 2 со жиро сметка бр. 40100-601-280254.

По правосилноста на Решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2158)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III Ст.бр.2007/97 од 13.I.1998 година се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие на големо и мало “Геофер-Комерц”, ул. “Скопска” бр. 35-А - Скопје со жиро сметка 40100-601-187048.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Се наложува на ЗПП - Филијала - Скопје по приемот на решението да ја згасне жиро сметката на должникот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2159)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението III Ст.бр. 1089/96 се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за трговија и услуги на големо и мало “Аерие Ди Зи”, ул. “Павле Илик” бр. 24/1-4 со жиро сметка 40100-601-166916.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2161)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.500/96, од 04.II.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот УТП “Гастроном” експорт-импорт ДОО од Скопје, бул. “АСНОМ” бр. 68/2-12.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Јасмина Мишева од Скопје, ул. “Георги Скрижевски” бр. 14, телефон 225-193.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до стечајниот совет со пријава во два примероци со

докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 27.II.1998 година, во 10,30 часот, во барака број 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2172)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.1936/97 од 23.XII.1997 година е отворена стечајна постапка над должникот ПВНТ "Дамс-Комерц" од Скопје, ул. "Анри Барбис" бр. 38.

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-Ѓорѓиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Ружица Алексиќ од Скопје, ул. "Никола К. Мајски" бр. 41/11, телефон 363-043.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 19.III.1998 година, во 9,40 часот, во барака број 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2177)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Л.бр. 4/98 од 20.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за производство, транспорт, трговија и услуги "Басра" ДОО од Скопје, с. Студеничани со број на жиро сметка 40100-601-286968.

За ликвидационен управник се определува Радосав Кипровски од Скопје, бул. "АСНОМ" бр. 8/1-3, телефон 435-021.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.II.1998 година, во 11,40 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2015)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 20/98 од 28.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие во приватна сопственост за промет, производство и услуги "ЕКА-М" од Скопје, бул. "Македонска" бр. 25 со број на жиро сметка 40100-601-295974.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. "Ордан Чопела" бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со

пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 05.III.1998 година, во 9,00 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2017)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 14/98 од 30.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие "Мак-Партнер" ДОО од Скопје, ул. "Јоаким Крчовски" бр. 11 со број на жиро сметка 40100-601-42221.

За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр. 68/4, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.III.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2019)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 15/98 од 30.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот ППУ "Кристи-ДКБ" од Скопје, ул. "М.Х.Јасмин" бр. 40/44 со број на жиро сметка 40100-601-347998.

За ликвидационен управник се определува Мирко Петрески од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр. 68/IV, телефон 417-488.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 16.III.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2020)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решението на овој суд Л.бр. 27/97 од 19.I.1998 година заклучена е ликвидационата постапка над должникот "АР-БА" - Претпријатие за производство услуги и трговија, ул. "Србо Томовиќ" бр. 21 - Куманово.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (2073)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 28/97 од 19.I.1998 година заклучена е ликвидационата постапка над должникот

“Љаби” - Претпријатие за производство, трговија и услуги, с. Лојане, Куманово.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (2074)

Основниот суд во Битола со решението ЕЛ.бр. 8/98 од 30.I.1998 година, над Приватното претпријатие “Пелбит” - Битола, ул. “Горѓи Горгиев” бр. 2-6, отвори ликвидациона постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (2075)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Ш.Л.бр. 270/97 од 20.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот ППТ “Ехтра Лух” ДОО од Скопје, ул. “Питу Гули” бр. 70 со број на жиро сметка 40100-601-357559.

За ликвидационен управник се определува Цане Вачков од Скопје, ул. “Крсте Асенов” бр. 12/1/15, телефон 261-102.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 26.II.1998 година, во 8,35 часот во соба број 44 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2085)

Основниот суд во Битола со решение РЛ.бр. 6/98 од 29.I.1998 година над ТП “Долар” - Битола, ул. “И.Милутиновиќ” бр. 52, отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (2144)

Основниот суд во Битола со решението РЛ.бр. 97/97 од 28.I.1998 година над ПП “Винчестер” - Битола, булевар “1-ви Мај” бр. 268/44 и отвори ликвидациона постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (2145)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 13/98 од 30.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот ПУП “Фитомонтинг” ДОО од Скопје, ул. “Никола Паралупнов” бр. 3/А со број на жиро сметка 40120-601-370164.

За ликвидационен управник се определува Мирјана Димитровска од Скопје, ул. “Јани Лукровски” бр. 10/44, телефон 171-475.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидацио-

ниот должник на 16.III.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2155)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV.Л.бр. 28/98 од 02.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, трговија и услуги “Интер-Шик” експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. “Коста Новаковиќ” бр. 50-2/8 со број на жиро сметка 40100-601-277187.

За ликвидационен управник се определува Младен Божиновски од Скопје, ул. “Ордан Чопела” бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 05.III.1998 година, во 9,10 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2161)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ш.Л.бр. 291/97 од 21.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Трговско претпријатие “Едис-Комерц 94” увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. “Шуто Оризари” бр. 92 со број на жиро сметка 40100-601-309573.

За ликвидационен управник се определува Маневски Владимир од Скопје, ул. “Народен Фронт” бр. 29/1, телефон 227-308.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 07.III.1998 година, во 8,30 часот во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2162)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 251/97 од 15.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот ППТ “Престо” од Скопје, ул. “Ринкени” бр. 6-а со број на жиро сметка 40120-601-157636.

За ликвидационен управник се определува Марко Гурчиновски од Скопје, ул. “Љуба Петровиќ” бр. 8, телефон 617-547.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 23.II.1998 година, во 11,00 часот во соба број 60 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2163)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I.Л.бр. 10/98 од 3.II.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за производство, градежништво, застапување, трговија и услуги "Вектор - Трејд" од Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 10/14 со број на жиро сметка 40100-601-398309.

За ликвидационен управник се определува Игне Касниовски од Скопје, ул. "Торонто" бр. 28, телефон 335-349.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 18.III.1998 година, во 12 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (2180)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Л.бр. 270/97 од 5.XII.1997 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Трговско и производно претпријатие "Интер-Бенекс", експорт-импорт Ц.О. од Скопје, ул. "Струмичка" бр. 8/1-7 со број на жиро сметка 40100-601-344660.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2-15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 23.III.1998 година, во 11,30 часот во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2181)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението II.Л.бр. 10/98 од 21.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Производно трговско претпријатие "МП Голд Компани" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Валандовска" бр. 4/6 со број на жиро сметка 40110-601-378066.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2-15.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен

весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 17.III.1998 година, во 8,40 часот во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2182)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението I.Л.бр. 262/97 од 28.I.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над должникот Претпријатие за трговија и услуги "Мони-Вест-Компани" увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. "Карл Хрон" бр. 19-Б со број на жиро сметка 40110-601-316468.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 109/3-34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 23.III.1998 година, во 8,30 часот во барака бр. 4, соба број 4 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (2192)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: "Трговско производно претпријатие "Пастор - 2" ДОО експорт-импорт Скопје". (1857)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Друштво за филмска продукција и маркетинг "Мирко и Славко - Прва партизанска продукција" Дарко и Александар" д.о.о. Скопје". (1937)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Претпријатие за трговија на големо и мало "Ремзи 95" д.о.о. експорт-импорт Скопје". (1974)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Демократска партија на Србите во Македонија - Регион Скопска Црна Гора - Скопје". (2011)

Тркалезен печат и штембил под назив: "Демократска партија на Србите во Македонија - Кумановско Пчински регион". (2012)

Тркалезен печат под назив: "Претпријатие за промет и услуги и производство "Атила" експорт-импорт д.о.о. Скопје". (1744)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Чекови од бр. 3672578 до 3672587 и 3628938, од тековна сметка бр.106492-69, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Илиевска Снежана, Скопје.

Чекови од бр. 70003927229 до 70003927235 и од бр. 70003927237 до 70003927247 (18 чекови), од тековна сметка бр.0012559565, издадени од Комерцијална банка ад. - Скопје на име Даниела Зафировска, Скопје.

Чекови бр.1543868 и 1544443869, од тековна сметка бр.124474810, издадени од Комерцијална банка АД

Скопје на име Секоловска Коцевска Ленче, Скопје.

Чек бр.2423541, од тековна сметка бр.9464-61, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Глигорова Еуридика, Скопје (1909)

Чекови од бр. 3965726 до 3965735 и од бр. 3755696 до 3755702, од тековна сметка бр.127324-12, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Арсовски Перо, Скопје. (1910)

Чекови од бр.3321616 до 3321632, од тековна сметка бр.11407327, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Стојче Ристовски, ул. "И. Р. Лола" бр.2, Крива Паланка. (2026)

Чекови од бр.3387587, до 3387589 од бр.2939819 до 2939822 и 2708111, од тековна сметка бр.118802/04, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Цветковски Горан, Скопје. (2033)

Чекови од бр. 3381652 до 3381662, од тековна сметка бр. 3700580, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Боболинска Менче, Скопје. (2041)

Работна книшка на име Небеаре Беќа, Скопје. (1724)

Работна книшка на име Пројчева Биљана, Скопје.

Работна книшка на име Пигулиќ Оливера, Скопје.

Работна книшка на име Кировски Тодор, Скопје.

Работна книшка на име Виолета Илиоска, Скопје.

Работна книшка на име Радован Ѓорѓиевски, Скопје.

Работна книшка на име Николовска Кираца, Скопје.

Работна книшка на име Веска Кипровска, Скопје.

Работна книшка на име Алиџи Нијазџи, Гостивар.

Работна книшка на име Велковски Бобан, Скопје.

Работна книшка на име Ѓорѓи Тимов, Скопје.

Работна книшка на име Имеровски Јахир, Скопје.

Работна книшка на име Мирчевски Надица, Скопје.

Работна книшка на име Авдилехат Кроси, с. Рашче, Скопје. (2027)

Работна книшка на име Фестиќ Мехо, Скопје.

Воена книшка, издаден од Скопје на име Димчевски Игор, Скопје. (1732)

Чековна картичка бр.0205533494 и чекови бр. 90002444505 и 90002444506, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Трајанова Драгица, Скопје.

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "Александар Урдареvски", с. Сандево Скопје на име Пигулиќ Оливера, Скопје. (1734)

Свидетелство за VII одделение, издадено од ОУ "Рајко Жинзифов" Скопје на име Зинета Лековиќ, Скопје. (1897)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "Дрита" с. Рашче - Скопје на име Кроси Авдилехат, Скопје. (2014)

Свидетелства за I, II, III и IV одделение, издадени од ОУ "Војдан Чернодримски" Скопје на име Симонов Стојанчо, Скопје. (2022)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ "Ибе Паликуќа", с. Бојане на име Иљас Челеби, с. Бојане, Скопје. (2024)

Ученичка книшка, издадена од ОУ "Х.Т. Карпош" Скопје на име Цонов Иван, Скопје. (1905)

Штедни книшки бр. 03-05895-4 и 03-05894-6, издадени од Инвест банка - Скопје на име Панчиќ Вукосава Скопје. (1915)

Штедни книшки бр.5-0108214-07 и 5-0023466-03и жи-
зо сметка бр.00-2-0021202-18, издадени од Комерцијал-
на банка АД Скопје на име Панчиќ Вукосава, Скопје.

Девизна штедна книшка бр.4000/41/00014/5, издаден

од Инвест банка - Скопје на име Неделковска Биљана
ул."О.Николов"бр.75-9/1-2, Скопје. (2040)

Чекови од бр. 15746724 до 15746726, издадени од
Стопанска банка а.д. - Скопје на име Газмент Кадриу
ул."Ѓорѓи Попхристов"6-7/7, Скопје. (1779)

Чекови од бр.15746724 до 15746726, издадени од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на име Газмен Кадриу
ул."Ѓорѓи Попхристов" бр.6-7/7, Скопје. (1780)

Чекови од бр. 27224 до 2772250 и од бр. 2734044-
2734045 на име Николовски Стојче, ул."Никола Пара-
пунов" бр.209, Гостивар. (1793)

Чекови од бр.15981487 до 15981505, издаден од Сто-
панска банка а.д. - Скопје на име Миле Паковски ул.
"Манчу Матак" бр.5, Скопје. (1799)

Решение уп бр.25-4160, издадено од Секретарјат за
стопанство Центар Скопје на име Аврамовски Иви-
ца, Скопје. (1900)

Решение Уп.бр.25-3410/1, издадено од Секретаријат
за стопанство - Центар - Скопје на име Огнен Чинго,
Скопје. (2052)

Пасош бр.994978/97, издаден од УВР - Тетово на име
Исени Вајдин, с. Пирок, Тетово. (2078)

Пасош бр.0213033, издаден од ГУВР - Скопје на име
Адеми Адем, ул. "Јајце" бр.29, Скопје. (2084)

Пасош бр.344348/94, издаден од УВР - Куманово на
име Аки Османи, с. Лојане, Куманово. (2088)

Пасош бр.751652/95, издаден од УВР - Скопје на име
Симоновски Симо ул."Перо Јовановиќ" бр.1, Скопје.

Пасош бр.784383/96, издаден од ОВР - Струга на име
Велиу Ресмије, нас. Теферич, Струга. (2093)

Пасош бр.0488872, издаден од ОВР - Радовиш на име
Гоцева Убавка, с. Ињево, Радовиш. (2094)

Пасош на име Арифоски Теки, с. Горенци, Охрид.

Пасош бр.0097362 на име Раифоски Амза, ул. "Бо-
гомила"бр. 5, Прилеп. (2097)

Пасош бр.0028837 на име Бајрамоски Кадрија, с. Ла-
жани, Прилеп. (2098)

Пасош бр.936146, издаден од УВР - Штип на име
Амедов Орхан, ул."Корушка" бр.9, Штип. (2099)

Пасош бр.0062159 на име Мустафи Хасан, с. Врп-
чиште, Гостивар. (2100)

Пасош бр.594159 на име Тодоровски Саво, ул."ЈНА"
бр.1/А-34, Тетово. (2101)

Пасош на име Харун Шабани, с. Требош, Тетово.

Пасош бр.563890/95, издаден од ГУВР - Скопје на
име Ислами Ќенан, с. Брест, Скопје. (2106)

Пасош бр.867450/96, издаден од ГУВР - Скопје на
име Емин Дехран, ул "Ј. Крчовски" бр.134, Скопје.

Пасош бр.964753, издаден од УВР - Штип на име
Манасиева Јулијана, ул."Широк Дол" бр.21/7, Штип.

Пасош бр.245458, издаден од УВР - Тетово на име
Хасани Рефик, с. Желино, Тетово. (2112)

Пасош, издаден од УВР - Тетово на име Алији Бе-
тула, с. Желино, Тетово. (2113)

Пасош бр.385682, издаден од ГУВР - Скопје на име
Нуредин Џељал, с. Студеничани, Скопје. (2114)

Пасош бр.0779167, издаден од ОВР - Радовиш на име
Постиков Кирил, ул."Плачковица"бр.217, Радовиш.

Пасош бр.64379 на име Алија Мујдин, с. Порој
Тетово. (2118)

Пасош бр.194373 на име Ибраими Амир, с.Требиште,
Гостивар. (2119)

Пасош бр.098097 на име Ристеми Ахмед с. Галичани
Прилеп. (2120)

Пасош бр.71562/93, издаден од ОВР - Струга на име Плетварец Даме, ул."Ристо Крле" бр. 2/25, Струга.

Пасош бр.0095025 на име Талески Рубинчо, ул. "Митко Цветаноски" бр.3, Прилеп. (2122)

Пасош бр.823720, издаден од УВР - Тетово на име Мурсели Шабан, ул."Преспанска" бр.6/4, Тетово.

Пасош бр.204171/94, издаден од УВР - Куманово на име Фљорин Аљији, с. Ваксинце, Куманово. (2127)

Пасош бр.1008158/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Бекир Усни, ул. "188" бр.20, Скопје. (2152)

Пасош бр.0969774, издаден од УВР - Кр. Паланка на име Георгиевски Блаже, с. Габар, Крива Паланка.

Пасош бр. 013553/93, издаден од ГУВР - Скопје на име Насер Имери, ул. "Б. Шабани" бр.17, Скопје.

Пасош бр.058783/93, издаден од УВР - Скопје на име Димовски Славко, ст. Зелениково, Скопје. (2169)

Пасош бр.327807/94, издаден од УВР - Скопје на име Казими Умер, с. Грдец, Скопје. (2171)

Пасош бр.574001/95, издаден од УВР - Скопје на име Марина Шумејкова, бул. "Ј. Сандански" бр.36/3-4, Скопје. (2178)

Пасош бр. 4563/92, издаден од ГУВР - Скопје на име Момиривски Владо, ул. "Н. Киров - Мајски" бр.56, Скопје. (2179)

Пасош бр. 555827/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Деарлишта Екрем, бул. "АСНОМ" бр.54/2-18, Скопје. (2183)

Пасош бр.753101/95, издаден од УВР - Куманово на име Живик Ромео, с. Матејче, Куманово. (2185)

Пасош бр.1038495/97, издаден од Гувр - Скопје на име Хајдаровски Хајет, с. Паришка Река, Скопје. (2188)

Пасош бр.513418/94, издаден од УВР - Тетово на име Зулкуфли Алили, с. Г. Речица, Тетово. (2190)

Пасош бр.356209/94, издаден од ГУВР - Скопје на име Металари Рамадан, бул. "Макед. Кос. бриг.20" бр.4, Скопје. (2191)

Пасош бр. 702724/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Бајрами Агим, ул. "7", с. Арачиново, Скопје.

Пасош бр.648793/95, издаден од УВР - Струмица на име Тимова Милица, бул."М.Тито" бр.20-2/10 Струмица. (2198)

Пасош бр.884344, издаден од ОВР - Кичево на име Шерифи Шемадин, с. Заја, с.Кичево. (2199)

Пасош бр.845169, издаден од УВР - Струмица на име Стојанов Зарко, ул."Кирил и Методи" бр. 8, Струмица.

Пасош бр.847413, издаден од УВР - Кочани на име Кадриова Атиде, ул."Партизанска" бр.22, Кочани.

Пасош бр.585499/95 на име Менга Буранедин, ул. "Б. Цветаноски" бр. 5, Гостивар. (2205)

Пасош бр.1062129 на име Селими Агим, ул."Панче Попоски" бр.56, Гостивар. (2207)

Пасош бр.0339159, издаден од ОВР - Ресен на име Зеревска Мазес, с. Крани, Ресен. (2209)

Пасош бр.174265/94, издаден од ОВР - Гостивар на име Дехари Фаик, с. Добри Дол, Гостивар. (2210)

Пасош бр.970839/97 на име Саити Флара, ул."18 Ноември" бб, Гостивар. (2211)

Пасош бр.781159 на име Силјаноски Горан, ул. "Драге Богески" бр. 21, Кичево. (2212)

Пасош бр. 943313 на име Ибраим Лидија, ул."Дејан Војвода" бр. 268, Охрид. (2213)

Пасош бр.528086, издаден од ОВР - Струга на име Плетварец Даме, ул."Ристо Крле" бр.2/2/25, Струга.

Пасош бр.0729160 на име Стојаноска Џоана, ул. "Цане Коњарец" бр.108, Прилеп. (2218)

Пасош бр.0311102, издаден од УВР - Прилеп на име Атанасоски Горан, ул."3-ти Ноември" бр.10, Прилеп.

Пасош бр.80515/93, издаден од ОВР - Струга на име Дервишоски Бајрам, с. Велешта, Струга, (2220)

Пасош бр.612710/95, издаден од УВР - Охрид на име Ѓорески Танас, ул."130" бр.38, Охрид. (2221)

Пасош бр.238471, на име Исмаилоски Фадил с. Зајас, Кичево. (2222)

Пасош бр.064784/93, издаден од УВР - Тетово на име Амети Мухамедали, с. Копачиндол, Тетово. (2223)

Пасош бр.0036976, издаден од ОВР - Радовиш на име Поцков К. Благој, ул."8-ми Септември" бр. 226, Радовиш. (2224)

Пасош бр.0113305 на име Руменовски Ристо, с. Двориште, Берово. (2225)

Пасош бр.74702 на име Усеини Реџеп, с. Премка, Кичево. (2227)

Пасош бр.190747 на име Рајчиноска Драгица, ул. "М.Т.Живкови" бр.126, Битола. (2231)

Пасош на име Зарковски И. Александар, ул."Јане Сандански" бр.41, Тетово. (2233)

Пасош бр.187070 на име Салоски Муамет, с. Лабуништа, Струга. (2244)

Пасош бр.259644/94, издаден од УВР - Струмица на име Трајков Ванчо, с. Дукатино бр. 67, Струмица.

Пасош бр.025605/93, издаден од УВР - Струмица на име Стојанов Ратко, с. Турново, Струмица. (2253)

Пасош бр. 0338186, издаден од ОВР - Ресен на име Шерифовски Зељо с. Наколец, Ресен. (2254)

Пасош бр.74490/93 на име Клењноски Велко, с. Јабланоца, Струга. (2256)

Пасош бр.324732/94, издаден од УВР - Скопје на име Иљазовски Нуредин, ул."М. Тито" бр.2, с.Арачиново, Скопје. (2270)

Пасош бр. 008654/92, издаден од УВР - Охрид на име Коку Ибраим, ул."Д.Груев" бр. 221, Охрид.

Пасош бр. 0441371 на име Ајредновски Фарис, Дебар. (1438)

Пасош бр. 530658, издаден од ОВР - Кичево на име Бектешоски Мујсли, с. Србица, Кичево.

Пасош бр. 750327/95, издаден од УВР - Скопје на име Исени Мустаф, ул."Б.Шабани" бр. 85, Скопје. (2032)

Пасош бр.0623548/95, издаден од УВР - Скопје на име Рајак Весна, ул."Коперникова" бр. 15/2-12, Скопје.

Пасош бр.409508/94, издаден од УВР - Тетово на име Зеќири Нури, с. М. Речица, Тетово.

Пасош бр. 155292/93, издаден од УВР - Скопје на име Баки Исмени, с. Чајлани, Скопје.

Пасош бр. 127011, издаден од УВР - Скопје на име Кадри Мифтар, ул."Антон Поипов" бр. 11/47, Скопје.

Пасош бр.004543/92, издаден од УВР - Скопје на име Шаиновска Елвира, ул."Рифат Бурџев" бр.8, Скопје.

Пасош бр.0056211, издаден од ГУВР - Скопје на име Бранко Петковски, ул."Јуриј Гагарин" бр. 55/50, Скопје.

Пасош бр. 1010317/97, издаден од УВР - Скопје на име Луљани Даут, ул."Македонско Косовска бригада" бр. 3/57, Скопје.

Пасош бр. 554244/95, издаден од УВР - Скопје на име Емини Менсур, с. Арнакија, Скопје.

Пасош бр. 57550/95, издаден од ГУВР - Скопје, издаден од Гувр - Скопје на име Променковиќ Селман, ул. "363" бр. 40, Скопје.

Пасош бр. 930956/96, издаден од ГУВР - Скопје на име Јакимовски Николче, с. Бунардик, Скопје.

Пасош бр. 1040401/97, издаден од ГУВР - Скопје на име Јакимовска Вукица, с. Буковиќ, Скопје.

Пасош бр. 0407721, издаден од УВР - Тетово на име Зејнулаи Кенан, с. Желино, Тетово.

Пасош бр. 356281, издаден од УВР - Скопје на име Бекир Наташа, ул. "Макут Садик" бр. 19, Скопје.

Пасош бр. 745645/95, издаден од ГУВР - Скопје на име Сулејман Топојани, ул. "Р.Бурчевиќ" бр. 87-а, Скопје

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ЗППТ, „Црвени Брегови“, Неготино, објавува

О Г Л А С СО КОЈ СЕ ПОВИКУВААТ ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ НАЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. ЗППТ „Црвени Брегови“, Неготино, отпочна постапка за трансформација на претпријатието во стечај во согласност со одредбите на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и одредбите на Законот за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделското земјиште.

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните наследници, државјани на Република Македонија, да ги најават своите побарувања на имот што е во користење на ЗППТ „Црвени Брегови“, Неготино, во рок од 60 дена по објавување на овој оглас.

3. Сединето на ЗППТ „Црвени Брегови“ Неготино е во село Црвени Брегови.

4. Своите побарувања барателите ги доставуваат истовремено до ЗППТ „Црвени Брегови“ Неготино и до Агенцијата на Република Македонија, за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на образец што го пропишува Агенцијата („Сл. весник на РМ“, бр. 3/94).

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Макконтрол – техноконтрол“ ДОО – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 20.01.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“, бр. 20 во време од 9 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал А.Д. „Меркез“ – Скопје.

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 28.10.1997 година, донесе Одлука за трансформација претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на идеален дел од претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Славеј Планина“ бр. 2 – Скопје, во време од 8,00 до 10,00 часот.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 1 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ДОО „Стокопром“ – Радовиш, распишува

ЈАВЕН ПОВИК

За купување на акции под повластени услови и тоа во износ од 18.724,90 дм, а право на купување имаат:

а) работници кои во ДОО „Стокопром“ – Радовиш работеле најмалку две години пред донесувањето на Одлуката за трансформација.

б) лицата чиј работен однос престанал во ДОО „Стокопром“ – Радовиш и кои во него непрекинато работеле најмалку две години и

в) пензионираниите работници кои во ДОО „Стокопром“ – Радовиш непрекинато работеле две години.

Заинтересираните лица да се јават во просториите на ДОО „Стокопром“ – Радовиш секој работен ден од 7 до 13 часот.

СОДРЖИНА

125.	Закон за национална класификација на дејностите	345
126.	Закон за изменување на Законот за платен промет	346
127.	Закон за престанување на важењето на Законот за фондовите за засаднички резерви	347
128.	Закон за изменување и дополнување на Законот за административните такси	348
129.	Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите	349
130.	Закон за изменување на Законот за продажба на станите во општествена сопственост	352
131.	Декларација против тероризмот во Република Македонија	352
132.	Декларација за развојот на односите на Република Македонија со Европската унија	352
133.	Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд – Гевгелија	353
134.	Одлука за огласување избор на судија на Врховниот суд на Република Македонија	353
135.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за нефрологија – Струга	353
136.	Одлука за изменување на Одлуката за именување претставници на Републиката во Собранието и во Советот на Универзитетот „Свети Климент Охридски“ – Битола	354

137.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Тетово	354	157.	Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	361
138.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Аптека „7 Ноември“ – Гевгелија	354	158.	Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	362
139.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Специјална детска болница – Охрид	354	159.	Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	362
140.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Завод за здравствена заштита – Куманово	355	160.	Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	363
141.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Медицински центар – Струга	355	161.	Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина	365
142.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Аптека „9 Ноември“ – Велес	355	162.	Решение за разрешување од должноста директор на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање при Министерството за внатрешни работи	365
143.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом „Гоце Делчев“ – Делчево	355	163.	Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за внатрешни работи	366
144.	Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Крушево	356	164.	Решение за разрешување од должноста потсекретар во Министерството за внатрешни работи	366
145.	Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Градската општа болница „Мониа Пијаде“ – Скопје – Клиника за хируршки болести	356	165.	Решение за назначување на директор на Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање при Министерството за внатрешни работи	366
146.	Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Свети Николе	356	166.	Решение за назначување на потсекретар во Министерството за внатрешни работи	366
147.	Уредба за изменување на Уредбата за висината на надоместоците на граѓаните повикани заради извршување на правата и должностите од областа на одбраната	356	167.	Решение за именување член на Комисијата за спроведување на делбен биланс на имотот меѓу новооснованите општини и општините од кои се издвоиле	366
148.	Одлука за определување на царински квоти за 1998 година согласно договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Хрватска	356	168.	Решение за разрешување од должноста советник на директорот на Републичкиот завод за судски вештачења	366
149.	Одлука за определување на квантитативните ограничувања во извозот и увозот на стоки за 1998 година согласно Спогодбата за трговија меѓу Владата на Република Македонија и Сојузната Влада на Сојузна Република Југославија	358	169.	Решение за разрешување од должноста советник на директорот на Републичкиот завод за судски вештачења	367
150.	Одлука за определување највисоки цени на брашното и лебот	360	170.	Решение за назначување советник на директорот на Републичкиот завод за судски вештачења	367
151.	Одлука за определување највисоки цени на услугите за задолжително осигурување на моторни возила	360	171.	Решение за именување заменик на директорот на Републичкиот завод за судски вештачења	367
152.	Одлука за дополнување на Одлуката за определување на личностите и објектите што се заштитиуваат	360	172.	Решение за именување директор на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија	367
153.	Одлука за преземање на врвните на комуналните дејности во општините Кичево и Другово	360	173.	Решение за разрешување од должноста директор на Фондот за заштита и унапредување на животната средина и природата	367
154.	Одлука за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие Македонска информативна агенција – МИА	360	174.	Решение за именување директор на Фондот за заштита и унапредување на животната средина и природата	367
155.	Одлука за давање согласност на Статутот на Јавното претпријатие за берзанско работење „Агро – Берза“ со П.О. – Скопје	361	175.	Решение за разрешување од должноста советник на министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина	368
156.	Одлука за распишување Оглас за именување замесници на јавниот правобранител на Република Македонија	361	176.	Решение за назначување советник на министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина	368
			177.	Решение за разрешување од должноста советник на министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина	368
			178.	Решение за назначување советник на министерот за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина	368
			179.	Правилник за постапката на дисциплинска одговорност на судиите	368
				Меѓународни договори – додаток	1-104